

Службен весник

на Република Македонија

Број 15

25 јануари 2013, петок

година LXIX

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
582. Закон за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој.....	2	594. Национална стратегија за развој на културата за период 2013-2017....	48
583. Закон за изменување на Законот за јавните набавки	7	595. Одлука именување претседател, членови и нивни заменици на општинската изборна комисија Кичево..	73
584. Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување	7	596. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за именување претседател, членови и нивни заменици на изборна комисија на град Скопје.....	73
585. Закон за изменување и дополнување на Законот за високото образование.....	9	597. Одлука за изменување и дополнување на Одлуките за формирање на општинските изборни комисиии.....	74
586. Закон за студентскиот стандард.....	24	598. Правилник за формата и содржината на сервисната книшка за автоматите за игри на среќа	77
587. Закон за изменување и дополнување на Законот за ученичкиот стандард.....	40	599. Правилник за критериумите за избор на згрижувачко семејство, видот и бројот на корисниците кои можат да се сместат во едно згрижувачко семејство и видот и обемот на услугите од социјална заштита што му се обезбедуваат на сместеното лице.....	80
588. Закон за изменување и дополнување на Законот за државните службеници	41	600. Правилник за барањата во однос на квалитетот на освежителните безалкохолни пијалоци.....	82
589. Закон за изменување и дополнување на Законот за јавните службеници	42		
590. Закон за изменување на Законот за социјалната заштита	43		
591. Закон за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.....	44		
592. Закон за дополнување на Законот за внатрешната пловидба.....	45		
593. Закон за дополнување на Законот за Владата на Република Македонија	47		

	Стр.	Стр.
МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ		
1. Закон за ратификација на Договорот за економска и техничка соработка во областа на инфраструктурата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Народна Република Кина.....	48	
2. Закон за ратификација на Амандман на Статутот на Меѓународната финансиска корпорација.....		
3. Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Република Србија за правна помош во граѓански и кривични предмети.....		
		Огласен дел..... 1-44

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

582.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за земјоделство и рурален развој, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јануари 2013 година.

Бр. 07-469/1
23 јануари 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ

Член 1

Во Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ број 49/10, 53/11 и 126/12), во членот 2 по точката 32 се додаваат две нови точки 33 и 34, кои гласат:

„33. **Капитална поврзаност** е директно или индиректно поседување, контролирање или држење на 5% или повеќе акции или емитувани удели со право на глас, од страна на еден субјект во друг;

34. **Семејна поврзаност** е поврзаност на лица кои се сметаат за членови на исто семејство и се во следно-во сродство: маж и жена; родител и дете; брат и сестра (било целосно или полукрвно сродство); баба или дедо и внуци; чичко, вујко, тетин, стрина, вујна или тетка и внук или внука; родители на сопругниците и зет или снаа; девер, шура или бацанак и јагрва, снаа, золва или шура;“.

Точките 33 и 34 стануваат точки 35 и 36.

Член 2

Во членот 14 став (1) по зборот „корисници“ се додаваат зборовите: „и земјоделските задруги регистрирани согласно со Законот на земјоделски задруги“.

Член 3

Членот 15 се менува и гласи:

„(1) Министерството води единствен регистар на земјоделски стопанства (во натамошниот текст: ЕРЗС).

(2) Во ЕРЗС задолжително се запишуваат земјоделски стопанства кои:

1) бараат остварување на правото за користење на средства од мерките согласно со овој закон и

2) се запишани во регистрите формирани согласно со законите од областа на земјоделството, сточарството, рибарството и аквакултурата, ветеринарството, безбедноста на храна и здравје и заштита на растенијата.

(3) Основа за водење на ЕРЗС и неговото поврзување со други регистри е единствениот идентификациски број на земјоделското стопанство (во натамошниот текст: ИДБР).

(4) ИДБР се одредува при упис на земјоделското стопанство во ЕРЗС при што на едно земјоделско стопанство му се доделува еден ИДБР.

(5) Употребата на ИДБР е задолжителна во сите регистри формирани согласно со закон.

(6) Носителот на семејно земјоделско стопанство и членовите на семејното земјоделско стопанство се семејно поврзани и може да се запишат само во едно семејно земјоделско стопанство во регистарот од ставот (1) на овој член.

(7) Носител на семејно земјоделско стопанство е член на семејното земјоделско стопанство кој е овластен од другите членови на семејното земјоделско стопанство.

(8) Местото на живеење на носителот и членовите на семејно земјоделско стопанство задолжително е на иста адреса на живеење.

(9) Во случај кога адресата на живеење е и седиште на правно лице носител на земјоделско стопанство се запишува едно земјоделско стопанство во регистарот од ставот (1) на овој член.

(10) Едно правно лице може да е запишано како носител на едно земјоделско стопанство.

(11) Доколку едно правно лице носител на земјоделско стопанство учествува во сопственичка структура на друго правно лице носител на земјоделско стопанство, односно постои капитална поврзаност меѓу правни лица носители на земјоделски стопанства, во ЕРЗС се запишуваат како едно земјоделското стопанство.

(12) Носителот на земјоделското стопанство е обврзан секоја промена на податоците во ЕРЗС да ја пријави во Министерството во рок од 15 дена од настанатата промена.

(13) Барање за промена на податоците во единствениот регистар на земјоделски стопанства може да поднесе и друг овластен член на семејното земјоделско стопанство од редот на наследници на земјоделскиот имот на семејното земјоделско стопанство во случај на смрт на носителот на семејното земјоделско стопанство.

(14) Барање за промена на податоците во единствениот регистар на земјоделски стопанства за земјоделско стопанство чии носител е правно лице може да поднесе овластеното лице на правното лице - носител на земјоделското стопанство или овластен застапник на правното лице - носител на земјоделското стопанство.

(15) По исклучок од ставовите (12), (13) и (14) на овој член, промена на податоци во ЕРЗС може да се врши врз основа на податоци од инспекциски надзор на Државниот инспекторат за земјоделство, извршена контрола од Агенцијата врз основа на примени барања за користење на средства согласно со овој закон, извршена контрола од Агенцијата за храна и ветеринарство и врз основа на податоците од Интегриран систем за администрација и контрола.

(16) Министерството издава решение за запишување и решение за бришење од ЕРЗС.

(17) За промена на податоците во ЕРЗС Министерството издава ново решение за запишување во ЕРЗС.

(18) Содржината и формата на решението за запишување во ЕРЗС и решението за бришење од ЕРЗС ги пропишува министерот.

(19) Министерот ги пропишува видот на податоците, постапката и начинот за запишување и доделување на ИДБР и за промена на податоци и бришење, содржината и формата на обрасците и потребната придружна документација за запишување, промена на податоци и бришење и начин и рок за ракување, употреба, објавување и чување на податоците од ЕРЗС.

(20) Податоците од ЕРЗС се објавуваат во збирна форма, особено по земјоделски култури, по големина на земјоделски стопанства, по општини и на ниво на Република Македонија.

(21) Право на увид во податоците од ЕРЗС има носителот на семејното земјоделско стопанство или друг овластен член на семејното земјоделско стопанство или овластено лице на правното лице - носител на земјоделското стопанство или овластен застапник на правното лице - носител на земјоделското стопанство во секое време по претходно поднесено барање до Министерството или со електронски пристап на овие лица по претходно добиен кориснички пристап од Министерството.

Член 4

По членот 15 се додаваат нов наслов и нов член 15-а, кои гласат:

„Категории на земјоделски стопанства

Член 15-а

Земјоделските стопанства кои најмалку 50% од вкупниот годишен нето приход го остваруваат од вршење на земјоделска дејност се категоризираат во четири категории, и тоа:

- прва категорија - семејни земјоделски стопанства со остварен годишен нето приход од вршење на земјоделска дејност до износот на годишниот нето износ на минималната плата за претходната година, согласно со податоците од Министерството за труд и социјална политика,

- втора категорија - семејни земјоделски стопанства со остварен годишен нето приход од вршење на земјоделска дејност од износот на годишниот нето износ на минималната плата за претходната година, согласно со податоците од Министерството за труд и социјална политика до годишниот износ на минимална основица за пресметка и плаќање на придонесите од задолжително социјално осигурување,

- трета категорија - семејни земјоделски стопанства и земјоделски стопанства со остварен годишен нето приход од вршење на земјоделска дејност од годишниот износ на минимална основица за пресметка и плаќање на придонесите од задолжително социјално осигурување до остварен годишен нето приход од вршење на земјоделска дејност до 2.000.000 денари и

- четврта категорија - земјоделски стопанства со остварен годишен нето приход од вршење на земјоделска дејност над 2.000.000 денари.“

Член 5

Во членот 30 ставот (5) се менува и гласи:

„Семејното земјоделско стопанство на регистриран откупувач запишан во регистарот од членот 33 од овој закон е должно продажбата да ја врши врз основа на писмен договор склучен согласно со членот 32 од овој закон.“

Член 6

Во членот 31 став (6) alineја 4 зборовите: „располагаат со“ се заменуваат со зборовите: „имаат во сопственост“.

Член 7

Во членот 74 став (3) по alineјата 2 се додава нова alineја 3, која гласи:

„- други активности согласно со овој закон или согласно со Законот на земјоделски задруги,“.

Во ставот (4) по alineјата 1 се додава нова alineја 2, која гласи:

„- земјоделска задруга регистрирана согласно со Законот за земјоделски задруги,“.

Ставот (5) се менува и гласи:

„Видот на поддршката од ставот (3) на овој член, видот на корисниците од ставот (4) на овој член, висината на поддршката и поблиските услови за користење на помошта во насока на остварување на целите од ставот (2) на овој член и видот на механизмот на поддршка од членот 92 од овој закон се уредува со програмите од членот 7 од овој закон и/или со Законот за земјоделски задруги.“

Ставовите (6) и (7) се бришат.

Во ставот (8) кој станува став (6) зборовите: „ставот (6)“ се заменуваат со зборовите: „ставот (3)“.

Ставовите (9) кој станува став (7) се менува и гласи:

„(7) Поддршката од ставот (3) на овој член се доделува врз основа на одобрен деловен план на организационата форма изготвен за плански период од најмалку пет години.“

Ставот (10) кој станува став (8) се менува и гласи:

„(8) Во деловниот план треба да се содржани особено следниве активности:

- инвестициони активности за унапредување на физичкиот потенцијал на организационата форма од ставот (4) на овој член и/или на земјоделските стопанства - основачи/членови за земјоделско производство и/или за инвестиции во складирање, доработка и маркетинг и
- информативни и промотивни активности за земјоделските производи кои ги произведува.“

Ставовите (11), (12) и (13) стануваат ставови (9), (10) и (11).

Член 8

Во членот 90 став (1) по зборовите: „производствени капацитети“ се додаваат зборовите: „видот на дејноста и постигнати финансиски резултати“.

Во ставот (2) броевите „70, 71, 72, 73, 81, 86 и 87“ се заменуваат со броевите „70, 71, 72, 73, 74, 81, 86 и 87“.

Член 9

Членот 106 се менува и гласи:

„(1) Помош за воведување на повисоки стандарди на квалитет на земјоделски производи се доделува за воведување и одржување на следниве повисоки стандарди на квалитет на земјоделски производи:

- органско производство,
- заштита на земјоделски и прехранбени производи со географски или традиционален назив и
- стандарди за безбедност во примарно земјоделско производство.

(2) Помошта од ставот (1) на овој член може да се додели во вид на:

- дополнителна финансиска помош до 1 денар по единица земјоделски производ употребен како суровина за производи со повисок квалитет согласно со закон,

- финансиска помош за надоместокот на трошоци за воведување или за примена на ознаки за квалитетот во максимален износ до 300.000 денари или 5% од вредноста на продадените земјоделски производи со повишоки стандарди на квалитет, но не повеќе од 300.000 денари,

- финансиска помош за трошоците за регистрација на заштитени ознаки со географски или традиционален назив,

- финансиска помош за контрола и сертификација на органско производство и/или заштитени ознаки со географски или традиционален назив,

- финансиска помош за изработка на елаборат или спецификација за регистрација на заштитени ознаки со географски или традиционален назив,

- до дополнителна помош до 20% на директните плаќања за спроведени стандарди за безбедност и

- финансиска помош за трошоците за лабораториски анализи и сертификација при воведување и одржување на стандарди за безбедност во примарното земјоделско производство.

(3) Корисниците и висината на поддршката се утврдуваат со програмите од членот 7 од овој закон.“

Член 10

Во членот 112 зборовите: „задруга формирана“ се заменува со зборовите: „правно лице со дејност од областа на земјоделството формирано“.

Член 11

Во членот 114 став (1) во воведната реченица зборот „задругата“ се заменува со зборовите: „правното лице“.

Алинејата 1 се менува и гласи:

„- да е регистрирано како правно лице со дејност од областа на земјоделството согласно со Законот за трговските друштва или Законот за задругите или Законот за земјоделски задруги,“.

Во ставот (2) зборот „Задругата“ се заменува со зборовите: „Правното лице“.

Член 12

Во членот 121 став (1) алинеја 2 зборот „задругата“ се заменува со зборовите: „правното лице“.

Член 13

Во членот 122 став (1) зборот „задруга“ се заменува со зборовите: „правно лице“.

Во ставот (2) во воведната реченица зборот „задругата“ се заменува со зборовите: „правното лице“.

Алинејата 1 се менува и гласи:

„- да е регистрирана како правно лице со дејност од областа на земјоделството согласно со Законот за трговските друштва или Законот за задругите или Законот за земјоделски задруги,“.

Во ставот (3) зборот „задругата“ се заменува со зборовите: „правното лице“.

Член 14

Во членот 124 став (3) алинеја 1 зборот „задругата“ се заменува со зборовите: „правното лице“.

Член 15

Во членот 128 став (1) алинеја 2 зборот „задругата“ се заменува со зборовите: „правното лице“.

Член 16

Во членот 135 став (1) зборот „Задругата“ се заменува со зборовите: „Правното лице“.

Во ставот (2) алинеја 5 зборот „задругата“ се заменува со зборовите: „правното лице“.

Член 17

Во членот 145 став (1) алинеја 1 зборовите: „по вршина“ се бришат.

Алинејата 2 се брише.

Во ставот (5) бројот „146“ се заменува со бројот „147“.

Член 18

Во членот 150 став (1) по зборот „поддршка“ се става точка, а зборовите до крајот на реченицата се бришат.

Член 19

Во членот 158 во воведната реченица зборот „задругата“ се заменува со зборовите: „правното лице“.

Член 20

Во членот 166 по алинејата 2 се додава нова алинеја 3, која гласи:

„- вршат продажба без склучен писмен договор (член 30 став (5)),“.

Член 21

Поблиските прописи утврдени во овој закон ќе се донесат во рок од една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

До денот на влегувањето во сила на прописите од ставот 1 на овој член ќе се применуваат постојните прописи.

Член 22

Започнатите постапки пред влегувањето на сила на овој закон ќе продолжат согласно со Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ број 49/10, 53/11 и 126/12).

Член 23

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Законот за земјоделство и рурален развој.

Член 24

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а одредбите од членот 3 ставови (9), (10), (11), (16), (17) и (18) од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 јануари 2014 година.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR BUJQESI DHE ZHVILLIM RURAL

Neni 1

Në Ligjin për bujqesi dhe zhvillim rural ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 49/10, 53/11 dhe 126/12), në nenin 2 pas pikës 32 shtohen dy pika të reja 33 dhe 34, si vijojne:

„33. **Lidhshmeri kapitale** është posedimi i drejtperdrejte apo i terthorte, kontrolli apo mbajtja e 5% ose më shume aksioneve apo pjesemarrjeve të emetuara me të drejte vote, nga një subjekt në tjetër.

34. **Lidhshmeri familjare** është lidhshmeria e personave që konsiderohen anetare të familjes së njejte dhe jane në farefisni si vijon: burre dhe grua; prind dhe femije; vella dhe moter (qofte farefisni e plote ose gjysmegjaku); gjyshe apo gjysh dhe niper, xhaxha, dajë, burre i tezes, grua e ax-

hes, grua e dajes apo teze dhe nip ose mbese; prinderit e bashkeshorteve dhe dhender apo nuse; kunat, mik apo baxhanak dhe kunate, nuse, kunate ose mik;”.

Pikat 33 dhe 34 behen pika 35 dhe 36

Neni 2

Në nenin 14 paragrafi (1) pas fjales "shfrytezues" shtohen fjalet: "dhe kooperativa bujqesore të regjistruara në pajtim me Ligjin për kooperativa bujqesore".

Neni 3

Neni 15 ndryshohet si vijon:

"(1) Ministria mban regjister unik të ekonomive bujqesore (në tekstin e metejme: RUEB).

(2) Në RUEB detyrimisht regjistrohen ekonomite bujqesore, të cilat:

1) kerkojne realizim të së drejtes për shfrytezim të mjeteve nga masat në perputhje me kete ligj dhe

2) jane të regjistruara në regjistrat e formuar në pajtim me ligjet nga sfera e bujqesise, blegtorise, peshkatarise dhe akuakultures, veterinarise, sigurise së ushqimit dhe shendetit dhe mbrojtjes së bimeve.

(3) Baze për mbajtjen e RUEB dhe lidhjen e tij me regjistrat tjere eshte numri unik identifikues i ekonomise bujqesore (në tekstin e metejme: NRID).

(4) NRID percaktohet gjate regjistrimit të ekonomise bujqesore në RUEB, me ç'rast një ekonomie bujqesore i ndahet një NRID.

(5) Perdorimi i NRID eshte i detyrueshem në të gjitha regjistrat e formuar në pajtim me ligjin.

(6) Bartesi i ekonomise bujqesore familjare dhe anetarret e ekonomise bujqesore familjare jane të lidhur familjarisht dhe mund të regjistrohen vetem në një ekonomi bujqesore familjare në regjistrin nga paragrafi (1) i ketij neni.

(7) Bartesi i ekonomise bujqesore familjare eshte anetar i ekonomise bujqesore familjare që eshte i autorizuar nga anetarët tjere të ekonomise bujqesore familjare.

(8) Vendbanimi i bartesit dhe anetareve të ekonomise bujqesore familjare detyrimisht eshte në adresen e njejte të jeteses.

(9) Në rast kur adresa e jeteses eshte edhe seli e personit juridik bartes i ekonomise bujqesore regjistrohet një ekonomi bujqesore në regjistrin nga paragrafi (1) i ketij neni.

(10) Një person juridik mund të jete i regjistruar si bartes i një ekonomie bujqesore.

(11) Nese një person juridik bartes i ekonomise bujqesore merr pjese në strukture pronesore të personit tjeter juridik bartes i ekonomise bujqesore, perkatesisht ekziston lidhshmeri kapitale ndermjet personave juridike bartes të ekonomise bujqesore, në RUEB regjistrohen si një ekonomi bujqesore.

(12) Bartesi i ekonomise bujqesore detyrohet që çdo ndryshim të të dhenave në RUEB ta paraqese në Ministri në afat prej 15 ditesh nga ndryshimi i krijuar.

(13) Kerkese për ndryshimin e të dhenave në regjistrin unik të ekonomive bujqesore mund të parashtroje edhe anetari tjeter i autorizuar i ekonomise bujqesore familjare nga radhet e trashëgimtareve të prones bujqesore të ekonomise bujqesore familjare në rast të vdekjes së bartesit të ekonomise bujqesore familjare.

(14) Kerkese për ndryshimin e të dhenave në regjistrin unik të ekonomive bujqesore për ekonomi bujqesore bartes i së ciles eshte person juridik, mund të parashtroje personi i autorizuar i personit juridik-bartes i ekonomise bujqesore ose perfaqesuesi i autorizuar i personit juridik-bartes i ekonomise bujqesore.

(15) Me perjashtim nga paragrafet (12), (13) dhe (14) të ketij neni, ndryshimi i të dhenave në RUEB mund të kryhet në baze të të dhenave nga mbikeqyrja inspektuese e Inspektoratit Shteteror të Bujqesise, kontrollit të kryer nga Agjencia në baze të kerkesave të pranuar për shfrytezim të

mjeteve në pajtim me kete ligj, kontrollit të kryer nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarise dhe në baze të të dhenave nga Sistemi i integruar për administrate dhe kontroll.

(16) Ministria leshon aktvendim për regjistrim dhe aktvendim për shlyerje nga RUEB.

(17) Për ndryshimin e të dhenave në RUEB, Ministria leshon aktvendim të ri për regjistrim në RUEB.

(18) Permbajtjen dhe formen e aktvendimit për regjistrim në RUEB dhe aktvendimit për shlyerje nga RUEB i percakton ministri.

(19) Ministri i percakton llojin e të dhenave, proceduren dhe menyren e regjistrimit dhe ndarjes së NRID edhe për ndryshimin e të dhenave dhe shlyerje, permbajtjen dhe formen e formulareve dhe dokumentacionin e nevojshem percjelles për regjistrim, ndryshimin e të dhenave dhe shlyerjen, si dhe menyren dhe afatin për manipulim, perdorim, shpallje dhe ruajtjen e të dhenave nga RUEB.

(20) Të dhenat nga RUEB shpallen në forme permblëdhese, sidomos sipas kulturave bujqesore, sipas madhësisë së ekonomive bujqesore, sipas komunave dhe në nivel të Republikës së Maqedonisë.

(21) Të drejte shikimi në të dhenat nga RUEB ka bartesi i ekonomise bujqesore familjare apo anetari tjeter i autorizuar i ekonomise bujqesore familjare ose personi i autorizuar i personit juridik – bartes i ekonomise bujqesore ose perfaqesuesi i autorizuar i personit juridik - bartes i ekonomise bujqesore në çdo kohe sipas kerkeses së parashtruar paraprakisht në Ministri ose me qasje elektronike të ketyre personave pas marrjes së qasjes shfrytezuese paraprake nga Ministria."

Neni 4

Pas nenit 15 shtohet nen i ri 15-a, si vijon:

"Kategorite e ekonomive bujqesore

Neni 15-a

Ekonomite bujqesore të cilat së paku 50% nga të hyrat e pergjithshme vjetore neto i realizojne nga kryerja e veprimtarise bujqesore kategorizohen në kater kategori, si vijon:

- kategoria e pare – ekonomi bujqesore familjare me të hyra vjetore neto të realizuara nga kryerja e veprimtarise bujqesore deri në shumen e shumës vjetore neto të rrogës minimale për vitin paraprak, në pajtim me të dhenat nga Ministria e Punes dhe Politikës Sociale,

- kategoria e dyte - ekonomi bujqesore familjare me të hyra vjetore neto të realizuara nga kryerja e veprimtarise bujqesore nga shumata e shumës vjetore neto të rrogës minimale për vitin paraprak, në pajtim me të dhenat nga Ministria e Punes dhe Politikës Sociale deri në shumen vjetore të bazës minimale për llogaritje dhe pagese të kontributeve nga sigurimi i detyrueshem social,

- kategoria e trete - ekonomi bujqesore familjare dhe ekonomi bujqesore me të hyra vjetore neto të realizuara nga kryerja e veprimtarise bujqesore nga shumata vjetore e bazës minimale për llogaritje dhe pagese të kontributeve nga sigurimi i detyrueshem social deri në të hyra vjetore neto të realizuara nga kryerja e veprimtarise bujqesore deri në 2 000 000 denare dhe

- kategoria e katert - ekonomi bujqesore me të hyra vjetore neto të realizuara nga kryerja e veprimtarise bujqesore mbi 2 000 000 denare."

Neni 5

Në nenin 30 paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"Ekonomia bujqesore familjare e blesit të regjistruar në regjistrin nga neni 33 i ketij ligji, detyrohet që shitjen ta kryeje në baze të marreveshjes me shkrim të lidhur në perputhje me nenin 32 të ketij ligji."

Neni 6

Në nenin 31 paragrafi (6) alineja 4 fjalet: "disponojne me" zevendesohen me fjalet: "kane në pronesi".

Neni 7

Në nenin 74 paragrafi (3) pas alinise 2 shtohet aline e re 3, si vijon:

“ - aktivitete tjera në pajtim me kete ligj ose në pajtim me Ligjin për kooperativa bujqesore.”

Në paragrafin (4) pas alinise 1 shtohet aline e re 2, si vijon:

“- kooperative bujqesore e regjistruar sipas Ligjit për kooperativa bujqesore.”

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"Lloji i perkrahjes nga paragrafi (3) i ketij neni, lloji i shfrytezuesve nga paragrafi (4) i ketij neni, lartesia e perkrahjes dhe kushtet e peraferta për shfrytezimin e ndihmes në drejtim të realizimit të qellimeve nga paragrafi (2) i ketij neni dhe lloji i mekanizmit të perkrahjes nga neni 92 i ketij ligji, rregullohet me programet nga neni 7 i ketij ligji dhe/ose me Ligjin për kooperativa bujqesore."

Paragrafët (6) dhe (7) shlyhen.

Në paragrafin (8) i cili behet paragraf (6) fjalet: "paragrafi (6)" zevendesohen me fjalet: "paragrafi (3)".

Paragrafi (9) i cili behet paragraf (7) ndryshohet si vijon:

"(7) Perkrahja nga paragrafi (3) i ketij neni ndahet në baze të planit të miratuar afarist të formes organizative të pergatitur për periudhe të planifikimit prej së paku pese vjet."

Paragrafi (10) i cili behet paragraf (8) ndryshohet si vijon:

"(8) Në planin afarist duhet të permbahen vecanerisht aktivitetet në vijim:

- aktivitete investuese për perparimin e potencialit fizik të formes organizative nga paragrafi (4) i ketij neni dhe/ose të ekonomive bujqesore - themelues/anetare për prodhimtari bujqesore dhe/ose për investime në magazinim perpunim plotesues dhe marketing dhe

- aktivitete informative dhe promovuese për prodhimet bujqesore që i prodhon."

Paragrafët (11), (12) dhe (13) behen paragrafe (9), (10) dhe (11).

Neni 8

Në nenin 90 paragrafi (1) pas fjaleve: "kapacitete prodhuese", shtohen fjalet: "lloji i veprimtarise dhe rezultatet e arritura financiare".

Në paragrafin (2) numrat "70, 71, 72, 73, 81, 86 dhe 87" zevendesohen me fjalet: "70, 71, 72, 73, 74, 81, 86 dhe 87".

Neni 9

Neni 106 ndryshohet si vijon:

"(1) Ndhime për vendosjen e standardeve më të larta të cilesise së prodhimeve bujqesore ndahet për vendosje dhe mirembajtje të standardeve më të larta në vijim të cilesise së prodhimeve bujqesore:

- prodhimtari organike,
- mbrojtje e prodhimeve bujqesore dhe ushqimore me emer gjeografik ose tradicional dhe
- standarde për sigurine në prodhimtarine bujqesore primare.

(2) Ndhima nga paragrafi (1) i ketij neni mund të ndahet në forme të:

- ndihmes plotesuese financiare deri 1 denar për njesi prodhime bujqesor të perdorur si lende e pare për prodhime me cilesi më të larte në pajtim me ligjin,

- ndihme financiare për kompensim të shpenzimeve për vendosje ose për aplikim të shenjave për cilesine në shumen maksimale deri 300 000 denare ose 5% të vleres së prodhimeve bujqesore të shitura me standarde më të larta të cilesise, por jo më shume se 300 000 denare,

- ndihme financiare për shpenzimet për regjistrim të shenjave të mbrojtura me emrin gjeografik apo tradicional,

- ndihme financiare për kontroll dhe certifikim të prodhimtarise organike dhe/ose shenja të mbrojtura me emer gjeografik apo tradicional,

- ndihme financiare për perpilimin e elaboratit ose specifikim për regjistrim të shenjave të mbrojtura me emrin gjeografik apo tradicional

- ndihme plotesuese deri 20% të pagesave të drejtperdrejta për standarde të zbatuara për siguri dhe

- ndihme financiare për shpenzime për analiza laboratorike dhe certifikim gjate vendosjes dhe mirembajtjes së standardeve për siguri në prodhimtarine primare bujqesore.

(3) Shfrytezuesit dhe lartesia e perkrahjes percaktohen me programet nga neni 7 i ketij ligji."

Neni 10

Në nenin 112 fjalet: "kooperative e formuar" zevendesohen me fjalet: "person juridik me veprimtari nga sfera e bujqesise i formuar".

Neni 11

Në nenin 114 paragrafi (1) në fjaline hyrese, fjala "kooperativa" zevendesohen me fjalet: "personi juridik".

Alineja 1 ndryshohet si vijon:

"- të jete i regjistruar si person juridik me veprimtari në sferen e bujqesise në pajtim me Ligjin për shoqeri tregtare ose Ligjin për kooperativa ose Ligjin për kooperativa bujqesore,"

Në paragrafin (2) fjala "Kooperativa" zevendesohet me fjalet: "Personi juridik".

Neni 12

Në nenin 121 paragrafi (1) alineja 2 fjala "kooperatives" zevendesohet me fjalet: "personit juridik".

Neni 13

Në nenin 122 paragrafi (1) fjala "kooperative" zevendesohet me fjalet: "personi juridik".

Në paragrafin (2) në fjaline hyrese, fjala "kooperativa" zevendesohet me fjalet: "personi juridik".

Alineja 1 ndryshohet si vijon:

"- të jete i regjistruar si person juridik me veprimtari nga sfera e bujqesise në pajtim me Ligjin për shoqeri tregtare ose Ligjin për kooperativa ose Ligjin për kooperativa bujqesore,"

Në paragrafin (3) fjala "kooperativa" zevendesohet me fjalet: "personi juridik".

Neni 14

Në nenin 124 paragrafi (3) alineja 1 fjala "kooperatives" zevendesohet me fjalet: "personit juridik".

Neni 15

Në nenin 128 paragrafi (1) alineja 2 fjala "kooperatives" zevendesohet me fjalet: "personit juridik".

Neni 16

Në nenin 135 paragrafi (1) fjala "kooperativa" zevendesohet me fjalet: "Personi juridik".

Në paragrafin (2) alineja 5 fjala "kooperativa" zevendesohet me fjalet: "personi juridik".

Neni 17

Në nenin 145 paragrafi (1) alineja 1 fjalet: "për siperfaqe" shlyhen.

Alineja 2 shlyhet.

Në paragrafin (5) numri "146" zevendesohet me numrin "147".

Neni 18

Në nenin 150 paragrafi (1) pas fjales "perkrahje" vihet pike, ndersa fjalet deri në fund të fjales shlyhen.

NENI 19

Në nenin 158 në fjaline hyrese fjala "kooperatives" zëvendësohet me fjalët: "personit juridik".

Neni 20

Në nenin 166 pas alineës 2 shtohet aline e re 3, si vijon:
"- kryejne shitje pa marrëveshje të lidhur me shkrim (neni 30 paragrafi (5))."

Neni 21

Rregullat e peraferta të percaktuara në kete ligj do të miratohen në afat prej një viti nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.

Deri në ditën e hyrjes në fuqi të rregullave nga paragrafi 1 i ketij neni do të zbatohen rregullat ekzistuese.

Neni 22

Procedurat e filluara para hyrjes në fuqi të ketij ligji do të vazhdojnë në pajtim me Ligjin për bujqësi dhe zhvillim rural ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 49/10, 53/11 dhe 126/2012).

Neni 23

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenës i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë që të percaktoj tekst të spastruar të Ligjit për bujqësi dhe zhvillim rural.

Neni 24

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë", ndërsa dispozitat e nenit 3 paragrafet (9), (10), (11), (16), (17) dhe (18) të ketij ligji do të fillojnë të zbatohen nga 1 janari 2014.

583.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

Се прогласува Законот за изменување на Законот за јавните набавки, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јануари 2013 година.

Бр. 07-471/1
23 јануари 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

Член 1

Во Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ број 136/2007, 130/2008, 97/10, 53/11 и 185/11), во членот 202 ставот (5) се менува и гласи:

„За претседател на Државната комисија се именува лице кое е дипломиран правник, има положен правосуден испит и најмалку пет години работно искуство на правни работи.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR FURNIZIME PUBLIKE

Neni 1

Në Ligjin për furnizime publike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 136/2007, 130/2008, 97/10, 53/11 dhe 185/2011), në nenin 202 paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"Kryetar i Komisionit Shtetëror emërohet personi që është jurist i diplomuar, ka të dhënë provimin e jurisprudencës dhe së paku pesë vite përvojë pune në punë juridike."

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

584.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јануари 2013 година.

Бр. 07-485/1
23 јануари 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување ("Службен весник на Република Македонија" број 142/2008, 64/2009, 156/2009, 166/10, 53/11, 185/11 и 44/12), во членот 4 точката 11 се менува и гласи:

„Носител на семејно земјоделско стопанство“ е полнолетно лице кое е одговорно за управување со земјоделското стопанство и кое истапува во име и за сметка на семејното земјоделско стопанство и како такво е запишано во Единствениот регистар на земјоделски стопанства во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.“

Член 2

Во членот 7 став (1) точката 6 се менува и гласи:
„носител на семејно земјоделско стопанство од прва, втора и трета категорија согласно со Законот за земјоделство и рурален развој“.

Член 3

Во членот 10 став (1) точката 4 се менува и гласи:
„носител на семејно земјоделско стопанство од втора и трета категорија согласно со Законот за земјоделство и рурален развој“.

Член 4

Во членот 10-а ставот (5) се менува и гласи:
„Граѓанинот кој не е дефиниран како обврзник за плаќање на придонес по една од основите од членот 10 став (1) точки од 1 до 14 од овој закон правата од здравственото осигурување во тековната година ги остварува согласно со прописите од областа на здравственото осигурување, врз основа на поднесена изјава во тековната година за остварените нето приходи во претходната година.“

Ставот (6) се брише.

Член 5

Во членот 10-б ставот (1) се менува и гласи:
„Граѓаните кои не се дефинирани како обврзници за плаќање на задолжителен придонес за здравствено осигурување според членовите 10 и 10-а од овој закон, можат да станат обврзници за плаќање на придонес за задолжително здравствено осигурување заради користење на правата на здравствени услуги дефинирани во законот кој го уредува системот на здравственото осигурување, врз основа на поднесена изјава во тековната година за остварените нето приходи во претходната година.“

Ставот (2) се брише.

Член 6

Во членот 13 став (1) точката 3 се менува и гласи:
„Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија е обврзник за пресметка на придонесите за носител на семејно земјоделско стопанство од прва, втора и трета категорија согласно со Законот за земјоделство и рурален развој и за лицата од членот 7 ставови (1) точки 3, 4, 7 и 12 и (2) и членот 8 став (1) точка 5 од овој закон, а обврзници за уплата на придонесите се лицата сами за себе;“.

По точката 3 се додава нова точка 3-а, која гласи:
„3-а) Фондот за здравствено осигурување на Македонија е обврзник за пресметка на придонесите за носител на семејно земјоделско стопанство од втора и трета категорија согласно со Законот за земјоделство и рурален развој и за лицата од членот 10 став (1) точки 5, 7, 9, 11 и 12 и членот 10-б од овој закон, а обврзници за уплата на придонесите се лицата сами за себе;“.

Член 7

Во членот 14 став (1) точка 5 по зборот „работодавачот“ се додаваат зборовите: „или просечната плата во Републиката објавена во јануари во тековната година според податоците на Државниот завод за статистика, доколку нема податок за просечна плата на работникот остварена во година пред упатување на работа во странство“.

Во точката 6 по зборовите: „што ја прима во странство“ се додаваат зборовите: „или просечната плата во Републиката објавена во јануари во тековната година според податоците на Државниот завод за статистика, доколку нема податок за просечна плата на работникот остварена во година пред упатување на работа во странство и платата што ја прима во странство“.

Во точката 12 зборовите: „индивидуален земјоделец“ се заменуваат со зборовите: „носител на семејно земјоделско стопанство од прва и втора категорија согласно со Законот за земјоделство и рурален развој“.

Во точката 14 по алинејата 8 се додава нова алинеја 9, која гласи:

„- носител на семејно земјоделско стопанство од трета категорија согласно со Законот за земјоделство и рурален развој.“

Ставот (2) се менува и гласи:

„По лично барање, осигуреникот - самовработено лице, верско лице и носител на семејно земјоделско стопанство од прва, втора и трета категорија согласно со Законот за земјоделство и рурален развој, придонесите може да ги плаќа и на повисока основица.“

Член 8

Во членот 22 по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

„(2) Обврзникот за плаќање на придонеси ја извештува Управата за јавни приходи, доколку обврзникот за пресметка и уплата на придонесите постапи спротивно на ставот (1) на овој член.“

Член 9

Одредбите од членовите 1, 2, 3, 6 и 7 ставови 3, 4 и 5 од овој закон ќе се применуваат од 1 октомври 2013 година.

Член 10

Се овластува Законодавно-правната Комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR
KONTRIBUTE NGA SIGURIMI I DETYRUESHEM
SOCIAL

Neni 1

Në Ligjin për kontribute nga sigurimi i detyrueshem social ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 142/2008, 64/2009, 156/2009, 166/10, 53/11, 185/11 dhe 44/12), në nenin 4 pika 11 ndryshohet si vijon:

„Bartes i ekonomise bujqesore familjare" eshte personi i moshes madhore i cili eshte pergjegjes për menaxhim me ekonomine bujqesore dhe i cili paraqitet në emer dhe për llogari të ekonomise bujqesore familjare dhe si i tille eshte i regjistruar në Regjistrin unik të ekonomive bujqesore në Ministrine e Bujqesise, Pylltarise dhe Ekonomise së Ujerave;“.

Neni 2

Në nenin 7 paragrafi (1) në piken 6 ndryshohet si vijon:
"bartes i ekonomise bujqesore familjare i kategorise së pare, të dyte dhe të trete në pajtim me Ligjin për bujqesi dhe zhvillim rural;“.

Neni 3

Në nenin 10 paragrafi (1) në piken 4 ndryshohet si vijon:

"bartes i ekonomise bujqesore familjare i kategorise së pare, të dyte dhe të trete në pajtim me Ligjin për bujqesi dhe zhvillim rural;“.

Neni 4

Në nenin 10-a paragrafi (5) ndryshohet si vijon:
"Qytetari që nuk eshte i definuar si detyres për pagese të kontributit sipas njerës prej bazave nga neni 10 paragrafi (1) pikat nga 1 deri në 14 të ketij ligji, të drejtat e sigurimit shendetesor në vitin rrjedhes i realizon në pajtim me rregullat nga sfera e sigurimit shendetesor, në baze të deklarates së parashtruar në vitin rrjedhes për të hyrat e realizuara neto në vitin paraprak."

Paragrafi (6) shlyhet.

Neni 5

Në nenin 10-b paragrafi (1) ndryshohet si vijon:
"Qytetaret që nuk janë të definuar si detyres për pagese të kontributit të detyrueshem për sigurim shendetesor sipas neneve 10 dhe 10-a të ketij ligji, mund të behen detyres për pagese të kontributit për sigurim të detyrueshem shendetesor për shfrytezimin e të drejtave të sherbimeve shendetesore të percaktuara në ligjin që e rregullon sistemin e sigurimit shendetesor, në baze të deklarates së parashtruar në vitin rrjedhes për të hyrat e realizuara neto në vitin paraprak."

Paragrafi (2) shlyhet.

Neni 6

Në nenin 13 paragrafi (1) në piken 3 ndryshohet si vijon:

"Fondi i Sigurimit PENSIONAL dhe INVALIDOR i Maqedonise eshte obligues për llogaritjen e kontributeve për bartesin e ekonomise bujqesore familjare i kategorise së pare, të dyte dhe të trete në pajtim me Ligjin për bujqesi dhe zhvillim rural dhe për personat nga neni 7 paragrafet (1) pikat 3, 4, 7 dhe 12 dhe paragrafi (2) dhe neni 8 paragrafi (1) pika 5 të ketij ligji, ndersa detyres për pagese të kontributit janë personat për vetveten;"

Pas pikes 3 shtohet pike e re 3-a, si vijon:

"3-a) Fondi i Sigurimit Shendetesor i Maqedonise eshte obligues për llogaritjen e kontributeve për bartesin e ekonomise bujqesore familjare i kategorise së pare, të dyte dhe të trete në pajtim me Ligjin për bujqesi dhe zhvillim rural dhe për personat nga neni 10 paragrafi (1) pikat 5, 7, 9, 11 dhe 12 dhe neni 10-b të ketij ligji, ndersa detyres për pagese të kontributeve janë personat për vetveten;"

Neni 7

Në nenin 14 paragrafi (1) pika 5 pas fjales "punedhene-si" shtohen fjalet: "ose rroga mesatare në Republike e publikuar në janar në vitin rrjedhes sipas të dhenave të Entit Shteteror të Statistikes, nese nuk ka të dhena për rrogen mesatare të punetorit të realizuar në vitin para dergimit në pune jashte vendit".

Në piken 6 pas fjaleve: "që e merr jashte vendit" shtohen fjalet: "ose rroga mesatare në Republike e publikuar në janar në vitin rrjedhes sipas të dhenave të Entit Shteteror të Statistikes, nese nuk ka të dhena për rrogen mesatare të punetorit të realizuar në vitin para dergimit në pune jashte vendit dhe rrogen që e merr jashte vendit".

Në piken 12 fjalet: "bujk individual" zevendesohen me fjalet: "bartes të ekonomise bujqesore familjare i kategorise së pare dhe të dyte në pajtim me Ligjin për bujqesi dhe zhvillim rural".

Në piken 14 pas alineve 8 shtohet aline e re 9, si vijon:

"-bartes i ekonomise bujqesore familjare i kategorise së trete në pajtim me Ligjin për bujqesi dhe zhvillim rural."
Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Me kerkese personale, i siguruari-person i vetepunesuar, person fetar dhe bartes i ekonomise bujqesore familjare i kategorise së pare, të dyte dhe të trete në pajtim me Ligjin për bujqesi dhe zhvillim rural, kontributet mund t'i paguaje edhe me baze më të larte."

Neni 8

Në nenin 22 pas paragrafit (1) shtohen paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Detyresi për pagese të kontributeve e njofton Drejtorine e të Hyrave Publike nese obliguesi për llogaritje dhe pagese të kontributeve vepron në kundërshtim me paragrafin (1) të ketij neni."

Neni 9

Dispozitat e neneve 1, 2, 3, 6 dhe 7 paragrafet 3, 4 dhe 5 të ketij ligji do të zbatohen nga 1 tetori 2013.

Neni 10

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për kontribute nga sigurimi i detyrueshem social.

Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

585.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јануари 2013 година.

Бр. 07-486/1
23 јануари 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Член 1

Во Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ број 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11 и 51/11), во членот 22 ставот 1 се менува и гласи:

„Научен институт може да врши високообразовна дејност за студии од втор и трет циклус само во рамките на научната област за кој е основан во состав на универзитет како негова единица, после пет години од основањето, ако е успешно завршена евалуацијата на научноистражувачката работа, ако е акредитиран за вршење на овој вид студии и има решение за почеток со работа на начин и според услови утврдени со статутот на универзитетот.“

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Научен институт во состав на универзитет како негова единица може да врши високообразовна дејност во втор и трет циклус на студии во соработка со единица која изведува студиски програми од исто или сродно научно поле.“

Член 2

Во членот 26 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кои гласат:

„Услов за почеток на постапката за основање на приватна високообразовна установа од домашно и/или странско, правно и/или физичко лице е претходно добиено одобрение од страна на Владата на Република Македонија.

Под домашно лице согласно со ставот 3 на овој член се подразбира лице регистрирано во Централниот регистар на Република Македонија, кое исполнува услови за вршење на високо образование и научна дејност согласно со законските прописи од оваа област.“

Член 3

Во членот 34 ставот 7 се брише.

Член 4

Во членот 39 по ставот 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„При статусни измени на јавна високообразовна установа се формира матична комисија за статусни измени. За прашањата на именувањето и работата на матичната комисија за статусни измени се применуваат одредбите на членот 34 од Законот за високото образование.“

Член 5

Во членот 45 поднасловот „Внатрешна организација на универзитет и на неговите единици“ се заменува со зборовите: „Применувачка дејност на високообразовните установи“.

По ставот 6 се додаваат пет нови става 7, 8, 9, 10 и 11, кои гласат:

„Универзитетот основа најмалку еден центар за кариера. Центарот за кариера води посебна евиденција за поранешни студенти (алумни) и организира саеми за кариера на секој факултет/универзитет каде што има центар за кариера.

Центрите за кариера се формираат заради организирање на практична настава за студентите за подготовка на стручен кадар кој ќе применува современи иновативни техники и технологии во наставата. Центрите за кариера се состојат од профил на советници кои имаат познавања од областа на образованието.

Центрите за кариера имаат обврска да формираат работни групи (од претставници од технички факултети и стопански комори) и да организираат месечни средби со присуство и на претставници од Агенцијата за СДИ за потребите од кадар на пазарот на трудот и намалување на јазот меѓу побарувачката и понудувачката на работна сила.

Универзитетот или единица во негов состав, како и високообразовна школа/установа има обврска да склучи најмалку два договора за соработка со универзитет од првите 500 високо рангирани универзитети согласно со Шангајската листа, односно 100 најдобро рангирани универзитети по MBA програма, како и акредитирана високообразовна установа на еден од првите 200 најдобро рангирани универзитети од соодветното научно подрачје, согласно со Шангајскиот Цио Тонг универзитет, US News and Report и Times Higher Education Supplement-World University Ranking.

Универзитетот или единица во негов состав, како и високообразовна школа/установа има обврска да склучи најмалку два договора за двојна диплома (double degree) или заедничка студиска програма (joint degree) со Универзитет од првите 500 високо рангирани универзитети согласно со Шангајската листа, односно 100 најдобро рангирани универзитети по MBA програма, како и акредитирана високообразовна установа на еден од првите 200 најдобро рангирани универзитети

од соодветното научно подрачје, согласно со Шангајскиот Цио Тонг универзитет, US News and Report и Times Higher Education Supplement-World University Ranking.“

Член 6

Во членот 57 алинејата 2 се менува и гласи:

„- го утврдува и го објавува конкурсот за запишување на студентите од прв, втор и трет циклус, по претходна согласност од Владата на Република Македонија.“.

Член 7

Во членот 62 став 4 бројот „100“ се заменува со бројот „120“.

Член 8

Во членот 63 по ставот 4 се додаваат два нови става 5 и 6, кои гласат:

„Наставно-научниот совет за прашањата од ставот 1 на овој член одлучува со јавно гласање.

По исклучок од ставот 5 на овој член за одредени прашања утврдени со статутот, наставно-научниот совет може да одлучи да гласа тајно.“

Член 9

Во членот 66 став 1 бројот „11“ се заменува со бројот „15“.

Член 10

Во членот 67 став 1 зборовите: „може да“ се бришат.

По ставот 3 се додаваат три нови става 4, 5 и 6, кои гласат:

„Обврска на одборот за соработка и доверба е да врши промоција на веќе постоечките одбори од страна на универзитетите, разгледување на активностите на одборот на редовните седници на ректорска конференција на јавните универзитети, односно интеруниверзитетската конференција, да дава мислење до сенатот на универзитетот по однос на студиска програма. Сенатот на универзитетот задолжително го доставува мислењето по однос на студиската програма до Одборот за акредитација и евалуација пред нејзиното одобрение.

Одборите за соработка и доверба со јавноста на високообразовните установи имаат советодавна улога и во нив членуваат претставници на општината/градот Скопје каде што е формиран одборот, основачот, релевантни претставници на деловната заедница или нестопанството од делокругот на студиските програми, како и министерството надлежно за работите од областа на високото образование.

Поблиските критериуми и надлежностите на одборите за соработка и доверба со јавноста ги пропишува министерот надлежен за работите од високото образование со подзаконски акт.“

Член 11

Во членот 70 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Член на Одборот за акредитација и евалуација може да биде само лице кое исполнува услови за ментор на докторски труд.“

Ставовите 3, 4, 5 и 6 стануваат ставови 4, 5, 6 и 7.

Член 12

Во членот 72 по ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„Одборот во делот на евалуацијата презема активности согласно со утврдените надлежности во упатството за евалуација и правилникот за организацијата, работата, начинот на одлучување, методологијата за акредитација и евалуација, како и другите прашања во врска со Одборот за акредитација и евалуација на висо-

кото образование кој се носи по претходно обезбедено позитивно мислење од страна на министерот надлежен за работите од областа на високото образование.“

Член 13

По членот 77-а се додава нов член 77-б, кој гласи:

„База на податоци во високообразовната дејност

Член 77-б

За следење на високообразовната дејност во Република Македонија, како и заради изготвување на показатели на квалитет и остварување на високообразовната дејност и начин и зачестеност на нивното прибирање министерството надлежно за работите од областа на високото образование обезбедува услови за формирање и обезбедување на база на податоци за високообразовната дејност. Базата на податоци ја формира и одржува министерството надлежно за работите од областа на високото образование. Државниот просветен инспекторат врши контрола и ги следи информациите/показателите од базата на податоци.

Начинот и постапката за водење на базата на податоци ја пропишува министерот надлежен за работите од областа на високото образование.

Факултетите се должни да доставуваат податоци за базата на податоци што ја води министерството надлежно за работите од областа на високото образование, како и да вршат редовна консултација и координација со Одборот за акредитација и евалуација заради достава на информации околу наставните програми и слично.

Факултетите се должни на квартално ниво да ги доставуваат податоците до министерството надлежно за работите од областа на високото образование.“

Член 14

Во членот 81 ставот 2 се менува и гласи:

„Советот за секоја буџетска година, најдоцна 15 дена по донесувањето на буџетот за тековната фискална година, за работите на високото образование, согласно со Програмата за високообразовна дејност, му го предлага вкупниот износ на средствата од Буџетот на Република Македонија за финансирање на универзитетите и самостојните високообразовни установи на Министерството надлежно за работите од областа на високото образование.“

Член 15

Во членот 83 став 1 по алинејата 11 се додаваат две нови алинеи 12 и 13, кои гласат:

„- советот има обврска да предлага мерила на универзитетот или единици во негов состав за финансирањето на научноистражувачката дејност, како и да го поттикнува финансирањето на базичните истражувања најмногу до 10% од вкупните средства кои се издвојуваат за финансирање на научноистражувачката дејност и

- советот има обврска да го известува министерството надлежно за работите од областа на високото образование во случај на намалување на финансирањето во областите на научноистражувачката дејност.“

Член 16

Во членот 87-а став 1 се додава нова реченица која гласи: „Расположливите средства во вредност од 40% дефинирани во овој став се користат за инвестирање во научноистражувачки проекти, распишување на конкурси за финансирање од страна на универзитетите, како и за покривање на трошоците на соработникот/асистентот кој има обврска да оствари минимум еден студиски престој во траење од не помалку од еден месец, а не повеќе од три месеци во период од три години на првите 500 рангирани универзитети согласно со Шангајска-

та листа, односно првите 200 најдобро рангирани универзитети од соодветното научно подрачје, односно првите 100 најдобро рангирани универзитети по МБА програма согласно со Шангајскиот Цио Тонг универзитет, US News and Report и Times Higher Education Supplement-World University Ranking.“

По ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Подготвувањето и распределбата на 40% од расположливите средства, наведени во ставот 1 на овој член се врши согласно со правилник за внатрешна распределба на финансиите, кој го носи универзитетот, а по претходно одобрение на министерот надлежен за работите од областа на високото образование.“

Член 17

По членот 95 се додава нов член 95-а, кој гласи:

„Член 95-а

Еден наставник истовремено може да биде ментор на најмногу 12 кандидати годишно кои изработуваат магистерски трудови.

Право да биде ментор на магистерски труд има само наставник кој објавил најмалку шест труда во меѓународни научни списанија или еден труд во списание со импакт фактор и кој добил акредитација од Одборот за акредитација и евалуација во високото образование.

Одборот за акредитација и евалуација во високото образование води регистар на ментори на магистерски и докторски трудови, кој се ажурира на секои три месеци.

Содржината, формата и начинот на водење на регистарот од ставот 3 на овој член ги пропишува министерот со подзаконски акт.

Менторите на студентите од втор циклус на студии е потребно да имаат објавено трудови во следниве библиографски списанија со индексирани трудови: Ebsco, Emerald, Scopus и Thomson Reuters.“

Член 18

Во членот 96 по ставот 12 се додава нов став 13, кој гласи:

„Минимум критериуми за ментор на магистерски и докторски трудови, кои треба да ги исполнува лице се утврдени во одредбите на Уредбата за нормативите и стандардите за основање на високообразовна установа и вршење високообразовна дејност.“

Ставовите 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 стануваат ставови 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20.

Член 19

Во членот 98 по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Стручните називи и академски степени „дипломиран“, „магистер“ и „доктор“ се дефинираат во Уредбата за Националната рамка на квалификации согласно со Меѓународната Фраскатијева класификација на научните полиња.“

Член 20

Во членот 99 став 3 по зборот „посебно“ се додаваат зборовите: „Во овие 10% изборни наставни предмети задолжително да се вклучат предмети од областа на претприемништво и иновации на оние факултети каде што се изучуваат овие предмети“.

Член 21

Во членот 100 ставот 4 се менува и гласи:

„Покрај програмите за стручно, односно професионално усовршување, универзитетот и неговите единици, односно високата стручна школа, високообразовната установа има обврска да организира различни облици на неформално учење и тоа најмалку по два курсе-

ви/обуки годишно по студиска програма и слично, ако тоа не влијае на изведувањето на студиските програми за стекнување на високо образование.“

По ставот 4 се додава четири нови става 5, 6, 7 и 8, кои гласат:

„Универзитетот или единица во негов состав, високообразовна установа, односно високата стручна школа има обврска да организира студиски престој за минимум 30 од своите студенти, во траење од не помалку од еден месец, а не повеќе од три месеци на првите 500 рангирани универзитети согласно со Шангајската листа, односно првите 200 најдобро рангирани универзитети од соодветното научно подрачје, односно првите 100 најдобро рангирани универзитети по МБА програма согласно со Шангајскиот Цио Тонг универзитет, US News and Report и Times Higher Education Supplement-World University Ranking.

Студентите од ставот 5 на овој член е потребно да имаат остварено просечен просек од над 9 до моментот на избор за студиски престој, како и да имаат познавање на англискиот јазик кое кандидатот го докажува со потврда за познавање на јазикот и тоа (TOFEL) - најмалку 74 бода за електронско полагање преку компјутер не постар од две години од денот на издавањето, (IELTS) - најмалку 6 бода не постар од две години од денот на издавањето, (TOLES) - базично познавање (Foundation level), (LEC) - положен со успех најмалку B2 (B2) и Кембриџ сертификат за прелиминарен англиски (Cambridge Certificate of Preliminary English) - (B1).

Факултетот, односно високата стручна школа, високообразовната установа има обврска да реализира визитинг за 3% од своите професори годишно, на првите 500 рангирани универзитети согласно со Шангајската листа, односно првите 200 најдобро рангирани универзитети од соодветното научно подрачје, односно првите 100 најдобро рангирани универзитети по МБА програма согласно со Шангајскиот Цио Тонг универзитет, US News and Report и Times Higher Education Supplement-World University Ranking.

Трошоците за престој, школарина, осигурување, транспорт и слично, кои произлегуваат од активностите утврдени во ставовите 5 и 7 на овој член, универзитетот или единица во негов состав, високообразовна установа, односно високата стручна школа ги исплаќа од приходите со кои самостојно располагаат единиците, високообразовна установа, односно високата стручна школа.“

Член 22

Во членот 102 по ставот 4 се додаваат два нови ставови 5 и 6, кои гласат:

„Студиските програми на англиски јазик универзитетите ги доставуваат на мислење пред истите да бидат акредитирани од страна на Одборот за акредитација и евалуација до министерството надлежно за работите од областа на високото образование најдоцна до 15 мај во теквната година.

Одборот за акредитација и евалуација одобрува студиска програма на англиски јазик на универзитетите, врз основа на прибавено позитивно мислење од министерството надлежно за работите од областа на високото образование.“

Член 23

Членот 106 се менува и гласи:

„По исклучок од одредбите на овој закон времетраењето на студиите за звањата кои се стекнуваат на секој циклус на студии кои се поврзани со вршење на регулирани професии е:

1) основните студии од областа на медицината опфаќа најмалку шест години на школување или 5.500 часа на теоретска и практична обука која се изведува на универзитет;

2) специјализираната обука за медицина опфаќа теоретска и практична обука на универзитет или на универзитетска болница или, каде што е соодветно, установа за здравствена нега, одобрена за таа цел од страна на министерството надлежно за работите од областа на здравството;

3) специјализацијата од областа на медицината се уредува со посебен закон;

4) обуката за сестри со општ профил трае најмалку три години или опфаќа 4.600 часа теоретска и клиничка обука, при што периодот на теоретската обука претставува најмалку една третина и периодот на клиничката обука претставува најмалку една половина од минималното траење на обуката;

5) специјализираната стоматолошка обука опфаќа теоретска и практична обука во универзитетски клинички центар одобрен за таа цел од страна на министерството надлежно за работите од областа на здравството;

6) специјализацијата од областа на стоматологијата се уредуваат со посебен закон;

7) основната обука за ветеринари опфаќа курс за теоретска и практична обука во редовна форма со минимално траење од пет години, која ја опфаќа како минимум програмата опишана со прописите на Европската унија, спроведена во универзитет кој обезбедува обука врз основа на решение на министерот надлежен за работите од областа на високото образование;

8) специјална редовна обука за акушерки која вклучува теоретска и практична обука со минимално траење од три години (курс I), која како минимум ја опфаќа програмата опишана со прописите на Европската унија;

9) основната обука за фармацевти опфаќа курс за теоретска и практична обука во редовна форма со траење од најмалку пет години, која ја опфаќа како минимум програмата опишана со прописите на Европската унија, спроведена во универзитет кој обезбедува обука врз основа на решение на министерот надлежен за работите од областа на здравството и која вклучува најмалку:

а) четиригодишна редовна теоретска и практична обука обезбедена на универзитет и

б) шестмесечно стажирање во аптека отворена за јавноста или во болница, под надзор на фармацевтскиот оддел на болницата;

10) обуката за архитект опфаќа најмалку четиригодишна редовна обука или шестгодишна обука, која опфаќа редовна обука во траење од три години на универзитет или на соодветна образовна институција. Обуката треба да води кон успешно полагање на испит на универзитетско ниво и

11) основната обука за наставници во основно и средно образование опфаќа курс за теоретска и практична обука во редовна форма со траење од најмалку четири години спроведена во универзитет кој обезбедува обука врз основа на решение на министерот надлежен за работите од областа на високото образование.“

Член 24

По членот 106 се додава нов член 106-а, кој гласи:

„Студиски програми за правни студии

Член 106-а

Студиските програми за правни студии од прв циклус (додипломски правни студии) траат три години, односно шест семестри, содржат најмалку 180 кредити и со нив се стекнува стручниот назив „правник“.

Студиските програми за стручни правни студии од втор циклус кои содржат најмалку 60 кредити (дипломски правни студии), траат една година (два семестра) и

со нивното завршување, заедно со првиот циклус, по вкупно стекнатите 240 кредити и одбрана на завршен дипломски труд, се стекнува стручниот назив „дипломиран правник“.

Студиските програми за стручни правни студии од втор циклус кои содржат 120 кредити (последипломски стручни студии) траат две години (четири семестри) и со нивното завршување заедно со првиот циклус, по вкупно стекнатите 300 кредити и одбрана на стручен магистерски труд со нив се стекнува стручниот назив „магистер по право“.

Студиските програми за академски студии по правни науки со 90 кредити (последипломски научни студии) траат две години и со нивното завршување и одбрана на магистерски труд со нив се стекнува називот „магистер по правни науки“.

Обврската од членот 99 став 3 од овој закон за односот на задолжителните и изборните наставни предмети не се однесува на студиските програми за правни студии.“

Член 25

По членот 110 се додава нов член 110-а, кој гласи:

„Член 110-а

Владата на Република Македонија со одлука го утврдува бројот на квоти на студенти ослободени од плаќање на уписнина на докторски и магистерски студии и специјализации кои се доделуваат на годишно ниво врз основ на Националната програма за високо образование и научноистражувачка дејност.

Владата на Република Македонија со одлука го утврдува бројот на квоти за запишани студенти по студиски програми, како и бројот на студенти кои ќе бидат ослободени од плаќање на уписнина во рамки на државните квоти.

Обврската за исплата на уписнината на студентите од ставот 2 на овој член во рамките на државните квоти останува на факултетите.

Право на бесплатно школување имаат студенти со завршен просек од над 9 во претходната година.“

Член 26

Во членот 112 по ставот 7 се додаваат три нови става 8, 9 и 10, кои гласат:

„Одлука за распоредот на часовите и наставата донесува деканатската управа на предлог на внатрешните организациони единици на факултетот.

Вкупниот број на часови на секој циклус се распределуваат рамномерно меѓу сите наставници од иста или сродна научна област.

На наставникот кој не го исполнува минимумот број на часови за наставна дејност за учебната година, со решение на деканот му се определуваат часови на настава од сродна научна област.“

Член 27

Во членот 114 по ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„Уверението или документот за завршното оценување се издава врз основа на податоците во пријавите за испитите за секоја предметна програма, потпишани од наставникот.“

Член 28

По членот 120 се додаваат четири нови члена 120-а, 120-б, 120-в и 120-г, кои гласат:

„Член 120-а

За политиките на науката и развојот на севкупната научноистражувачка дејност и технолошки развој во Република Македонија, како стручно и советодавно те-

ло на Владата на Република Македонија се формира Национален совет за високо образование, наука, иновации и технологија (во натамошниот текст: Националниот совет).

Националниот совет донесува деловник за работа и и поднесува на Владата на Република Македонија извештај за својата работа најмалку еднаш годишно.

Работата на Националниот совет е јавна.

Член 120-б

Владата на Република Македонија донесува решение за именување на претседател и членови на Националниот совет.

Националниот совет е составен од 17 члена, и тоа од министерот надлежен за работите од областа на високото образование, претседателот на МАНУ, претставник од ректорската конференција, шест члена именувани од Владата, по еден претставник од шесте научни подрачја од редот на наставно-научниот и истражувачкиот кадар од интеруниверзитетската конференција и двајца претставници од деловната заедница.

Шесте члена именувани од Владата на Република Македонија, како и претставниците од деловната заедница мора да бидат лица доктори на науки, со минимум еден степен образование завршен на првите 500 рангирани универзитети согласно со Шангајската листа, односно првите 200 најдобро рангирани универзитети од соодветното научно подрачје, односно првите 100 најдобро рангирани универзитети по MBA програма согласно со Шангајскиот Цио Тонг универзитет, US News and Report и Times Higher Education Supplement-World University Ranking, како и минимум пет години работно искуство и одлично познавање на англискиот јазик.

Претставниците од деловната заедница, членови на Националниот совет, не може да бидат лица сопственици, основачи, вработени, професори, асистенти на приватна високообразовна установа или високообразовна школа, или нивни блиски роднини до второ колено.

Мандатот на членовите на Националниот совет е две години.

Претседател на Националниот совет е министерот надлежен за работите од областа на високото образование.

При именување на членовите на Националниот совет се применува начелото на соодветна и правична застапеност на граѓаните кои припаѓаат на сите заедници и се почитуваат критериумите на стручност и компетентност.

Националниот совет одлучува со мнозинство гласови од вкупниот број на членовите.

Стручните и административно-техничките работи на Националниот совет ги врши Министерството.

На претседателот и членовите на Советот им следи надоместок за работата во Советот, чија висина ја утврдува Владата врз основа на присуството на седниците на Советот.

Член 120-в

Надлежности на Националниот совет се давање на предлози и мислења за:

- појдовни основи и насоки на Владата за националната програма за високо образование и научноистражувачка дејност,
- научното истражување, управување со научната политика,
- прописи од областа на научноистражувачката дејност,
- приоритетни области и програми за научно истражување и технолошки развој,
- усогласеност на националната програма со стратешките потреби на Република Македонија,

- мерки за развој на Република Македонија во сите сегменти, засновани врз научна основа,
- развој на посебните политики на барање на министерот од областа на високото образование и начините за нивно финансирање,
- најзначајните програми и проекти за развој на Република Македонија,
- следење на резултатите и ефектите од развојот на Република Македонија врз научна основа,
- иницијативи во врска со програмите и проектите за меѓународна соработка од особен државен интерес,
- иницијативи во врска со програмите и проектите за меѓународна соработка,
- светските и европските трендови во научно-истражувачката дејност и предлага мерки за нивно преточување во Република Македонија,
- годишните програми на субјектите за вршење на научно-истражувачката дејност,
- бараните средства од Буџетот на Република Македонија за реализација на годишните програми за научно-истражувачката дејност,
- изведување на внатрешната и надворешната евалуација на научно-истражувачката дејност и за подготвувањето на подзаконските акти кои ја уредуваат оваа материја,
- реализацијата на меѓународната соработка и
- создавање и одржување на базите на податоци за системот на научно-истражувачката дејност и
- други прашања кои ќе ги побара Владата.

Националната програма за високо образование
и научно-истражувачка дејност

Член 120-г

Националната програма за научно-истражувачката дејност на Република Македонија (во натамошниот текст: националната програма) произлегува од националните развојни стратешки документи на Република Македонија.

Во националната програма се утврдуваат појдовните основи, целите, содржината и обемот на задачите во областа на науката, начинот на нејзиното координирање и начинот на финансирање на научно-истражувачката дејност, проекти за потребите од кадри за науката и показателите за следење на ефикасноста на остварувањето на научно-истражувачката дејност, меѓународната димензија, поврзаност со стопанството и институционалната мрежа, развојот на високото образование и размената на искуства со другите високообразовни установи ширум светот во насока на исполнување на препораките од Болоњскиот процес.

Националната програма е основа за насочување и утврдување на обемот на средствата од Буџетот на Република Македонија за вршење на научно-истражувачката дејност.

Националната програма се реализира преку годишни програми чија реализација ја следи министерот надлежен за работите од областа на високото образование.

Националната програма ја донесува Собранието на Република Македонија на предлог на Владата на Република Македонија за период од четири години, а по претходно мислење на Националниот совет, МАНУ и Интеруниверзитетската конференција.

Владата на Собранието на Република Македонија на две години му поднесува извештај за спроведувањето на програмата и за состојбата на научно-истражувачката дејност и високото образование во земјата.“

Член 29

Насловот на членот 123 и членот 123 се менуваат и гласат:

„Асистенти - докторанти

Член 123

На факултетите се избираат асистенти - докторанти на научни, односно уметнички области утврдени со правилникот на единицата.

Асистентите - докторанти се избираат за време од пет години по пат на јавен конкурс и засноваат работен однос на определено време.

Асистентите - докторанти учествуваат во наставно-образовниот процес во обем определен со правилникот на единицата.

Асистентите - докторанти можат да држат предавања и да спроведуваат испити само во присуство на својот ментор.

Асистентот - докторант задолжително се запишува на докторски студии најдоцна до првиот објавен конкурс од страна на докторската школа, а трошоците за докторските студии на асистентот ги покрива високообразовната установа.

Доколку асистентот - докторант не одбрани докторска дисертација до истекот на времето за кое е избран, му престанува работниот однос.

Високообразовната установа и асистентот - докторант склучуваат договор со кој ги уредуваат меѓусебните права и обврски.

Објавата на огласот за прием на асистентите - докторанти се објавува во најмалку три дневни весници, на ¼ страна од страна на универзитетот или единица во негов состав, високообразовна установа, односно високообразовна школа.“

Член 30

По членот 125 се додава нов член 125-а, кој гласи:

„Критериуми за избор во асистент - докторант

Член 125-а

За асистент - докторант може да биде избрано лице кое има завршено втор циклус студии од соодветно научно, односно уметничко подрачје, има остварено просечен успех од најмалку 8,50 на прв и втор циклус на студии, има познавање од англиски јазик кое кандидатот го докажува со потврда за познавање на јазикот и тоа (TOEFEL) - најмалку 74 бода за електронско полагање преку компјутер не постар од две години од денот на издавањето, (IELTS) - најмалку 6 бода не постар од две години од денот на издавањето, (TOLES) - базично познавање (Foundation level), (ILEC) - положен со успех најмалку B2 (B2) и Кембриџ сертификат за прелиминарен англиски (Cambridge Certificate of Preliminary English) - (B1), како и да покажува способност за наставно-научна, односно наставно-уметничка дејност.

Постапката за избор во асистент - докторант се спроведува согласно со одредбите на членовите 131 и 132 од овој закон.“

Член 31

Во членот 132 по ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи:

„Рецензентската комисија во рефератот ги вреднува вкупните научни, стручни, педагошки и други остварувања на кандидатите од почетокот на кариерата до денот на пријавата, врз основа на сета поднесена документација која е од важност за изборот. Рецензентската комисија ги вреднува остварувања на кандидатот во рок од три месеци.“

Ставовите 6, 7 и 8 стануваат ставови 7, 8 и 9.

Член 32

Во членот 133 по ставот 13 се додава нов став 14, кој гласи:

„Лице избрано во наставно-научно звање или соработничко звање на кое му мирува работниот однос поради вршење на функција на избрано или именувано лице, не може да изведува настава и да спроведува испити, не може да биде ментор или член на комисија за оценка или одбрана на магистерски труд и докторска дисертација и не може да прима надоместок од високообразовната установа за извршена наставна, научноистражувачка или применувачка дејност.“

Член 33

Во членот 136 став 2 на крајот се додава нова реченица која гласи: „Предвремен избор во повисоко звање по истекот на половина од времето за кое е извршен изборот во постојното звање може да се спроведе за лицата кои докторирале или магистрирале на еден од првите 200 високо рангирани универзитети согласно со Шангајската листа.“

По ставот 2 се додаваат три нови става 3, 4 и 5, кои гласат:

„Предвремен избор во повисоко звање пред истекот на најмалку половина од времето за кое е извршен изборот во постојното звање, може да се спроведе за лицата кои стекнале постдокторски научноистражувачки статус на еден од првите 50 високо рангирани универзитети согласно со последното утврдено рангирање на Шангајската листа, доколку на овие универзитети раководеле научен проект.

Решение за исполнување на условите и стекнување на звањето од ставовите 2 и 3 на овој член донесува деканот.

Лице кое магистрирало или докторирало на еден од првите 200 рангирани универзитети согласно со последното рангирање на Шангајската листа, односно првите 200 најдобро рангирани универзитети од соодветното научно подрачје, односно првите 100 најдобро рангирани универзитети по МБА програма согласно со Шангајскиот Цио Тонг универзитет, US News and Report и Times Higher Education Supplement-World University Ranking, од научна област за која нема доволно научноистражувачка дејност во Република Македонија, може да поднесе барање за поддршка од Министерството за образование и наука кое во соработка со деканатот од соодветниот факултет, може да покрене утврдена постапка за работен однос, согласно со условите утврдени со овој закон.“

Ставовите 3, 4 и 5 стануваат ставови 6, 7 и 8.

Член 34

Во членот 140 по ставот 2 се додаваат два нови става 3 и 4, кој гласи:

„Универзитетот, високообразовната установа, односно високообразовната школа задолжително носат програма за вклучување на визитинг професори од првите 500 рангирани универзитети согласно со последното рангирање на Шангајската листа, односно првите 200 најдобро рангирани универзитети од соодветното научно подрачје, односно првите 100 најдобро рангирани универзитети по МБА програма согласно со Шангајскиот Цио Тонг универзитет, US News and Report и Times Higher Education Supplement-World University Ranking во студиските програми на своите факултети, односно единици во состав. Програмата се носи за период од две години.

Универзитетот, високообразовната установа, односно високообразовната школа согласно со програмата за вклучување на визитинг професори од ставот 3 на овој член, има обврска пред почетокот на учебната година да ангажира визитинг професори од првите 500 рангирани универзитети согласно со последното рангирање на Шангајската листа, односно првите 200 најдобро рангирани универзитети од соодветното научно подрачје, односно првите 100 најдобро рангирани уни-

верзитети по МБА програма согласно со Шангајскиот Цио Тонг универзитет, US News and Report и Times Higher Education Supplement-World University Ranking во студиските програми на своите факултети.“

Член 35

По членот 146-а се додава нов член 146-б, кој гласи:

„Член 146-б

На наставник кој раководел или учествувал во научен проект на еден од првите 50 рангирани универзитети согласно со последната објавена Шангајска листа, му се исплаќа месечен надоместок во износ од 30% од платата што ја примал во период од една година, со тоа што учесникот добива 20% за три години, а раководителот добива 50% за првата година и 20% за наредните две години.

Наставниците имаат право на поврат на патните и дневните трошоци и трошоци за котизација за учество на најмалку два меѓународни конференции годишно организирани/одржани во една од ОЕЦД земјите, доколку пријавиле научен труд од предметната материја.

Наставниците кои предаваат на студиски програми за кои високообразовна установа од Република Македонија издава двојна или заедничка диплома со универзитет рангиран меѓу првите 200 најдобро рангирани универзитети согласно со Шангајската листа имаат право на месечен надоместок од 15% од последната исплатена плата во месеците во кои се одвиваат предавањата.

На наставник вработен на универзитет, за секој објавен труд во научно списание со импакт фактор, чиј автор е наставникот, може да му се исплати еднократен надоместок во висина од една последна нето плата која му била исплатена на наставникот.

Странски професори кои предаваат на студиски програми за кои високообразовна установа од Република Македонија издава двојна или заедничка диплома со универзитет рангиран меѓу првите 200 најдобро рангирани универзитети имаат право на надоместок на патните и дневните трошоци, доколку истите не им се покриени и постојат услови за тоа.

Надоместоците од ставовите 2, 3 и 4 на овој член се исплаќаат од приходите со кои самостојно располагаат единиците на универзитетот.

Надоместокот од ставот 5 на овој член се исплаќа од приходите кои универзитетот ги стекнал од единиците наменети за финансирање на интегрираните дејности.“

Член 36

Членот 151 се менува и гласи:

„Студент може да студира на две или повеќе студиски програми од прв циклус на студии истовремено (паралелно студирање), на една или повеќе високообразовни установи.

Студентот е ослободен од плаќање на трошоците за студирање на втората и секоја наредна студиска програма на која ќе биде запишан доколку:

- првата студиска програма ја има успешно завршено на првата академска година и ја завршува секоја наредна академска година со просек на оценките над 9 и
- втората и секоја наредна студиска програма на која ќе биде запишан е од научното подрачје на биотехничките, техничко-технолошките или природно-математичките науки со исклучок на студиските програми од научните полиња на воено-техничките науки, сообраќај и транспорт, индустриско инженерство и менаџмент, контрола на квалитет, животна средина и географија.

За потребите на паралелното студирање, високообразовните установи посебно ги прилагодуваат активностите предвидени со студиските програми.

На дадена студиска програма најголемиот број на студенти за паралелно студирање може да биде до десет студенти.

Високообразовните установи, паралелното студирање го уредуваат со посебен правилник со кој поблиску се уредуваат начинот и условите за студирање.“

Член 37

По членот 159 се додава нов член 159-а, кој гласи:

„Член 159-а

На високообразовна установа во Република Македонија која издава заедничка диплома со универзитет од листата на 500 најдобро рангирани универзитети согласно со последната Шангајска листа, без спроведување на постапка за еквиваленција и признавање на високообразовни квалификации, може да се запише студент кој претходно стекнал образование на акредитирана високообразовна установа во држава потписник на Конвенцијата за признавање на високообразовни квалификации на подрачјето на Европа (“Службен весник на Република Македонија“ број 47/2002).

Без спроведување на постапка за еквиваленција и признавање на високообразовни квалификации може да се запише студент кој претходно стекнал образование на акредитирана високообразовна установа на еден од првите 100 најдобро рангирани универзитети по МБА програма согласно со последното рангирање на Шангајскиот Цио Тонг универзитет, US News and Report и Times Higher Education Supplement-World University Ranking.

Без спроведување на постапка за еквиваленција и признавање на високообразовни квалификации може да се запише студент кој претходно стекнал образование на акредитирана високообразовна установа на еден од првите 200 најдобро рангирани универзитети од соодветното научно подрачје, согласно со последното рангирање на Шангајскиот Цио Тонг универзитет, US News and Report и Times Higher Education Supplement-World University Ranking.“

Член 38

Во членот 161-в став (3) во вториот ред зборовите: „заверена со апостил печат“ се бришат.

Член 39

Во членот 162 по ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„Ако министерството надлежно за работите од областа на високото образование утврди дека правилник, одлука, решение или друг акт на Одборот за акредитација и евалуација е спротивен на одредбите на законот, министерот надлежен за работите од областа на високото образование донесува решение за поништување на актот на Одборот за акредитација и евалуација и поведува постапка за одговорност на членовите на Одборот пред надлежните органи во земјата.“

Член 40

Во членот 167-а по ставот 17 се додаваат осум нови става 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и 25, кои гласат:

„Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице на високообразовната установа доколку не ги достави или нецелосно ги достави податоците потребни за ажурирање на базата на податоци за високообразовна дејност до Министерството надлежно за работите од областа на високото образование, односно не постапи согласно со членот 77-б од овој закон.

Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице на високообразовната установа доколку не формира центар за кариера, односно не постапи согласно со членот 45 од овој закон.

Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице на високообразовната установа доколку не постапи согласно со членот 45 став 10 од овој закон.

Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на лице од високообразовната установа доколку не постапи согласно со членот 133 став 13 од овој закон.

Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на лице од високообразовната установа доколку не постапи согласно со членот 99 став 3 од овој закон.

Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на лице од високообразовната установа доколку не постапи согласно со членот 100 ставови 5 и 6 од овој закон.

Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на лице од високообразовната установа доколку не постапи согласно со членот 140 ставови 3 и 4 од овој закон.

Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на лице од високообразовната установа доколку не постапи согласно со членот 123 став (4) од овој закон.“

Член 41

Одредбата од членот 1 став 1 од овој закон што се однесува на членот 22 став 1 од Законот за високото образование, ќе се применува за научните институти кои вршат високообразовна дејност за студии од втор и трет циклус, кои ќе бидат основани по влегувањето во сила на овој закон.

Член 42

Ставот 10 од членот 5 од овој закон која се однесува на членот 45 од Законот за високото образование, ќе се применува по една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Ставот 11 од членот 5 од овој закон кој се однесува на членот 45 од Законот за високото образование, ќе се применува по три години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 43

Одредбата од членот 7 на овој закон која се однесува на членот 62 од Законот за високото образование, ќе се применува од 1 јануари 2014 година.

Член 44

Одредбата од членот 11 од овој закон што се однесува на членот 70 став 3, ќе се применува од 1 јануари 2015 година.

Постојните членови на Одборот за акредитација и евалуација продолжуваат да ја извршуваат оваа функција до именување на нов состав во согласност со овој закон.

Член 45

Одредбата од членот 17 од овој закон која се однесува на членот 95-а од Законот за високото образование, ќе се применува по две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 46

Одредбата од членот 18 од овој закон која се однесува на членот 96 став 13 од Законот за високото образование, ќе се применува по две години од денот на влегувањето во сила на овој закон. Имајќи ја предвид и одложената примена на членот 96 став 6 кој ќе почне да се применува од 1 јануари 2015 година.

Член 47

Одредбата од членот 21 од овој закон која се однесува на членот 100 ставови 4, 5, 6 и 7 од Законот за високото образование, ќе се применува почнувајќи од академската 2014/2015 година.

Член 48

Одредбата од членот 23 од овој закон која се однесува на членот 106 од Законот за високото образование, ќе се применува почнувајќи од академската 2013/2014 година.

Член 49

Одредбата од членот 24 од овој закон која се однесува на членот 106-а ставови 1, 2, 3 и 4 од Законот за високото образование, ќе се применува почнувајќи од академската 2014/2015 година.

Член 50

Одредбата од членот 29 од овој закон која се однесува на членот 123 од Законот за високото образование, ќе се применува за асистентите - докторанти кои засновале работен однос шест месеци по влегување во сила на овој закон.

Член 51

Одредбата од членот 34 од овој закон која се однесува на членот 140 ставови 3 и 4 од Законот за високото образование ќе се применува една година по влегувањето во сила на овој закон.

Член 52

Најдоцна во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе се конституира Националниот совет за високо образование, наука, иновации и технологија.

До конституирање на Националниот совет за високо образование, наука, иновации и технологија продолжува со работа Советот за развој и финансирање на високото образование и Националниот комитет за развој на научно-истражувачката дејност и технолошкиот развој во Република Македонија.

Член 53

Подзаконските акти кои произлегуваат од овој закон, ќе бидат донесени во рок од три месеци по влегувањето во сила на овој закон.

Член 54

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за високото образование.

Член 55

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR ARSIM TË LARTE

Neni 1

Në Ligjin për arsim të lartë ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 35/2008, 103/2008, 26/2009, 83/2009, 99/2009, 115/10, 17/11 dhe 51/11), në nenin 22 paragrafi (1) ndryshon si vijon:

"Instituti shkencor mund të kryejë veprimtari të arsimit të lartë për studime të ciklit të dytë dhe të tretë vetëm në suazat e sferës së shkencës për të cilën është themeluar në perberje të universitetit si njësi e tij, pas pesë vitesh nga themelimi, nese me sukses është kryer evalvimi i punes hu-

lumtuese shkencore, nese është i akredituar për kryerjen e ketij lloji studimesh dhe ka aktvendim për fillim të punes, në menyre dhe sipas kushteve të percaktuara me statutin e universitetit."

Pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si vijon:

"Instituti shkencor në perberje të universitetit si njësi e tij mund të kryejë veprimtari të arsimit të lartë në ciklet të dytë dhe të tretë, në bashkepunim me njesine e cila realizon programe studimore të sferës së njejte ose të ngjashme."

Neni 2

Në nenin 26 pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafe të rinj 3 dhe 4, si vijojne:

"Kusht për fillimin e procedurës për themelimin e institucionit të lartë arsimor nga personi vendas dhe/ose i huaj, juridik dhe/ose fizik, është pelqimi i marre paraprakisht nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë.

Me person vendas sipas paragrafit 3 të ketij neni nenkuptohet personi i regjistruar në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonisë, i cili ploteson kushtet për kryerjen e veprimtarisë së arsimit të lartë dhe shkencore në pajtim me dispozitat ligjore të kesaj sfere."

Neni 3

Në nenin 34 paragrafi 7 shlyhet.

Neni 4

Në nenin 39 pas paragrafit 3 shtohet paragrafi i ri 4, si vijon:

"Gjate ndryshimeve të statusit të institucioneve të larta arsimore, formohet komisioni amë për ndryshime të statusit. Për ceshjtjet e emerimit dhe punes së komisionit amë për ndryshime të statusit zbatohen dispozitat e nenit 34 të Ligjit për arsim të lartë."

Neni 5

Në nenin 45 nentitulli "Organizimi i brendshem i universitetit dhe i njesive të tij" zevendesohet me fjalët: "Veprimtaria aplikative e institucioneve të arsimit të lartë".

Pas paragrafit (6) shtohen pese paragrafe të rinj 7, 8, 9, 10 dhe 11 si vijojne:

"Universiteti themelon më së paku një qender për karriere. Qendra për karriere mban evidence të vecante për studentet e meparshem (alumni) dhe organizon panairë për karriere në çdo fakultet/universitet ku ka qender për karriere.

Qendrat për karriere formohen për organizimin e mesimit praktik për studente për pergatitje të kuadrit profesional i cili do të aplikojë teknika dhe teknologji moderne inovative në arsim. Qendrat për karriere perbehen nga profili i keshilltareve të cilet kane njohuri nga fusha e arsimit.

Qendrat për karriere kane për obligim të formojne grupe të punes (nga perfaqesues të fakulteteve teknike dhe odave ekonomike) dhe të organizojne takime mujore me prezence edhe të perfaqesuesve të Agjencise për SDI për nevojat e kuadrit të tregut të punes dhe zvogelimin e hendekut ndermjet kerkeses dhe ofertes së krahut të punes.

Universiteti ose njesia në perberje të tij, si edhe shkol-la/institucioni i arsimit të lartë ka për obligim të lidhe së paku dy marrevshje për bashkepunim me universitet prej 500 universiteteve të para të ranguar lartë sipas listes së Shangait, respektivisht 100 universitete më të mira të ranguar me programin MBA, si dhe institucion të lartë arsimor të akredituar në një nga 200 universitetet e para të ranguar më mire të sferës perkatese shkencore, në pajtim me Universitetin Xhio Tong të Shangait, US News and Report dhe Times Higher Education Supplement-World University Ranking.

Universiteti ose njesia në perberje të tij, si edhe shkol-la/institucioni i arsimit të lartë ka për obligim të lidhe së paku dy marrevshje për diplome të dyfishte (double degree) ose program të perbashket studimor (joint degree) me Universitet prej 500 universiteteve të para të ranguar lartë

sipas listes së Shangait, respektivisht 100 universitete të ranguara më mire me programin MBA, si dhe institucione të larte arsimor të akredituar të një nga 200 universitetet e para të ranguara më mire të sferes perkatase shkencore, perkatesisht me Universitetin Xhio Tong të Shangait, US News and Report dhe Times Higher Education Supplement-World University Ranking. “

Neni 6

Në nenin 57 alineja 2 ndryshon si vijon:
"- e percakton dhe shpall konkursin për regjistrimin e studimeve të ciklit të pare, të dyte dhe të trete, me pelqim paraprak të Qeverise së Republikës së Maqedonise,".

Neni 7

Në nenin 62 paragrafi 4 numri "100" zevendesohet me numrin "120".

Neni 8

Në nenin 63 pas paragrafit 4 shtohen dy paragrafe të rinj 5 dhe 6, si vijojne:

"Keshilli arsimor - shkencor për ceshtjet nga paragrafi 1 i ketij neni vendos me votim publik.

Me perjashtim të paragrafit 5 të ketij neni për ceshtje të caktuara të percaktuara me statut, keshilli arsimor - shkencor mund të vendose për votim të fshehte."

Neni 9

Në nenin 66 paragrafi 1 numri "11" zevendesohet me numrin "15".

Neni 10

Në nenin 67 paragrafi (1) fjalet: "mund të" shlyhen.
Pas paragrafit 3 shtohen tre paragrafe të rinj 4, 5 dhe 6, si vijojne:

"Obligim i Keshillit për Bashkepunim dhe Mirebesim eshte që të kryeje promovimin e keshillave tanime ekzistues nga universitetet, shqyrtimin e aktiviteteve të keshillit në mbledhje të rregullta të konferences së rektoreve të universiteteve publike, respektivisht konferences nderuniversitare, t'i jape mendim Senatit të Universitetit për programin studimor. Senati i Universitetit në detyrimisht paraqet mendim për programin studimor të Keshillit për Akreditim dhe Evalvim para miratimit të tij.

Keshillat për Bashkepunim dhe Mirebesim me publikun të institucioneve të arsimit të larte kane rol keshilledhenes dhe në to jane anetare perfaqesues të komunes/qytetit të Shkupit ku eshte formuar Keshilli, themeluesi, perfaqesues relevante të komunitetit afarist ose joekonomik nga fusheveprimi i programeve studimore, si dhe ministria kompetente për ceshtjet e arsimit të larte.

Kriteret dhe kompetencat më të aferta të Keshillit për Bashkepunim dhe Mirebesim me publikun i percakton ministri kompetent për ceshtjet e arsimit të larte me akt nenligjor."

Neni 11

Në nenin 70 pas paragrafit 2 shtohet paragrafi i ri 3, si vijon:

Anetar i Keshillit për Akreditim dhe Evalvim mund të jete vetem personi që i ploteson kushtet për mentor të punimit të doktoratures."

Paragrafet 3, 4, 5, dhe 6 behen paragrafe 4, 5, 6 dhe 7.

Neni 12

Në nenin 72 pas paragrafit 6 shtohet paragrafi i ri 7, si vijon:

"Keshilli në pjesen e evalvimit ndermerr aktivitete në pajtim me kompetencat e percaktuara në udhezimin për evalvim dhe rregulloren për organizimin, punen, menyren e vendimmarrjes, metodologjine për akreditim dhe evalvim,

si dhe ceshtje tjera lidhur me Keshillin për Akreditim dhe Evalvim të Arsimit të Larte i cili miratohet pas mendimit pozitiv paraprak të marre nga ministri kompetent për ceshtjet e arsimit të larte."

Neni 13

Pas nenit 77-a shtohet neni i ri 77-b, si vijon:

"Baza e të dhenave në veprimtarine e arsimit të larte

Neni 77-b

Për ndjekjen e veprimtarise së arsimit të larte në Republikën e Maqedonise si dhe për perpilimin e indikatorëve të cilesise dhe realizimin e veprimtarise së larte arsimore dhe menyres dhe shpeshtimin e grumbullimit të tyre, ministria kompetente për ceshtjet nga sfera e arsimit të larte siguron kushte për formimin dhe sigurimin e bazes së të dhenave për veprimtarine e arsimit të larte. Bazen e të dhenave e formon dhe mban ministria kompetente për ceshtjet e arsimit të larte. Inspektorati Shteteror i Arsimit kryen kontroll dhe i mbikeqyr informatat/indikatorët e bazes së të dhenave.

Menyren dhe proceduren e mbajtjes së bazes së të dhenave i percakton ministri kompetent për punet nga sfera e arsimit të larte.

Fakultetet jane të obliguara të paraqesin të dhena për bazen e të dhenave që e mban ministria kompetente për ceshtjet e arsimit të larte, si dhe të kryejne konsultim dhe koordinim të rregullt me Keshillin për Akreditim dhe Evalvim për depozitim e të dhenave rreth programeve arsimore dhe ngjashem.

Fakultetet jane të obliguara që në nivel tremujor t'i paraqesin të dhenat në ministrine kompetente për ceshtjet e arsimit të larte."

Neni 14

Në nenin 81 paragrafi 2 ndryshohet si vijon:

"Keshilli për çdo vit buxhetor, më së voni 15 dite pas miratimit të buxhetit për vitin rrjedhes fiskal, për punet e arsimit të larte, në pajtim me Programin për veprimtarine e arsimit të larte, ia propozon shumen e pergjithshme të mjetëve nga Buxheti i Republikës së Maqedonise për financimin e universiteteve dhe institucioneve të pavarura të larta arsimore, Ministrise kompetente për ceshtjet e sferes së arsimit të larte."

Neni 15

Në nenin 83 paragrafi 1 pas alinise 11 shtohen dy aline të reja 12 dhe 13, si vijojne:

"- Keshilli ka për obligim t'i propozoje mates universitetit, ose njesive në perberje të tij, për financimin e veprimtarise shkencore kerkimore, si dhe të nxise financimin e kerkimeve bazike më së shumti deri në 10% nga mjetet e pergjithshme që ndahen për financimin e veprimtarise shkencore kerkimore dhe

- Keshilli ka për obligim që ta njoftoje ministrine kompetente për punet e sferes së arsimit të larte në rast të zvogelimit të financimit në sferat e veprimtarise shkencore kerkimore."

Neni 16

Në nenin 87-a paragrafi 1 shtohet fjali e re si vijon:
"Mjetet në disponim në vlere prej 40% të percaktuara në kete paragraf shfrytezohen për investim në projektet shkencore – kerkimore, paraqitjen e konkurseve për financim nga universitetet, si dhe për mbulimin e shpenzimeve të bashkepunetorit/asistentit i cili ka për obligim të realizoje së paku një qendrim studimor në kohezgjatje jo më pak se një muaj dhe jo më shume se tre muaj në peridudhe prej tri vitesh në 500 universitetet e para të ranguara sipas listes së Shangait, respektivisht 200 universitetet e para më mire të ranguara të sferes perkatase shkencore, respektivisht në

100 universitetet e para më mire të ranguara me programin MBA në pajtim me Universitetin e Shangait Xhio Tong, US News and Report dhe Times Higher Education Supplement-World University Ranking."

Pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2) si vijon:

Pergatitja dhe ndarja e 40% të mjeteve në disponim, të theksuara në paragrafin 1 të ketij neni behet në pajtim me rregulloren për ndarje të brendshme të financave, të cilin e miraton universiteti, me pelqim paraprak të marre nga ministri kompetent për punet e sferes së arsimit të larte."

Neni 17

Pas nenin 95 shtohet nen i ri 95-a, si vijon:

"Neni 95-a

Një mesimdhene njekohesisht mund të jete mentor i më së shumti 12 kandidateve në nivel vjetor të cilet pergatisin punime të magjistratures.

Të drejte të jete mentor i punimit të magjistratures ka vetem mesimdhene si cili ka publikuar së paku gjashte punime në revista shkencore nderkombetare ose një punim në reviste me faktor impakti dhe që ka marre akreditim nga Keshilli për Akreditim dhe Evalvim në arsimin e larte.

Keshilli për Akreditim dhe Evalvim në arsimin e larte mban regjister të mentoreve të punimeve të magjistratures dhe doktoratures, që azhurnohet në çdo tre muaj.

Permbajtjen, formen dhe menyren e mbajtjes së regjistrit nga paragrafi 3 i ketij neni i percakton ministri me akt nenligjor.

Mentoret e studenteve të ciklit të dyte të studimeve nevojitet të kene publikuar punime në revista bibliografike me punime të indeksuara si vijon: Ebsco, Emerald, Scopus dhe Thomson Reuters."

Neni 18

Në nenin 96 pas paragrafit 12 shtohet paragraf i ri 13, si vijon:

"Kriteret minimale për mentor të punimeve të magjistratures dhe doktoratures që duhet t'i plotesoje personi, janë të percaktuara në dispozitat e Dekretit për normat dhe standardet për themelimin e institucionit të larte arsimor dhe kryerjen e veprimtarise së larte arsimore."

Paragrafet 13, 14, 15, 16, 17, 18 dhe 19 behen 14, 15, 16, 17, 18, 19 dhe 20.

Neni 19

Në nenin 98 pas paragrafit 1 shtohet paragraf i ri 2, si vijon:

"Titujt profesionale dhe shkallet akademike "i diplomuar", "magjister" dhe "doktor" definoohen me Dekretin për kornize nacionale të kualifikimeve në pajtim me Klasifikimin Nderkombetar Fraskatiev të fushave shkencore."

Neni 20

Në nenin 99 paragrafi 3 pas fjales "vecanerisht" shtohen fjaltet: "Në keto 10% lende zgjedhore arsimore detyruesisht të perfshihen lende nga sfera e sipermarresise dhe inovacioneve të ketyre fakulteteve ku mesohen keto lende".

Neni 21

Në nenin 100 paragrafi 4 ndryshohet si vijon:

"Percve programeve për ngritje kualifikuese, perkatesisht profesionale, universiteti dhe njesite e tij, perkatesisht shkolla e larte profesionale, institucioni i arsimit të larte ka për obligim të organizoje forma të ndryshme të mesimit jo-formal e së paku nga dy kurse/trajnime në vit për program studimor dhe ngjashem, nese kjo nuk ndikon në realizimin e programeve studimore për arritjen e arsimit të larte."

Pas paragrafit 4 shtohen kater paragrafe të rinj 5, 6, 7 dhe 8, si vijojne:

"Universiteti ose njesia në perberje të tij, institucioni i arsimit të larte, perkatesisht shkolla e larte profesionale ka për obligim të organizoje qendrim studimor për së paku 30

prej studente të vet, në kohezgjatje jo më pak se një muaj e jo më shume se tre muaj në 500 universitetet e para të ranguara sipas listes së Shangait, perkatesisht 200 universitetet e para të ranguara më mire nga sfera perkatese shkencore, perkatesisht 100 universitetet e para të ranguara më mire me programin MBA sipas Universitetit Xhio Tong të Shangait, US News and Report dhe Times Higher Education Supplement-World University Ranking.

Studentet nga paragrafi 5 i ketij neni nevojitet të kene realizuar note mesatare mbi 9 deri në momentin e zgjedhjes për qendrim studimor, si dhe të kene njohuri të gjuhes angleze të cilen kandidati e deshmon me vertetim për njohjen e gjuhes, si vijon (TOEFEL) - së paku 74 pike për testim elektronik nepermjet kompjuterit, jo më i vjeter se dy vjet nga dita e leshimit, (IELTS) - së paku 6 pike, jo më i vjeter se dy vjet nga dita e leshimit, (TOLES) - njohuri bazike (Foundation level), (ILEC) - i dhene me sukses së paku B2 dhe certifikate të Kembrixhit për anglishte preliminare (Cambridge Certificate of Preliminary English) - (B1).

Fakulteti perkatesisht shkolla e larte profesionale, institucioni i arsimit të larte ka për obligim të realizoje vizite për 3% nga profesoret e tij në vit, në 500 universitetet e para të ranguar sipas listes së Shangait, perkatesisht 200 universitetet e para të ranguara më mire nga sfera shkencore perkatese, perkatesisht 100 universitetet e para të ranguara më mire me programin MBA në pajtim me universitetin e Shangait Xhio Tong, US News and Report dhe Times Higher Education Supplement-World University Ranking.

Shpenzimet e qendrimin, shkollimit, sigurimit, transportit dhe ngjashem, që dalin nga aktivitetet e percaktuara në paragrafet 5 dhe 7 të ketij neni, universiteti ose njesia në perberje të tij, institucioni i arsimit të larte, perkatesisht shkolla e larte profesionale i paguan nga të hyrat me të cilat disponojne në menyre të pavarur njesite, institucioni i arsimit të larte, perkatesisht shkolla e larte profesionale."

Neni 22

Në nenin 102 pas paragrafit 4 shtohen dy paragrafe të rinj 5 dhe 6, si vijojne:

"Programet studimore në gjuhen angleze universitetet i dorezojne për mendim para se të njejtat të akreditoohen nga Keshilli për Akreditim dhe Evalvim, në ministrine kompetente për punet e arsimit të larte më së voni deri më 15 maj në vitin rrjedhes.

Keshilli për Akreditim dhe Evalvim u miraton program studimor në gjuhen angleze universiteteve, në baze të mendimit pozitiv të marre nga ministria kompetente për punet nga sfera e arsimit të larte."

Neni 23

Neni 106 ndryshohet si vijon:

"Me perjashtim të dispozitave të ketij ligji kohezgjatja e studimeve për titujt që merren në çdo cikël të studimeve të cilet janë të lidhur me ushtrimin e profesioneve të rregulluara eshte:

1) studimet themelore nga sfera e mjekesise perfshijne së paku gjashte vjet shkollimi ose 5 500 orë të trajnimit teorik dhe praktik që realizohet në universitet;

2) trajnimi i specializuar për mjekesi perfshin trajnim teorik dhe praktik në universitet ose në spital universitar ose ku eshte adekuate, institucion për kurim shendetesor, i lejuar për kete qellim nga ministria kompetente për ceshtjet nga sfera e shendetesise;

3) specializimi nga sfera e mjekesise rregullohet me ligj të vecante;

4) trajnimi për infermiere me profil të pergjithshem zgjat së paku tre vjet ose perfshin 4 600 orë trajnimi teorik dhe klinik, me ç'rast periudha e trajnimit teorik paraqet së paku një të treten dhe periudha e trajnimit klinik paraqet së paku gjysmen e kohezgjatjes minimale të trajnimit;

5) trajnimi i specializuar i stomatologjise perfshin trajnim teorik dhe praktik në qendren klinike universitare të lejuar për kete qellim nga ministria kompetente për ceshtje të shendetesise;

6) specializimi nga sfera e stomatologjise rregullohet me ligj të vecante;

7) trajnimi themelor për veterinerë përfshin kurs për trajnim teorik dhe praktik në formën e rregullt me kohezgjatje minimale prej pesë vitesh, i cili përfshin si minimum programin e përkthyer me rregullat e Bashkimit Evropian, të realizuar në universitetin i cili siguron trajnim në baze të aktvendimit të ministrit kompetent për ceshjtet e arsimit të lartë;

8) trajnim i rregullt special për mami i cili përfshin trajnim teorik dhe praktik me kohezgjatje minimale prej tre vitesh (kursi I), i cili si minimum e përfshin programin e përpiluar me rregullat e Bashkimit Evropian;

9) trajnimi themelor për farmacistë përfshin kurs për trajnim teorik dhe praktik në formën e rregullt me kohezgjatje prej së paku pesë vitesh, i cili përfshin si minimum programin e përkthyer me rregullat e Bashkimit Evropian, të realizuar në universitetin i cili siguron trajnim në baze të aktvendimit të ministrit kompetent për punët e shëndetësisë dhe i cili përfshin së paku:

(a) trajnim të rregullt teorik dhe praktik katërvjeçar i siguruar në universitet dhe

(b) stazh gjashtëmujor në barnatore të hapur për publikun ose në spital, nën mbikëqyrje të njësisë farmacistë të spitalit;

10) trajnim për arkitekt përfshin së paku trajnim të rregullt katërvjeçar ose trajnim gjashtëvjeçar, i cili përfshin trajnim të rregullt në kohezgjatje prej tre vitesh në universitet ose në institucion perkatesë arsimor. Trajnimi duhet të shpijë në dhenien e suksesshem të provimit në nivel universitar.

11) trajnimi themelor për mesimdhënës në arsimin filloz dhe të mesëm përfshin kurs për trajnim teorik dhe praktik në formën e rregullt me kohezgjatje prej së paku katër vitesh i realizuar në universitetin i cili siguron trajnim në baze të aktvendimit të ministrit kompetent për punët e arsimit të lartë."

Neni 24

Pas nenit 106 shtohet nen i ri 106-a si vijon:

"Programe studimore për studime juridike

Neni 106-a

Programet studimore për studime juridike të ciklit të parë (studime juridike universitare) zgjasin tre vjet, perkatesisht gjashtë semestra, permbajnë së paku 180 kredi dhe me to fitohet titulli profesional "jurist".

Programet studimore për studime juridike profesionale të ciklit të dytë që permbajnë së paku 60 kredi (studime juridike universitare, zgjasin një vit (dy semestra) dhe me perfundimin e tyre, bashkerisht me ciklin e parë, pasi të fitohen gjithsej 240 kredi dhe pas mbrojtjes së punimit të perfunduar të diplomes, fitohet titulli profesional "jurist i diplomuar".

Programet studimore për studime juridike profesionale të ciklit të dytë që permbajnë 120 kredi (studime juridike pasuniversitare, zgjasin dy vite (katër semestra) dhe me perfundimin e tyre, bashkerisht me ciklin e parë, pasi të fitohen gjithsej 300 kredi dhe pas mbrojtjes së tezës profesionale të magjistratures me ato fitohet titulli profesional "magjister i drejtësisë".

Programet studimore për studime akademike të shkencave juridike me 90 kredi (studime shkencore pasuniversitare) zgjasin dy vjet dhe me perfundimin e tyre dhe mbrojtjen e tezës së magjistratures fitohet titulli "magjister i shkencave juridike".

Obligimi nga neni 99 paragrafi 3 të këtij ligji për raportin e lendeve mesimore të detyrueshme dhe zgjedhore nuk ka të bëjë me programet studimore për studime juridike."

Neni 25

Pas nenit 110 shtohet nen i ri 110-a, si vijon:

"Neni 110-a

Qeveria e Republikës së Maqedonisë me vendim e perkakton numrin e kuotave të studenteve të liruar nga pagesa e regjistrimit në studime të doktoratures dhe magjistratures dhe specializime që ndahen në nivel vjetor në baze të Programit nacional për arsim të lartë dhe veprimtari hulumtuese shkencore.

Qeveria e Republikës së Maqedonisë me vendim e perkakton numrin e kuotave për studentet e regjistruar në programet studimore, si dhe numrin e studenteve që do të lirohen nga pagesa e regjistrimit në kuader të kuotave shtetërore.

Obligimi për pagesën e regjistrimit të studenteve nga paragrafi 2 i këtij neni në kuader të kuotave shtetërore iu mbetet fakulteteve.

Të drejtë për shkollim falas kanë studentet me mesatare mbi 9 në vitin paraqak."

Neni 26

Në nenin 112 pas paragrafit 7 shtohen tre paragrafë të rinj 8, 9 dhe 10, si vijojnë:

"Vendim për orarin e oreve dhe mesimit miraton Drejtoria e Dekanatit, me propozim të njësisë të brendshme organizuese të Fakultetit.

Numri i pergjithshëm i oreve të çdo cikli ndahen në menyre të barabarte ndermjet të gjithë mesimdhënësve nga sfera e njëjte ose e ngjashme shkencore.

Mesimdhënësit i cili nuk e ploteson numrin minimal të oreve për aktivitetin mesimor për vitin shkollor, me aktvendim të dekanit i caktohen orë mesimi nga sfera e ngjashme shkencore."

Neni 27

Në nenin 114 pas paragrafit 5 shtohet paragraf i ri 6, si vijon:

"Certifikata ose dokumenti për vlerësimin e kryer leshohet në baze të të dhenave në fletëparaqitjet për provime për çdo program lendor, të nënshkruara nga mesimdhënësi."

Neni 28

Pas nenit 120 shtohen kater nene të reja 120-a, 120-b 120-v dhe 120-g, si vijojnë:

"Neni 120-a

Për politikën e shkencës, dhe zhvillimin e veprimtarisë së pergjithshme shkencore dhe zhvillimin teknologjik në Republikën e Maqedonisë, si trup profesional dhe keshilëdhënës i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë formohet Keshilli Nacional për arsimin e lartë, shkencën, inovacionet dhe teknologji (në tekstin e metutjeshëm: Keshilli Nacional).

Keshilli Nacional miraton rregulloret për punë dhe Qeverisë së Republikës së Maqedonisë më së paku njëherë në vit i dorezon raport për punën e tij.

Puna e Keshillit Nacional është publike.

Neni 120-b

Qeveria e Republikës së Maqedonisë miraton aktvendim për emerimin e kryetarit dhe anëtarëve të Keshillit Nacional.

Keshilli Nacional perbehet nga shtatëmbëdhjete anëtarë, si vijon: Ministri kompetent për punët e arsimit dhe shkencës, kryetari i ASHAM-it, perfaqësuesi nga konferenca e rektorit, gjashtë anëtarë të emëruar nga Qeveria, nga një perfaqësues prej gjashtë zonat shkencore nga radha e kuadrin mesimor-shkencor dhe hulumtues nga konferenca nderuniversitare, dy perfaqësues nga komuniteti i biznesit.

Të gjashte anetaret e emeruar nga Qeveria e Republikës së Maqedonise, si dhe perfaqesuesit nga komuniteti i biznesit doemos duhet të jene persona doktore shkence, me minimum një shkalle të arsimit të kryer në 500 universitetet e para të ranguara sipas listës së Shangait, perkatesisht 200 universitetet e para të ranguara më mire nga sfera shkencore perkatese, perkatesisht 100 universitetet e para të ranguara më mire me programin MBA në pajtim me universitetin e Shangait Xhio Tong, US News and Report dhe Times Higher Education Supplement-World University Ranking., si dhe minimum pese vjet pervojave pune dhe njohuri të shkelqyeshme të gjuhes angleze.

Perfaqesuesit nga komuniteti i biznesit, anetaret e Keshillit Nacional, nuk mund të jene persona pronare, theme-lues, të punesuar, profesore, asistente në institucionin privat të arsimit të larte ose shkollen për arsim të larte, ose fa-refis i tyre i afert deri në brezin e dyte.

Mandati i anetarit të Keshillit Nacional të Qeverise eshte dy vjet.

Kryetar i Keshillit Nacional eshte ministri kompetent për punet e arsimit dhe shkences.

Gjate emerimit të anetareve të Keshillit Nacional zbatohet parimi i perfaqesimit të drejte dhe adekuat të qytetareve që u perkasin të gjitha komuniteteve dhe respektohen kriteret e profesionalizmit dhe kompetences.

Keshilli Nacional vendos me shumice votash nga numri i pergjithshem i anetareve.

Punet profesionale dhe administrative teknike të Keshillit Nacional i kryen Ministria.

Kryetarit dhe anetareve të Keshillit u takon kompensim për punen në Keshill, shumen e të cilit e percakton Qeveria në baze të prezences në mbledhjet e Keshillit.

Neni 120-v

Kompetencat e Keshillit Nacional jane dhena e propozimeve dhe mendimeve për:

- baza dhe drejtime nisesë të Qeverise për Programin nacional për arsimin e larte dhe veprimtarise shkencore-hulumtuëse,

- hulumtim shkencor, menaxhim me politikat shkencore,

- rregulla nga sfera e veprimtarise shkencore-hulumtuëse,

- sferat dhe programet prioritare për hulumtim shkencor dhe zhvillim teknologjik,

- harmonizim i Programit nacional me nevojat strategjike të Republikës së Maqedonise,

- masat për zhvillimin e Republikës së Maqedonise në të gjitha segmentet, të vendosura mbi baze shkencore,

- zhvillim i politikave të vecanta me kerkese të ministrit nga sfera e arsimit të larte dhe shkaqet për financimin e tyre,

- programet dhe projektet më të rendesishme për zhvillimin e Republikës së Maqedonise,

- percjellje e rezultateve dhe efekteve për zhvillimin e Republikës së Maqedonise mbi baze shkencore,

- Iniciativat lidhur me programet dhe projektet për bashkepunim nderkombetar me interes të vecante shteteror,

- iniciativat lidhur me programet dhe projektet për bashkepunim nderkombetar,

- trendet boterore dhe evropiane në veprimtarine shkencore-hulumtuëse dhe propozon masa për futjen e tyre në Republikën e Maqedonise,

- programet vjetore të subjekteve për ushtrimin e veprimtarise shkencore-hulumtuëse,

- mjetet e kerkuara nga Buxheti i Republikës së Maqedonise për realizimin e programeve vjetore për veprimtarine shkencore-hulumtuëse,

- realizimin e evalvimit të brendshem dhe të jashtem të veprimtarise shkencore-hulumtuëse dhe për pergatitjen e akteve nenligjore të cilat e rregullojne kete materie,

- realizimin e bashkepunimit nderkombetar,

- krijimin dhe mirembajtjen e bazave të të dhenave për sistemin e veprimtarise shkencore hulumtuëse dhe
- ceshtje tjera të cilat do t'i kerkoje Qeveria.

Programi nacional për arsimin e larte dhe veprimtari shkencore hulumtuëse

Neni 120-g

Programi nacional për veprimtari shkencore hulumtuëse i Republikës së Maqedonise (në tekstin e metutjeshem: programi nacional) del nga dokumentet strategjike zhvillimore nacionale të Republikës së Maqedonise.

Në Programin nacional percaktohen bazat nisesë, qellimet, permbajtja dhe vellimi i detyrave në sferen e shkences, menyra e bashkerendimit të tyre dhe menyra e financimit të veprimtarise shkencore-hulumtuëse, projekcionet për nevojat e kuadrove për shkencen dhe indikatorët për percjelljen e efikasitetit të realizimit të veprimtarise shkencore-hulumtuëse, permasa nderkombetare, lidhshmeria me ekonomine dhe rrjetin institucional, zhvillimi i arsimit të larte dhe shkembimi i pervojave me institucionet tjera të arsimit të larte në tere boten për plotesimin e rekomandimeve nga procesi i Bolonjes.

Programi nacional realizohet nepermjet programit vjetor, realizimin e të cilit e percjell ministri kompetent për punet nga sfera e arsimit të larte.

Programin nacional e miraton Kuvendi i Republikës së Maqedonise me propozim të Qeverise së Republikës së Maqedonise për periudhen prej kater vitesh, ndersa pas mendimit paraprak të Keshillit Nacional, ASHAM-it dhe Konferences Nderuniversitare.

Qeveria e Republikës së Maqedonise Qeveria në çdo dy vjet i dorezon raport për realizimin e programit dhe për gjendjen e veprimtarise shkencore-hulumtuëse dhe arsimit të larte në vend."

Neni 29

Titulli i nenit 123 dhe neni 123 ndryshohen si vijojne:

"Asistente-doktorante

Neni 123

Në fakultete zgjidhen asistente - doktorante të sferave shkencore perkatesisht artistike të percaktuara me rregulloren e njesise.

Asistentet-doktorante zgjidhen me mandat pesevjecar nepermjet konkursit publik dhe vendosin marredhenie pune me orar të caktuar.

Asistentet-doktorante marrin pjese në procesin mesimor në vellimin e percaktuar me rregulloren e njesise.

Asistentet-doktorante mund të mbajne ligjerata dhe të realizojne provime, vetem në prani të mentorit të tij.

Asistenti-doktorant detyrimisht regjistrohet në studime të doktoratures deri në Konkursin e pare të shpallur nga Shkolla e doktorature, ndersa shpenzimet e asistentit për studime të doktoratures i mbulon institucioni i arsimit të larte.

Nese asistenti-doktorant nuk mbron disertacion të doktoratures deri në skadimin e afatit kohor për të cilin eshte zgjedhur, i nderprit marredhenia e punes.

Institucioni i arsimit të larte dhe asistenti-doktorant lidhin marreveshje me të cilen rregullohen të drejtat dhe obligimet e ndersjella.

Shpallja e konkursit për pranimin e asistenteve-doktorante publikohet në së paku tri gazeta ditore, në ¼ e faqes nga Universiteti ose njesia në perberje të tij, perkatesisht shkolla e arsimit të larte."

Neni 30

Pas nenit 125 shtohet nen i ri 125-a, si vijon:

"Kritere për zgjedhjen e asistentit-doktorant

Neni 125-a

Asistent-doktorant mund të zgjidhet personi i cili ka kryer ciklin e dyte të studimeve nga sfera perkatese shkencore, perkatesisht artistike, ka realizuar sukses mesatar prej së paku 8,50 në ciklin e pare dhe të dyte të studimeve, ka njohuri të gjuhës angleze të cilën kandidati e deshmon me certifikate për njohjen e gjuhës, dhe atë (TOEFEL) - së paku 74 pike për dhenien elektronike të provimit nepermjet kompjuterit, jo më e vjeter se dy vjet nga dita e leshimit, (IELTS) - së paku 6 pike, jo më e vjeter se dy vjet nga dita e leshimit, (TOLES) - njohuri bazike (Foundation leve), (ILEC) - e dhene me sukses së paku B 2 (B2) dhe certifikate Kembrixh për gjuhë angleze paraprake (Cambridge Certificate of Preliminary English) (B1); si dhe të tregojë aftësi për veprimtari shkencore-mesimore, perkatesisht mesimore-artistike.

Procedura për zgjedhje në asistent-doktorant zbatohet në pajtim me dispozitat e nenit 131 dhe nenit 132 të këtij ligji."

Neni 31

Në nenin 132 pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon:

"Komisioni recensues në referat i vlereson realizimet e pergjithshme shkencore, profesionale dhe realizimet tjera të kandidatëve nga fillimi i karrierës deri në ditën e paraqitjes, në baze të gjithë dokumentacionit të parashtruar që është me rëndësi për zgjedhjen. Komisioni recensues i vlereson realizimet e kandidatit në afat prej tre muajsh"

Paragrafet 6, 7 dhe 8 behen paragrafe 7, 8 dhe 9.

Neni 32

Në nenin 133 pas paragrafit 13 shtohet paragraf i ri 14, si vijon:

"Personi i zgjedhur në titullin mesimor-shkencor ose titullin bashkepunetor të cilit i pushon marrëdhënia e punës për shkak të ushtrimit të funksionit të personit të emeruar ose të zgjedhur, nuk mund të realizojë mesimin dhe të realizojë provime, nuk mund të jete mentor ose anetar i komisionit për vleresim ose mbrojtje të tezës së magistraturës dhe disertacionit të doktoratës dhe nuk mund të pranojë kompensim nga institucioni i arsimit të lartë për veprimtari e ushtruar mesimore, shkencore-hulumtuese ose të aplikueshme."

Neni 33

Në nenin 136 paragrafi 2 në fund shtohet fjalia si vijon: "Zgjedhja e parakohshme në titullin më të lartë pas skadimit të gjysmës së periudhës kohore për të cilën është bere zgjedhja në titullin ekzistues mund të realizohet për personat të cilat kanë doktoruar ose magjistruar në njerin prej 200 universiteteve të para të rangut të lartë në pajtim me listen e Shangait."

Pas paragrafit 2 shtohen tre paragrafe të rinj 3, 4 dhe 5, si vijojne:

Zgjedhje e parakohshme në titull më të lartë para kalimit të së paku gjysmës së kohës për të cilën është bere zgjedhja në titullin ekzistues, mund të realizohet për personat që e kanë marre statusin shkencor-hulumtues pas doktoratës në njerin prej 50 universiteteve të pare të ranguar lartë sipas rangimit të fundit të percaktuar në listen e Shangait, nese në keto universitete kanë udhehequr projekt shkencor.

Aktivitet për permbushjen e kushteve dhe fitimin e titullit nga paragrafet 2 dhe 3 të këtij neni miraton dekani.

Personi i cili ka magjistruar ose ka doktoruar në njerin prej 200 universiteteve të para të ranguar në pajtim me rangimin e fundit në listen e Shangait, perkatesisht 200

universitetet e para të rangut më të mire nga sfera shkencore perkatese, perkatesisht 100 universitetet e para të rangut më të mire sipas programit MBA në pajtim me universitetin e Shangait Xhio Tong, US News and Report dhe Times Higher Education Supplement-World University Ranking, nga sfera shkencore për të cilën nuk ka veprimtari të mjaftueshme shkencore-hulumtuese në Republikën e Maqedonisë, mund të parashtrroje kerkese për perkrahje nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës e cila në bashkepunim me dekanatin nga fakulteti perkates, mund të ngrene procedure për marrëdhënie pune, në pajtim me kushtet e percaktuara me kete ligj."

Paragrafet 3, 4 dhe 5 behen paragrafe 6, 7 dhe 8.

Neni 34

Në nenin 140 pas paragrafit 2 shtohen dy paragrafe të rinj 3 dhe 4, si vijojne:

"Universiteti, institucioni i arsimit të lartë, perkatesisht shkolla e arsimit të lartë detyrimisht miraton program për perfshirjen e visiting-profesoreve nga 500 universitetet e para të ranguar në pajtim me rangimin e fundit në listen e Shangait, perkatesisht 200 universitetet e para të rangut më të mire nga sfera shkencore perkatese, perkatesisht 100 universitetet e para të rangut më të mire sipas programit MBA në pajtim me universitetin e Shangait Xhio Tong, US News and Report dhe Times Higher Education Supplement-World University Ranking në programet studimore të fakulteteve të tyre, perkatesisht njesive në perberje". Programi miratohet për periudhen prej 2 vitesh.

Universiteti, institucioni i arsimit të lartë, perkatesisht shkolla e arsimit të lartë në pajtim me programin për perfshirjen e visiting-profesoreve nga paragrafi 3 i këtij neni, ka për obligim që para fillimit të vitit shkollor të angazhojë visiting-profesore nga 500 universitetet e para të ranguar në pajtim me universitetin e Shangait Xhio Tong, US News and Report dhe Times Higher Education Supplement-World University Ranking në programet studimore të fakulteteve të tyre."

Neni 35

Pas nenit 146-a shtohet nen i ri 146-b, si vijon:

"Neni 146-b

Mesimdhënesit i cili ka udhehequr ose ka marre pjese në projektin arsimor të njerit nga 50 universitetet e para të radhitura në pajtim me listen e fundit të shpallur të Shangait, i paguhet kompensim mujor në shume prej 30% të rrogës që e ka pranuar në periudhe prej një viti, me çka pjesëmarrësi merr 20% për tre vite, ndërsa udheheqësi merr 50% për vitin e pare dhe 20% për dy vitet e ardhshme.

Mesimdhënesit kanë të drejte për kthimin e shpenzimeve rrugore dhe ditore dhe shpenzimet për kuotizimin për pjesëmarrje në së paku dy konferencat nderkombetare në vit të organizuara/të mbajtura në njerin nga shtetet e OECD-së, nese kanë paraqitur pune shkencore nga materia në fjale.

Mesimdhënesit të cilet ligjerojne në programet studimore për të cilet institucioni i lartë arsimor i Republikës së Maqedonisë jep diplome të dyfishte ose të perbashket me universitet të radhitur nder 200 universitetet e rangut më të lart në pajtim me listen e Shangait kanë të drejte për kompensim mujor prej 15% nga rroga e paguar e fundit, në muajt në të cilet mbahen ligjeratat.

Mesimdhënesit të punësuar në universitet, për çdo punim të publikuar në reviste shkencore me faktor impakti, autor i të cilit është mesimdhënesi, mund t'i paguhet kompensim i njefishte në lartësi të një rroge të fundit neto që i është paguar mesimdhënesit.

Profesorët e huaj të cilet ligjerojne në programet studimore për të cilet institucioni i lartë arsimor i Republikës së Maqedonisë leshon diplome të dyfishte ose të perbashket me universitet të radhitur nder 200 universitetet e para të

rangut më të larte kane të drejte për kompensim të rrogave dhe të shpenzimeve ditore, nese ato nuk u jane mbuluar ose nese ekzistojne kushte për kete.

Kompensimet nga paragrafet 2, 3 dhe 4 të ketij neni paguhen nga të hyrat me të cilat në menyre të pavarur disponojne njesite e universitetit.

Kompensimi nga paragrafi 5 paguhet nga të hyrat të cilat universiteti i ka fituar nga njesite e dedikuara për financimin e veprimtarive të integruara."

Neni 36

Neni 151 ndryshohet si vijon:

"Studenti mund të studioje në dy ose më shume programe studimore njekohesisht të ciklit të pare të studimeve (studim paralel), një ose më shume institucione të arsimit të larte.

Studenti eshte i liruar nga pagesa e shpenzimeve për studimin e programit të dyte studimor dhe të çdo programi të ardhshem studimor në të cilin do të regjistrohet nese:

- në programin e pare studimor e ka kryer me sukses vitin e pare akademik dhe e perfundon çdo vit të ardhshem akademik me note mesatare mbi 9 dhe

- nese programi i dyte dhe çdo program i ardhshem studimor ku do të regjistrohet eshte nga sfera shkencore e shkencave bio-teknike, teknike teknologjike ose të shkencave matematiko-natyrore, komunikacion dhe transport, inxhinieri industriale dhe menaxhment, kontroll të kualitetit, mjedis jetesor dhe gjeografi.

Për nevojat e studimit paralel, institucionet e arsimit të larte në vecanti i pershtatin aktivitetet e parapara me programet studimore.

Në programin e dhene studimor numri më i madh i studenteve për studim paralel mund të jete deri në dhjete studente.

Institucionet e arsimit të larte, studimin paralel e rregullojne me rregullore të vecante me të cilen më afer rregullohen menyra dhe kushtet për studim".

Neni 37

Pas nenit 159 shtohet nen i ri 159-a, si vijon:

"Neni 159-a

Në institucionin e larte arsimor në Republikën e Maqedonise që jep diplome të perbashket me Universitetin nga lista e 500 universiteteve të rangut më të larte në pajtim me listen e fundit të Shangait, pa zbatimin e procedures për ekuivalencen dhe pranimin e kualifikimeve të larta arsimore, mund të regjistrohet studenti i cili arsim paraprak ka ndjekur në institucionin e larte arsimor të akredituar në shtetin nenshkrues të Konventes për pranimin e kualifikimeve të larta arsimore në rajonin e Evropes (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise, numer 47/2002).

Pa zbatimin e procedures për ekuivalence dhe pranimin e kualifikimeve të larta arsimore mund të regjistrohet studenti i cili paraprakisht arsimin e ka kryer në institucionin e larte arsimor të akredituar në një nga 100 universitetet e para të rangut më të larte pas programit të MBA-së në pajtim me radhitjen e fundit të universitetit të Shangait Xhio Tong, US News and Report dhe Times Higher Education Supplement-World University Rankng.

Pa zbatimin e procedures për ekuivalence dhe pranimin e kualifikimeve të larta arsimore mund të regjistrohet studenti i cili paraprakisht arsimin e ka kryer në institucionin e larte arsimor të akredituar në një nga 200 universitetet e pare të rangut më të larte të sferes shkencore në pajtim me radhitjen e fundit të universitetit të Shangait Xhio Tong, US News and Report dhe Times Higher Education Supplement-World University Rankng."

Neni 38

Në neni 161-v paragrafi (3), fjalet në rendin e dyte: "e verifikuar me vulen apostil" shlyhet.

Neni 39

Në nenin 162 pas paragrafit 6 shtohet paragraf i ri 7, si vijon:

"Nese ministria kompetente për punet e arsimit të larte percakton se rregullorja, vendimi, aktvendimi ose ndonje akt tjetër i Keshillit për Akreditim dhe Evalvim eshte në kundershtrim me dispozitat e ligjit, ministri kompetent për punet e arsimit të larte miraton aktvendim për asgjesimin e aktit të Keshillit për Akreditim dhe Evalvim dhe ngre procedure për pergjegjesi të anetareve të Keshillit para organeve kompetente në vend."

Neni 40

Në nenin 167-a, pas paragrafit 17 shtohen tete paragrafe të rinj 18, 19, 20, (21), 22, 23, 24 dhe 25, si vijon:

"Gjobe në shume prej 5 000 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes të institucionit të larte arsimor nese nuk i dorezon ose nese i dorezon të paplota të dhenat e nevojshme për azhurnim të bazes së të dheneve për veprimtarine e arsimit të larte te Ministria kompetente për punet nga sfera e arsimit të larte, respektivisht nuk vepron në pajtim me Nenin 77-b të ketij ligji.

Gjobe në shume prej 5 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes të institucionit të larte arsimor nese nuk formon Qender për karriere, respektivisht nuk vepron në pajtim me nenin 45 të ketij ligji.

Gjobe në shume prej 5 000 eurosh në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit pergjegjes të institucionit të larte arsimor nese nuk vepron në pajtim me nenin 45 paragrafin 10 të ketij ligji.

Gjobe në shume prej 5 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet personit nga institucioni i larte arsimore nese nuk vepron në pajtim me nenin 133, paragrafi 13 të ketij ligji.

Gjobe në shume prej 5 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet institucionit të larte arsimor nese nuk vepron në pajtim me nenin 99, paragrafin 3 të ketij ligji.

Gjobe në shume prej 5 000 euro ne kundervlere me denare do t'i shqiptohet institucionit të larte arsimor nese nuk vepron në pajtim me nenin 100, paragrafet 5 dhe 6 të ketij ligji.

Gjobe në shume prej 5 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet institucionit të larte arsimor nese nuk vepron në pajtim me nenin 140, paragrafin 3 dhe 4 të ketij ligji.

Gjobe në shume prej 5 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet institucionit të larte arsimor nese nuk vepron në pajtim me nenin 123, paragrafin 4 të ketij ligji."

Neni 41

Dispozita e nenit 1 paragrafi 1 të ketij ligji që ka të beje me nenin 22 paragrafi 1 të Ligjit për arsim të larte, do të zbatohet për institutet shkencore që kryejne veprimtari të arsimit të larte për studime të ciklit të dyte dhe të trete, që do të themelohen pas hyrjes në fuqi të ketij ligji.

Neni 42

Paragrafi 10 i nenit 5 të ketij ligji që ka të beje me nenin 45 të Ligjit për arsim të larte do të zbatohet pas një viti nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.

Paragrafi 11 i nenit 5 të ketij ligji që ka të beje me nenin 45 të Ligjit për arsim të larte do të zbatohet pas tre vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.

Neni 43

Dispozita e nenit 7 të ketij ligji që ka të beje me nenin 62 të Ligjit për arsim të larte, do të zbatohet nga 1 janari 2014.

Neni 44

Dispozita e nenit 11 të ketij ligji që ka të bëjë me nenin 70 paragrafi 3, do të zbatohet nga 1 janari 2015.

Anëtarët ekzistues të Këshillit për Akreditim dhe Evalvim vazhdojnë ta kryejnë këtë funksion deri në emërimin e përbërjes së re në pajtim me këtë ligj.

Neni 45

Dispozita e nenit 17 të ketij ligji që ka të beje me nenin 95-a të Ligjit për arsim të larte, do të zbatohet pas dy vitesh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.

Neni 46

Dispozita e nenit 18 të ketij ligji e cila ka të beje me nenin 96 paragrafin 13 të Ligjit për arsim të larte, do të zbatohet pas dy viteve nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji. Duke pasur parasysh edhe zbatimin e prolonguar të nenit 96, paragrafi 6, që do të filloje të zbatohet nga 1 Janari 2015.

Neni 47

Dispozita e nenit 21 të ketij ligji që ka të beje me nenin 100 paragrafet 4, 5, 6 dhe 7 të Ligjit për arsim të larte, do të zbatohet duke filluar nga viti akademik 2014/2015.

Neni 48

Dispozita e nenit 23 të ketij ligji që ka të beje me nenin 106 të Ligjit për arsim të larte, do të zbatohet duke filluar nga viti akademik 2013/2014.

Neni 49

Dispozita e nenit 24 të ketij ligji që ka të beje me nenin 106-a paragrafet 1, 2, 3 dhe 4 të Ligjit për arsim të larte, do të zbatohet duke filluar nga viti akademik 2014/2015.

Neni 50

Dispozita e nenit 29 të ketij ligji që ka të beje me nenin 123 të Ligjit për arsim të larte, do të zbatohet për asistentet doktorantet të cilet kane themeluar marredhenie pune gjashte muaj pas hyrjes në fuqi të ketij ligji.

Neni 51

Dispozita e nenit 34 të ketij ligji që ka të beje me nenin 140, paragrafet 3 dhe 4 të Ligjit për arsimin e larte, do të zbatohet një vit nga dita pas hyrjes në fuqi të ketij Ligji.

Neni 52

Më së voni në afat prej gjashte muajve nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji konstituohet Keshilli Nacional për Arsim të Larte, Shkence, Inovacione dhe Teknologji.

Deri në konstituimin e Keshillit Nacional për Arsim të Larte, Shkence, Inovacione dhe Teknologji, vazhdon me pune Keshilli për Zhvillim dhe Financim të Arsimit të Larte dhe Komiteti Nacional për Zhvillimin e Veprimtarise Shkencore Hulumtuese dhe Zhvillimin Teknologjik në Republikën e Maqedonise.

Neni 53

Aktet nenligjore që dalin nga ky ligj, do të miratohen në afat prej tre muajsh pas hyrjes në fuqi të ketij Ligji.

Neni 54

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për arsim të larte.

Neni 55

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

586.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД

Се прогласува Законот за студентскиот стандард, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јануари 2013 година.

Бр. 07-488/1
23 јануари 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

З А К О Н
ЗА СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува дејноста студентски стандард, основањето, организацијата, функционирањето и управувањето во установите за студентскиот стандард како дел од системот на образованието и стипендирањето на студентите.

Член 2

(1) Студентскиот стандард се остварува во установи за студентски стандард кои се организираат како државен студентски дом и приватен студентски дом (во натамошниот текст: студентски домови).

(2) Студентски домови се основаат за остварување на интереси и потреби за престој на студентите кои студираат надвор од местото на живеење.

(3) Студентските домови имаат својство на правно лице и се запишуваат во Централниот регистар на Република Македонија.

Член 3

Дејноста студентски стандард што се остварува во студентските домови е од јавен интерес.

Член 4

Секој редовен студент, под еднакви услови утврдени со овој закон, има право да престојува во студентски дом.

Член 5

(1) Во студентскиот дом е забрането верско образование, како и политичко и верско организирање и дејствување.

(2) Во просториите на студентскиот дом се забранува истакнување на партиски и верски обележја.

Член 6

(1) Студентскиот дом има печат.

(2) Во средината на печатот е грбот на Република Македонија, а од страната името на Република Македонија и името (називот) и седиштето на студентскиот дом.

Член 7

(1) Студентскиот дом има статут.

(2) Согласно со статутот на државниот студентски дом дава Министерството за образование и наука (во натамошниот текст: Министерството).

(3) Согласно со статутот на приватниот студентски дом дава основачот.

Член 8

Владата на Република Македонија (во натамошниот текст: Владата), во согласност со развојните документи, донесува програма за остварување и развој на дејноста студентски стандард.

Член 9

Под студентски стандард, во смисла на овој закон, се подразбира обезбедување на сместување, исхрана, школарина, стипендии, како и задоволување на работните, културните, информативните, спортско-рекреативните и други заеднички потреби на студентите.

Член 10

(1) Студентски дом е установа која на студентите им обезбедува сместување, исхрана, грижа за здравјето, културно-забавни, спортско-рекреативни и други активности.

(2) За студентите може да се организира сместување и во приватен студентски дом.

(3) Доколку во студентскиот дом останат слободни места може да се пополнат со редовни ученици од средните училишта согласно со Законот за ученичкиот стандард.

II. ОСНОВАЊЕ И ПРЕСТАНОК СО РАБОТА НА
СТУДЕНТСКИТЕ ДОМОВИ

Член 11

(1) Државен студентски дом основа Владата.

(2) Приватен студентски дом може да основа домашно или странско правно и физичко лице врз основа на одобрение, согласно со овој закон.

Член 12

(1) Услови за основање на државен студентски дом се:

- доволен број студенти,
- да се обезбедени потребни средства за основање и работа,
- да се обезбедени опрема, простор и соодветен кадар и
- други услови определени со закон.

(2) Условите наведени во ставот (1) алинеи 2, 3 и 4 на овој член се однесуваат и при основање на приватни студентски домови.

(3) Нормативите и стандардите за опрема, простор и кадар ги пропишува министерот надлежен за работите од областа на образованието (во натамошниот текст: министерот).

(4) Поблиските прописи за исхрана на студентите во студентските домови ги пропишува министерот врз основа на мислење од надлежна установа од оваа дејност.

Член 13

(1) Покрај условите утврдени во членот 12 од овој закон, за основање на приватен студентски дом основачот треба да приложи банкарска гаранција дека ќе биде во состојба да ги надомести средствата кои студентите ги уплатиле на приватниот студентски дом кој престанал со работа и другите трошоци кои ќе ги имаат студентите заради префрлувањето во друг студентски дом во Републиката.

(2) Висината на банкарската гаранција од ставот (1) на овој член ја утврдува министерот во зависност од бројот на примените студенти во студентскиот дом, како и од висината на надоместокот кој се уплаќа за сместувањето и исхраната на студентите.

Член 14

Постапката за основање приватен студентски дом започнува со доставување на барање за одобрение за основање на приватен студентски дом кон кое се приложува елаборат за основање и предлог основачки акт за основање на приватен студентски дом.

Член 15

(1) Елаборатот за основање на приватен студентски дом особено ги содржи: податоците за основачот, бројот на легла за студенти, просторните услови и опрема за остварување на дејноста, изворот на финансиските средства за вршење на дејноста, можноста за обезбедување на потребниот број кадри кои можат да бидат вработени во студентскиот дом и план за начинот на кој ќе бидат исполнети другите услови кои се утврдени во нормативите и стандардите за основање на приватен студентски дом.

(2) Барањето за одобрение за основање на приватен студентски дом со елаборатот за основање на приватен студентски дом и предлог основачкиот акт за основање на приватен студентски дом се доставува до Министерството.

(3) За утврдување на исполнетоста на условите од членовите 12 и 13 од овој закон, министерот формира комисија составена од двајца претставници од Министерството и еден претставник од Државниот просветен инспекторат.

Член 16

Одлука за давање одобрение за основање на студентски дом донесува Владата по претходно мислење од Министерството, доколку се исполнети условите утврдени во членовите 12 и 13 од овој закон.

Член 17

Со одлуката од членот 16 од овој закон се утврдува:

- потребниот кадар, опрема и простор според утврдени нормативи и стандарди,
- бројот на студентските легла и
- почеток со работа на студентскиот дом.

Член 18

Основачот е должен при основањето на студентски дом да формира комисија која во согласност со закон извршува подготовка за започнување со работа на студентскиот дом.

Член 19

(1) Студентскиот дом започнува со работа по добивање на решение за верификација.

(2) Решението за верификација го донесува Министерството.

(3) По поднесеното барање за верификација Министерството донесува решение за верификација, односно решение за одбивање на барањето за верификација во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на барањето.

(4) Против решението од ставот (2) на овој член може да се изјави жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

(5) Министерството води Регистар на студентските домови основани на територијата на Република Македонија (во натамошниот текст: Регистарот).

(6) Начинот на верификацијата на студентскиот дом, како и формата, содржината и начинот на водење на Регистарот од ставот (5) на овој член ги пропишува министерот.

Член 20

(1) Доколку Министерството не донесе решение за верификација, односно не донесе решение за одбивање на барањето за верификација во рокот утврден во членот 19 став (3) од овој закон, подносителот на барањето има право во рок од три работни дена од истекот на тој рок да поднесе барање до писарницата на министерот заради донесување на решение од страна на министерот.

(2) Формата и содржината на барањето од ставот (1) на овој член ги пропишува министерот.

(3) Министерот е должен во рок од пет работни дена од денот на поднесувањето на барањето од ставот (1) на овој член до писарницата на министерот да донесе решение со кое барањето за донесување на решение за верификација е уважено или одбиено. Доколку министерот нема писарница, барањето се поднесува во писарницата на седиштето на Министерството.

(4) Кон барањето за донесување на решение од ставот (1) на овој член, подносителот на барањето доставува и копија од барањето за донесување на решението за верификација од членот 19 став (2) од овој закон.

(5) Доколку министерот не донесе решение по барањето во рокот од ставот (3) на овој член, подносителот на барањето може за тоа да го извести Државниот управен инспекторат во рок од пет работни дена.

(6) Државниот управен инспекторат е должен во рок од десет дена од денот на приемот на известувањето од ставот (5) на овој член да изврши инспекциски надзор во Министерството и да утврди дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го извести подносителот на барањето за утврдената состојба при извршениот надзор.

(7) Инспекторот од Државниот управен инспекторат од ставот (6) на овој член, по извршениот надзор согласно со закон, донесува решение со кое го задолжува министерот во рок од десет дена да одлучи по поднесеното барање, односно да го уважи или одбие барањето и за преземените мерки во истиот рок да го извести инспекторот и да му достави примерок од актот со кој е одлучено по барањето.

(8) Доколку министерот не одлучи во рокот од ставот (7) на овој член, инспекторот ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој министерот ќе одлучи по поднесеното барање, за што во истиот рок ќе го извести инспекторот за донесениот акт. Кон известувањето се доставува копија од актот со кој одлучил по поднесеното барање. Инспекторот во рок од три работни дена го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(9) Доколку министерот не одлучи и во дополнителниот рок од ставот (8) на овој член, инспекторот во рок од три работни дена ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител и во тој рок ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(10) Доколку инспекторот не постапи по известувањето од ставот (6) на овој член, подносителот на барањето во рок од пет работни дена има право да поднесе приговор до писарницата на директорот на Државниот управен инспекторат. Доколку директорот нема писарница, приговорот се поднесува во писарницата на седиштето на Државниот управен инспекторат.

(11) Директорот на Државниот управен инспекторат е должен во рок од три работни дена од денот на приемот да го разгледа приговорот од ставот (10) на овој член и доколку утврди дека инспекторот не постапил по известувањето од подносителот на барањето од ставот (6) на овој член или не поднел пријава согласно со ставот (9) на овој член, директорот на Државниот

управен инспекторат ќе поднесе барање за поведување на прекршочна постапка за прекршок утврден во Законот за управната инспекција за инспекторот и ќе определи дополнителен рок од пет работни дена во кој инспекторот ќе изврши надзор во Министерството дали е спроведена постапката согласно со закон и во рок од три работни дена од денот на извршениот надзор да го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(12) Доколку инспекторот не постапи и во дополнителниот рок од ставот (11) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат ќе поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител против инспекторот и во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(13) Во случајот од ставот (12) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат веднаш, а најдоцна во рок од еден работен ден, ќе овласти друг инспектор да го спроведе надзорот веднаш.

(14) Во случајот од ставот (13) на овој член директорот на Државниот управен инспекторат во рок од три работни дена ќе го информира подносителот на барањето за преземените мерки.

(15) Доколку директорот на Државниот управен инспекторат не постапи согласно со ставот (11) на овој член, подносителот на барањето може да поднесе пријава до надлежниот јавен обвинител во рок од осум работни дена.

(16) Доколку министерот не одлучи во рокот од ставот (8) на овој член, подносителот на барањето може да поведе управен спор пред надлежниот суд.

(17) Постапката пред Управниот суд е итна.

Член 21

(1) Владата може до го одземе одобрието за основање на приватен студентски дом по предлог на Државниот просветен инспекторат, ако:

- основачот основа приватен студентски дом спротивно на одлуката од членот 16 од овој закон и

- се утврди дека приватната установа повеќе не ги исполнува условите од членовите 12 и 13 од овој закон или не ги спроведува одредбите од овој закон и подзаконските акти што произлегуваат од него.

(2) Одобрието за основање на приватен студентски дом може да престане и по барање на основачот.

Член 22

(1) Со денот на донесувањето на актот за одземање, односно престанок на одобрието, приватниот студентски дом престанува со работа.

(2) Врз основа на актот за одземање, односно престанок на одобрието, приватниот студентски дом се брише од Регистарот од членот 19 став (5) од овој закон.

(3) Основачот е должен на студентите од приватниот студентски дом што престанал со работа да им обезбеди соодветно сместување и исхрана на трошок на основачот до крајот на студиската година.

(4) Актот од ставот (2) на овој член се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

(5) Основачот по донесувањето на актот за престанувањето со работа на студентскиот дом, во рок од три дена од денот на донесувањето на актот, го известува Централниот регистар на Република Македонија за бришење на студентскиот дом од соодветниот регистар.

III. ПРОГРАМА ЗА РАБОТА

Член 23

(1) Работата во студентските домови во текот на студиската година се утврдува со годишна програма.

(2) Годишната програма за работа на државните студентски домови ја донесува управниот одбор на студентскиот дом на предлог на директорот на студентскиот дом најдоцна до 1 ноември во тековната година.

(3) Годишната програма за работа на приватните студентски домови ја донесува органот на управување на студентскиот дом најдоцна до 1 ноември во тековната година.

IV. СТУДЕНТИ

Член 24

(1) Право на сместување и исхрана во државните студентски домови имаат студентите кои се школуваат надвор од местото на живеење.

(2) Запишување и прием во државните студентски домови се врши по пат на конкурс кој го објавува Министерството во средствата за јавно информирање најдоцна до 15 јули.

(3) Запишувањето и приемот на студентите во приватните студентски домови се врши по пат на конкурс, кој го објавува основачот.

(4) Конкурсите од ставовите (2) и (3) на овој член се објавуваат во средствата за јавно информирање што се издаваат на македонски јазик и во средствата за јавно информирање што се издаваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија и во единиците на локалната самоуправа.

(5) Конкурсот од ставот (2) на овој член ги содржи следниве критериуми за прием на студентот: успехот во учењето, редовноста во студирањето и семејно-материјалната положба на студентот. Во конкурсот се содржи и бројот на расположливите места, потребните документи и роковите за пријавување на конкурсот за запишување на студентите во студентските домови и рокот за сместување во студентските домови.

(6) Од бројот на расположливите места во државниот студентски дом 40% од местата се за студенти од членот 25 ставови (1) и (2) од овој закон, а 25% се за студентите кои постигнале особено висок успех во учењето.

(7) Студентите за прием во државен студентски дом поднесуваат електронска пријава, која е достапна на интернет страницата на Министерството.

Член 25

(1) При бодирањето на поднесените електронски пријави од членот 24 став (7) од овој закон децата без родители и родителска грижа, децата со посебни потреби, децата на корисници на социјална парична помош и постојана парична помош, децата на самохран родител, децата на невработени родители, децата на корисници на надоместок по основ на престанок на работен однос од деловни причини, за кои вкупните приходи во семејството се до минималната плата утврдена во Република Македонија, добиваат до 100 бода, во зависност од успехот во учењето и/или од должината на времетраењето на примањето на социјална парична помош и постојана парична помош, освен децата без родители и родителска грижа и децата со посебни потреби за кои вкупните приходи во семејството може да бидат и над минималната плата утврдена во Република Македонија.

(2) При бодирањето на поднесените електронски пријави од членот 24 став (7) од овој закон децата на самохран родител, децата на невработени родители и децата на корисници на надоместок по основ на престанок на работниот однос од деловни причини за кои вкупните приходи во семејството се над минималната плата утврдена во Република Македонија, добиваат до 50 бода и се бодираат до 50 бода за семејно-материјалната положба на студентот.

(3) Начинот на прием на студентите во државните студентски домови го пропишува министерот.

Член 26

(1) Студентскиот дом со примените студенти склучува договор за користење на услугите.

(2) Со договорот за користење на услугите се уредуваат меѓусебните права, обврски и одговорности на студентите и на студентскиот дом.

Член 27

(1) При користењето на услугите во студентските домови студентот е должен да се придржува на куќниот ред што го донесува управниот одбор.

(2) На студентите кои не се придржуваат на утврдениот куќен ред може да им се изрече воспитна мерка писмена опомена, опомена пред отстранување и забрана на користење на услугите во студентскиот дом.

(3) Воспитните мерки писмена опомена и опомена пред отстранување се изрекуваат за полесни повреди на куќниот ред на студентскиот дом.

(4) Полесна повреда на куќниот ред на студентскиот дом е:

- недоволно и неодговорно однесување кон другите студенти и вработените во студентскиот дом,
- неодговорно однесување кон имотот и инвентарот на студентскиот дом со што се предизвикува помала материјална штета,
- не почитување на забраната за пушење во студентскиот дом,
- непристојно однесување во ресторанот на студентскиот дом,
- не одржување на хигиената во собата и заедничките простории во студентскиот дом и
- пуштање на гласна музика.

(5) Забраната на користење на услуги во студентскиот дом може да се изрече само за потешки повреди на куќниот ред на студентскиот дом.

(6) Потешка повреда на куќниот ред на студентскиот дом е:

- ненавремено непријавување на дефекти на уредите кои би предизвикале материјална штета,
- внесување и употреба на алкохол или наркотични средства,
- не придржување кон прописите за заштита од болест, пожар, експлозија, штетно дејствување на отрови и други опасни материи и повреда на прописите за заштита на животната средина,
- навредливо или насилничко однесување,
- неодговорно однесување кон имотот и инвентарот на студентскиот дом со што се предизвикува поголема материјална штета,
- ненамирени трошоци за сместување во студентскиот дом повеќе од три месеци,
- предизвикување на национална или расна нетрпеливост,
- не преземање или делумно преземање на прописаните мерки за осигурување на безбедноста на доверениот инвентар,
- спречување на вршење на контрола во собата од овластено лице од студентскиот дом,
- отстапување на користење на собата на друго лице со стекнување на материјална корист и
- повторување на полесните повреди на куќниот ред.

(7) Забраната на користењето услуги во студентскиот дом може да се изрече во траење до една година.

(8) Изречената воспитна мерка од ставот (2) на овој член влијае на редоследот и приемот на кандидатите при конкурирањето за прием во студентските домови.

(9) Против изречената воспитна мерка, студентот има право на приговор во рок од осум дена од денот на доставувањето на одлуката до органот определен со статутот на установата.

(10) Одлуката по приговорот е конечна.

(11) Студентите кои не се придржуваат на куќниот ред и/или ќе направат штета на студентскиот дом, покрај изречената воспитна мерка ја надоместуваат и направената штета.

(12) Начинот на надоместувањето на штетата се уредува со статутот на студентскиот дом.

Член 28

Начинот на изрекување на воспитните мерки поблиску се утврдува со статутот на студентскиот дом.

Член 29

Престојот во студентскиот дом на студентот му престанува ако студентот:

- го завршил образованието,
- не се пријави во роковите што се определени со конкурсот,
- се испише,
- не го почитува куќниот ред и
- во други случаи утврдени со закон и статутот на студентскиот дом.

Член 30

Телесното казнување и психичкото малтретирање на студентот е забрането.

V. ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЕВИДЕНЦИЈА

Член 31

(1) Во студентските домови за примените студенти се води документација и евиденција.

(2) Документација во студентските домови е главната книга каде што се води евиденција за примените студенти.

(3) Евиденција во студентските домови е досието што се води за секој примен студент.

(4) Главната книга на примените студенти е документ од трајна вредност.

(5) Главната книга во студентските домови се води и издава на македонски јазик со употреба на кирилско-латинско писмо.

(6) За студентите од припадниците на заедниците кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, досието се води и издава на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на јазикот и писмото што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија и во единиците на локалната самоуправа.

(7) Формата, содржината и начинот на водењето на документацијата и евиденцијата во студентскиот дом ги пропишува министерот.

VI. ЦЕНА ЗА ПРЕСТОЈУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ ВО СТУДЕНТСКИТЕ ДОМОВИ

Член 32

(1) Цената за сместување и исхрана во државните студентски домови се утврдува врз основа на реалните трошоци согласно со нормативи и стандарди за овој вид услуги.

(2) Министерството за студентите кои се сместени во државен студентски дом учествува во цената за сместување и исхрана до 50% од утврдената цена согласно со ставот (1) на овој член, а разликата до вкупната цена ја доплаќа студентот.

(3) Министерството за студентите кои се сместени во приватен студентски дом, а со кој Министерството има склучено договор за сместување на студенти, учествува во цената за сместување и исхрана до 50% од утврдената цена согласно со ставот (1) на овој член, а разликата до вкупната цена ја доплаќа студентот.

(4) Министерството за студентите кои се сместени во државен студентски дом деца без родители и родителска грижа, деца со посебни потреби, деца на невработени родители, деца на самохрани родители, деца на корисници на социјална парична помош и постојана парична помош и деца на корисници на надоместок по основ на престанок на работниот однос од деловни причини, целосно ја плаќа цената за сместување и исхрана од ставот (1) на овој член, освен за деца на самохрани родители, деца на невработени родители и деца на корисници на надоместок по основ на престанок на работниот однос од деловни причини за кои вкупните приходи во семејството се над минималната плата утврдена во Република Македонија.

(5) Министерството за студентите кои се сместени во приватен студентски дом, а со кој Министерството има склучено договор за сместување на студенти деца без родители и родителска грижа, деца со посебни потреби, деца на самохрани родители, деца на корисници на социјална парична помош и постојана парична помош и деца на корисници на надоместок по основ на престанок на работниот однос од деловни причини, целосно ја плаќа цената за сместување и исхрана од ставот (1) на овој член, освен за деца на самохрани родители, деца на невработени родители и деца на корисници на надоместок по основ на престанок на работниот однос од деловни причини за кои вкупните приходи во семејството се над минималната плата утврдена во Република Македонија.

(6) Нормативите и стандардите од ставот (1) на овој член ги утврдува министерот, по предлог на стручна комисија која ја формира министерот составена од двајца претставници од Агенцијата за храна и ветеринарство на Република Македонија, двајца претставници од Министерството и еден претставник од Комората на инженери и архитекти на Македонија.

Член 33

(1) Висината на цената за сместување и исхрана во државните студентски домови се утврдува со програмата од членот 8 од овој закон.

(2) Висината на цената за сместување и исхрана во приватниот студентски дом ја определува органот определен од основачот.

(3) Министерството може да додели средства на државните студентски домови за трошоци за тековно работење во однос на режими за греење, електрична енергија, потрошена вода и слично, доколку настанат непредвидливи ситуации кои ги зголемиле трошоците, а не можеле да се предвидат и планираат во нивните буџети, по поднесено писмено барање со образложение од државниот студентски дом до Министерството и по претходна согласност од Министерството за финансии.

(4) Средствата од ставот (3) на овој член се доделуваат по претходно донесена одлука од основачот.

VII. УПРАВУВАЊЕ И РАКОВОДЕЊЕ СО СТУДЕНТСКИТЕ ДОМОВИ

Член 34

(1) Орган на управување во државниот студентски дом е управниот одбор.

(2) Управниот одбор на државниот студентски дом е составен од седум члена, и тоа: тројца претставници од основачот, двајца од редот на вработените во студентскиот дом, еден претставник од здружението на студентите од универзитетот каде што студентскиот дом е придружна членка и еден претставник од универзитетот каде што студентскиот дом е придружна членка, а врз принципите на стручност и компетентност.

(3) Претставниците од здружението на студентите од универзитетот, од основачот и од Министерството не можат да бидат именувани од редот на вработените во државниот студентски дом.

(4) Претставниците на основачот за државните студентски домови ги именува и разрешува Владата.

(5) Претставниците на вработените, на здружението на студентите од универзитетот и на универзитетот се избираат и разрешуваат на начин утврден со статутите на студентските домови и универзитетите, односно статутите на здруженијата на студентите.

(6) Членовите на управниот одбор се именуваат за период од четири години, со право на уште еден избор.

(7) Претставникот од здружението на студентите од универзитетот се именува за период додека е со статус на редовен студент.

(8) Управниот одбор од редот на своите членови избира претседател.

(9) Одлуките на управниот одбор се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број членови на одборот.

Член 35

Управниот одбор на државниот студентски дом:

- донесува статут,
- донесува годишна програма за работа и ја доставува до Министерството најдоцна до 31 декември во тековната година за наредната година,
- донесува извештај за работата во претходната година и го доставува до Министерството најдоцна до 31 јануари во тековната година,
- донесува годишен финансиски план и го доставува до Министерството до 30 ноември во тековната година за наредната година,
- донесува завршна сметка и ја доставува до Министерството,
- објавува јавен оглас за избор на директор,
- врши интервју со кандидатите за директор,
- предлага кандидат за директор од пријавените кандидати на објавениот јавен оглас за именување на директор,
- предлага цена за сместување и исхрана,
- одлучува по приговори и жалби на вработените во студентскиот дом,
- одлучува по приговори и жалби на студенти и
- врши и други работи утврдени со овој закон и статутот на државниот студентски дом.

Член 36

Органот на управување во приватниот студентски дом и неговиот делокруг ги определува основачот.

Член 37

(1) Директорот е раководен орган на студентскиот дом и е одговорен за законитоста во работата и за материјално-финансиското работење на студентскиот дом.

(2) За директор на државен студентски дом се избира лице кое покрај општите услови утврдени со закон ги исполнува и следниве услови: има завршено високо образование - VII/1 степен на образование или студии од втор циклус со стекнати 240 ЕКТС и има пет години работно искуство по завршувањето на високото образование.

(3) Мандатот на директорот на државниот студентски дом трае четири години со право на повторен избор.

(4) Доколку директорот на студентскиот дом бил избран два мандата последователно за директор на студентскиот дом, истиот веќе не може да биде избран за директор на тој студентски дом.

(5) Директорот на државниот студентски дом го именува и разрешува министерот по предлог на управниот одбор на студентскиот дом.

(6) Директорот на приватниот студентски дом го именува и разрешува основачот.

Член 38

(1) Директорот на студентскиот дом ја организира и раководи со работата на студентскиот дом, самостојно донесува одлуки од делокругот на неговата работа утврдена со закон и актите на студентскиот дом и го застапува пред трети лица.

(2) Во остварувањето на обврските и раководењето од ставот (1) на овој член директорот:

- предлага годишна програма за работа и презема мерки за нејзино спроведување,
- извршува одлуки на управниот одбор,
- врши исплаќање на средства согласно со годишниот финансиски план на студентскиот дом,
- врши избор на вработени,
- врши сместување на примени студенти,
- предлага до Министерството број на студенти кои треба да престојуваат во следната студиска година,
- одлучува за распоредување на вработените,
- одлучува за престанок на работниот однос на вработените,
- поднесува извештај за реализација на годишната програма и за материјално-финансиското работење на установата до управниот одбор и до Министерството и
- врши и други работи предвидени со закон, статут и други акти на студентскиот дом.

Член 39

(1) Управниот одбор на државниот студентски дом, три месеци пред истекот на мандатот на постојниот директор, донесува одлука за распишување јавен оглас за избор на директор.

(2) Во објавениот јавен оглас во јавните гласила се содржани условите кои треба да ги исполнува кандидатот за директор, потребната документација, времето на траење на јавниот оглас и рокот во кој ќе се изврши изборот.

(3) Пријавените кандидати ги доставуваат потребните документи согласно со огласот до управниот одбор.

(4) Пристигнатите документи ги прегледува тричленна комисија од редот на членовите на управниот одбор која работи согласно со статутот на студентскиот дом.

(5) Комисијата е должна во рок од пет дена по завршувањето на огласот да ги разгледа пристигнатите документи.

(6) На кандидатите кои не ги исполнуваат условите предвидени во огласот им се враќаат документите со образложение.

(7) Управниот одбор може да побара дополнителни документи од кандидатите кои ги исполнуваат условите, согласно со одредбите од статутот на студентскиот дом.

(8) Членовите на управниот одбор вршат интервју со кандидатите кои ги исполнуваат условите за директор.

(9) Управниот одбор на државниот студентски дом, во рок од седум дена од извршениот разговор со кандидатите му предлага на министерот кандидат за избор на директор.

(10) Министерот, во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот за кандидат за директор, врши избор на директор на државен студентски дом.

(11) Кандидатите кои не се избрани, во рок од осум дена од денот на приемот на одлуката за избор, имаат право на жалба по однос на спроведувањето на постапката за избор на директор до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

(12) Против одлуката на Комисијата од ставот (11) на овој член, кандидатот има право да поведе управен спор пред надлежниот суд.

Член 40

(1) На директорот на студентскиот дом му престанува мандатот, ако:

- сам тоа го побара,
- трајно ја загуби способноста за вршење на должност директор и
- со навршување на 64 години старост.

(2) Директорот на државниот студентски дом се разрешува пред истекот на мандатот, ако:

- е направена повреда при извршување на закони, други прописи и општи акти, утврдени од страна на Државниот просветен инспекторат,
- не ја остварува програмата за работа на студентскиот дом,
- по негова вина е нанесена штета на студентскиот дом или студентите и на Републиката,
- дозволи организирање дејности и активности што се во спротивност со програмата за работа,
- дозволи исплаќање на средства кои не се утврдени во годишниот финансиски план на студентскиот дом и
- во други случаи утврдени со закон.

Член 41

(1) Доколку постојат одредени сознанија за постапување на директорот спротивно на закон и статутот на студентскиот дом, управниот одбор свикува седница на која се донесува заклучок во писмена форма кој се доставува до директорот.

(2) Директорот има право во рок од седум дена од приемот да се изјасни за наводите во заклучокот.

(3) Доколку управниот одбор не го прифати изјаснувањето на директорот, свикува седница во рок од три дена и во присуство на претставници од Државниот просветен инспекторат и универзитетот каде што студентскиот дом е придружна членка врши интервјуирање на директорот. Претставникот од Државниот просветен инспекторат дава мислење за оправданоста на разрешувањето на директорот.

(4) Доколку управниот одбор оцени дека е неопходно, доставува предлог за разрешување на директорот до министерот.

(5) Разрешениот директор во рок од 15 дена од денот на приемот на одлуката за разрешување има право на жалба по однос на спроведување на постапката за разрешување до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

(6) Против одлуката на Комисијата од ставот (5) на овој член кандидатот има право да поведе управен спор пред надлежниот суд.

Член 42

(1) Министерот, во рок од три дена од денот на разрешувањето на директорот, именува вршител на должноста директор од редот на вработените во студентскиот дом кој ги исполнува условите за директор.

(2) Вршителот на должноста директор ги врши работите до именувањето на нов директор, но не подолго од шест месеци од денот на неговото именување.

Член 43

Директорот кој не е повторно избран на јавен оглас или е разрешен не по своја вина пред истекот на мандатот за времето за кое е избран, се распоредува во студентскиот дом на работно место соодветно на неговата стручна подготовка.

Член 44

(1) Во државните студентски домови се формира совет на станари кој го сочинуваат претставници од студентите кои престојуваат во студентскиот дом.

(2) Советот на станари ги врши следниве работи:

- разгледува прашања и дава мислење за подобрување на животот и работата на студентите во студентскиот дом,
- соработува со директорот и со други вработени во студентскиот дом и
- врши други работи од интересот за престојот на студентите во домот.

(3) Работата, бројот на членовите, начинот на изборот и организацијата на советот на станари се утврдува со статутот на студентскиот дом.

VIII. ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТА ВО
СТУДЕНТСКИТЕ ДОМОВИ

Член 45

Средства за финансирање на државните студентски домови се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија согласно со Законот за буџетите, Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија, како и од корисниците на услуги.

Член 46

За остварување на дејноста на приватните студентски домови средствата ги обезбедува основачот.

Член 47

(1) Студентските домови можат да стекнуваат средства и од:

- партиципација на корисниците на услуги,
- продажба на производи и услуги кои се резултат на вршење на дополнителна дејност и
- легати, донации, завештанија и други извори.

(2) Средствата од ставот (1) на овој член ќе се користат согласно со финансискиот план на студентскиот дом.

IX. СТИПЕНДИРАЊЕ НА СТУДЕНТИ

Член 48

(1) Со цел за откривање, стимулирање и негување на надарени студенти од различни области на науката, техниката, културата, уметноста и спортот, Министерството доделува стипендии на студентите.

(2) Основни критериуми за доделување на стипендии се:

- постигнатиот успех во образованието,
- студиската програма на која е запишан студентот и
- материјалните можности на студентите и нивните семејства.

Член 49

(1) Доделување на студентски стипендии на студенти кои студираат во Република Македонија се врши врз основа на конкурс кој го објавува Министерството.

(2) Доделување на студентски стипендии на студенти кои студираат во странство се врши врз основа на конкурс кој го објавува Министерството.

(3) Конкурсите од ставовите (1) и (2) на овој член ги содржат видот, бројот и висината на стипендиите, како и потребните документи и рокови за доделување на стипендии.

(4) Од вкупниот број на стипендии од ставот (1) на овој член 50% се за студенти од социјалните категории, 30% се за студенти кои постигнале особен успех во учењето и 20% се за студенти кои се запишани на студиски програми од научните подрачја на природно-математичките, техничко-технолошките, биотехничките и/или медицинските науки.

(5) Видот на студентските стипендии и начинот на доделувањето на студентските стипендии ги пропишува министерот.

(6) Против решенијата на Министерството за доделување на стипендии на студенти, во рок од осум дена од денот на приемот на решението, може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

(7) Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен одлучува по поднесената жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на жалбата.

Член 50

Корисници на студентски стипендии можат да бидат редовни студенти, државјани на Република Македонија, доколку ги исполнуваат условите и критериумите согласно со овој закон.

Член 51

(1) Министерството може да доделува стипендии на странски државјани согласно со одлука на Владата, доколку доделувањето на стипендијата е од интерес за Републиката.

(2) Начинот на доделувањето на студентските стипендии од ставот (1) на овој член го пропишува министерот.

Член 52

Министерството може да партиципира со средства во здруженија, сојузи, научни институции и други организации кои создаваат услови за откривање, стимулирање, проширување и продлабочување на знаењата од областа на науката, техниката, културата, уметноста и спортот кај студентите, согласно со закон.

X. НАДЗОР

Член 53

(1) Надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон врши Министерството.

(2) Инспекциски надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон врши Државниот просветен инспекторат, согласно со закон.

(3) Државниот просветен инспекторат, во рок од 30 дена од денот на завршувањето на сместувањето на студентите во државниот студентски дом, врши инспекциски надзор и во рок од 60 дена од денот на завршувањето на сместувањето на студентите во државниот студентски дом поднесува извештај до Министерството и Владата.

Член 54

Кога Министерството ќе оцени дека статутот или друг акт на студентскиот дом не е во согласност со Уставот или закон, има право да го запре извршувањето на актот до донесување на одлука на Уставниот суд на Република Македонија.

Член 55

Студентскиот дом е должен да овозможи непречено вршење на стручниот надзор и увид во документацијата и евиденцијата што се води во студентскиот дом.

Член 56

(1) Доколку при вршењето на инспекцискиот надзор, државниот просветен инспектор утврди дека за прв пат е сторена неправилност од членот 58 ставови (1) алинеја 2 и (2) алинеја 4 од овој закон е должен да состави записник во кој ќе ја утврди сторената неправилност со укажување за отстранување на утврдената неправилност во рок од осум дена и со истовремено

врачување на покана за спроведување на едукација на лицето или студентскиот дом каде што е утврдена неправилноста при вршењето на инспекцискиот надзор.

(2) Формата и содржината на поканата за едукација, како и начинот на спроведување на едукацијата ги пропишува министерот.

(3) Едукацијата ја организира и спроведува Државниот просветен инспекторат во рок не подолг од осум дена од денот на спроведувањето на инспекцискиот надзор.

(4) Едукацијата може да се спроведе за повеќе утврдени исти или истородни неправилности за едно или повеќе лица, односно за еден или за повеќе студентски домови.

(5) Доколку во закажаниот термин лицето или студентскиот дом над кој се спроведува едукација не се јави на едукацијата ќе се смета дека едукацијата е спроведена.

(6) Доколку лицето или студентскиот дом над која се спроведува едукација се јави на закажаната едукација и истата ја заврши ќе се смета дека е едуциран по однос на утврдената неправилност.

(7) Доколку државниот просветен инспектор при спроведување на контролниот надзор утврди дека се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, донесува заклучок со кој ја запира постапката на инспекциски надзор.

(8) Доколку државниот просветен инспектор при спроведување на контролниот надзор утврди дека не се отстранети утврдените неправилности од ставот (1) на овој член, поднесува барање за поведување прекршочна постапка пред надлежен суд.

(9) Државниот просветен инспекторат води евиденција за спроведената едукација на начин пропишан од министерот.

Член 57

Државниот просветен инспектор за извршените контроли изготвува квартални извештаи и ги објавува на веб страницата на Државниот просветен инспекторат на унифициран квартален преглед.

XI. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ

Член 58

(1) Глоба во износ од 2.000 до 2.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на работен во студентскиот дом, ако:

- телесно казни студент, односно психички го малтретира (член 30),
- документацијата и евиденцијата ги води спротивно на членот 31 од овој закон и
- смести студент спротивно на членот 49 став (1) од овој закон.

(2) Глоба во износ од 3.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на студентскиот дом, ако:

- дозволи организирање и дејствување на политички партии и верски организации и истакнува партиски и верски обележја (член 5),
- започне со вршење на дејност пред донесувањето на решение за исполнетост на условите за почеток со работа и вршење на дејност (член 19 став (1)),
- користи печат со несоодветна содржина (член 6 став (2)),
- не донесе годишна програма за работа (член 23 ставови (2) и (3)),
- го спречи или попречува државниот просветен инспектор во вршењето на работите на просветната инспекција, не му ги даде потребните податоци и не ги изврши пропишаните мерки (член 56) и

- дозволи исплаќање на средства кои не се утврдени во годишниот финансиски план (член 38 став (2) алинеја 3).

(3) Глоба во износ од 2.000 до 3.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршоците од ставот (2) на овој член.

(4) Глоба во износ од 4.000 до 6.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичко или правно лице, ако основа приватна установа спротивно на одредбите од овој закон.

(5) Глоба во износ од 2.500 до 3.500 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице за прекршокот од ставот (4) на овој член.

(6) Глоба во износ од 5.000 до 10.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице, ако смести студент спротивно на членот 49 став (1) од овој закон.

Член 59

Прекршочната постапка за прекршоци предвидени од овој закон ја води надлежен суд.

Член 60

Пред поднесување на барање за прекршочна постапка за прекршоците предвидени во овој закон, Државниот просветен инспекторат води постапка за порамнување согласно со Законот за прекршоци.

XII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 61

Постојните студентските домови во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон ќе ја усогласат својата организација, работа, статутите и другите општи акти со одредбите од овој закон.

Член 62

Директорите на државните студентски домови именувани пред влегувањето во сила на овој закон продолжуваат да ги вршат своите функции до истекот на времето за кое се именувани.

Член 63

Претседателите и членовите на управните одбори на државните студентски домови избрани, односно именувани пред влегувањето во сила на овој закон продолжуваат да ги вршат своите функции до истекот на времето за кое се именувани.

Член 64

Постојниот Државен студентски центар „Скопје“ во Скопје продолжува со работа како Државен студентски дом „Скопје“ во Скопје.

Член 65

Подзаконските акти предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од шест месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 66

Започнатите постапки пред денот на влегувањето во сила на овој закон ќе завршат согласно со одредбите од Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ број 37/98 и 40/2003).

Член 67

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за ученичкиот и студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ број 37/98 и 40/2003).

Член 68

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR STANDARDIN STUDENTEVE

I. DISPOZITA THEMELORE

Neni 1

Me kete Ligj rregullohen veprimtaria e standardit të studenteve, themelimi, organizimi, funksionimi dhe menaxhimi në institucionet për standardin e studenteve si pjesë e sistemit të arsimit dhe dhenia e bursave studenteve.

Neni 2

(1) Standardi i studenteve realizohet në institucione për standard të studenteve të cilat organizohen si konvikt shtetëror i studenteve dhe konvikt privat i studenteve (në tekstin e metejme: konvikte të studenteve).

(2) Konviktet e studenteve themelohen për realizim të interesave dhe nevojave për qendrim të studenteve të cilet studiojne jashte vendbanimit të tyre.

(3) Konviktet e studenteve kane cilesi të personit juridik dhe regjistrohen në Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonise.

Neni 3

Veprimtaria e standardit të studenteve që realizohet në konviktet e studenteve eshte me interes publik.

Neni 4

Çdo student i rregullt, me kushte të barabarta të perceptuara me kete ligj, ka të drejte të qendroje në konvikt të studenteve.

Neni 5

(1) Në konviktin e studenteve eshte i ndaluar arsimiti fetar, si dhe organizimi dhe veprimi politik dhe religjioz.

(2) Në hapësirat e konviktit të studenteve ndalohet paraqitje e simboleve partiake dhe fetare.

Neni 6

(1) Konviktet i studenteve ka vule.

(2) Në mesin e vules eshte stema e Republikës së Maqedonise, ndersa anash emri i Republikës së Maqedonise dhe emri dhe selia e konviktit të studenteve.

Neni 7

(1) Konviktet i studenteve ka statut.

(2) Pelqim të statutit të konviktit shtetëror të studenteve jep Ministria e Arsimit dhe Shkences (në tekstin e metejme: Ministria).

(3) Pelqim të statutit të konviktit privat të studenteve jep themeluesi.

Neni 8

Qeveria e Republikës së Maqedonise (në tekstin e metejme: Qeveria), në pajtim me dokumentet zhvillimore, miraton program për realizim dhe zhvillim të veprimtarisë së standardit të studenteve.

Neni 9

Me standard të studenteve sipas ketij ligji, nenkuptoohen sigurimi i vendosjes, ushqimit, shpenzimeve të shkollimit, bursave, si dhe plotesimi i nevojave kulturore, informative, rekreativo-sportive dhe nevojave tjera të perbashketa të studenteve.

Neni 10

(1) Konvikti i studenteve eshte institucion i cili studenteve u siguron vendosje, ushqim, kujdes për shendetin, aktivitete kulturore festive, rekreative sportive dhe të tjera.

(2) Për studentet mund të organizohet vendosje edhe në konvikt privat të studenteve.

(3) Nese në konviktin e studenteve mbeten vende të lira mund të plotesohen me nxenes të rregullt nga shkollat e mesme në pajtim me Ligjin për standardin e nxenesve.

II. THEMELIMI DHE PUSHIMI I PUNES SË KONVIKTEVE TË STUDENTEVE

Neni 11

(1) Konvikt shtetëror të studenteve themelon Qeveria.

(2) Konvikt privat të studenteve mund të themeloje personi fizik ose juridik i vendit ose i huaj në baze të licences, në pajtim me kete ligj.

Neni 12

(1) Kushte për themelim të konviktit shtetëror të studenteve jane:

- numri i mjaftueshem i studenteve,
- të sigurohen mjete të nevojshme për themelim dhe pune,

- të sigurohen pajisje, hapësire dhe kuader adekuat dhe
- kushte tjera të percaktuara me ligj.

(2) Kushtet e permendura në paragrafin (1) alinete 2, 3 dhe 4 të ketij neni vlejne edhe gjate themelimit të konvikteve private të studenteve.

(3) Normativat dhe standardet për pajisje, hapësire dhe kuader i percakton ministri kompetent për punet nga fusha e arsimit (në tekstin e metejme: inistri).

(4) Dispozitat më të aferta për ushqim të studenteve në konviktet e studenteve i percakton ministri në baze të mendimit nga institucioni kompetent i kesaj veprimtarie.

Neni 13

(1) Krahas kushteve të caktuara në nenin 12 të ketij ligji, për themelim të konviktit privat të studenteve themeluesi duhet të parashtrroje garanci bankare se do të jete në gjendje t'i kompensoje mjetet të cilat studentet ia kane paguar konviktit privat të studenteve që ka pushuar së punuari dhe shpenzimet tjera të cilat do t'i kene studentet për shkak të transferimit në konvikt tjetër të studenteve në Republike.

(2) Lartesine e garancise bankare nga paragrafi (1) i ketij neni, e percakton ministri varesisht nga numri i studenteve të pranuar në konviktin e studenteve, si dhe nga lartesia e kompensimit që paguhet për vendosje dhe ushqim të studenteve.

Neni 14

Procedura për themelim të konviktit privat të studenteve fillon me parashtrimin e kerkeses për leje për themelim të konviktit privat të studenteve me të cilin parashtrohet elaborat për themelim dhe propozim të aktit themelues për themelim të konviktit privat të studenteve.

Neni 15

(1) Elaborati për themelim të konviktit privat të studenteve vecanerisht i permban: të dhenat për themeluesin, numrin e shtreterve për student, kushtet hapësimore dhe pajisjen për realizim të veprimtarise, burimin e mjeteve financiare për kryerjen e veprimtarise, mundesine për sigurim të numrit të nevojshem të kuadrove që mund të jene të punesuar në konviktin e studenteve dhe planin për menyre se si do të plotesohen kushtet të cilat jane caktuar në normativat dhe standardet për themelim të konviktit privat të studenteve.

(2) Kerkesa për leje për themelim të konviktit privat të studenteve me elaboratin për themelim të konviktit privat të studenteve dhe propozimakti themelues për themelim të konviktit privat të studenteve parashtrohet në Ministri.

(3) Për konfirmimin e permbushjes së kushteve nga nenet 12 dhe 13 të ketij ligji, ministri formon komision prej dy perfaqesuesve të Ministrise dhe një perfaqesuesi të Inspektoratit Shtetëror të Arsimit.

Neni 16

Vendim për dhenie të lejes për themelim të konviktit të studenteve merr Qeveria pas mendimit paraprak nga Ministria, nese jane plotesuar kushtet e percaktuara në nenet 12 dhe 13 të ketij ligji.

Neni 17

Me vendimin nga neni 16 i ketij ligji percaktohen:

- kuadri i duhur, pajisja dhe hapësira sipas normativave dhe standardevë të caktuara,
- numri i shtreterve të studenteve dhe
- fillimi i punes së konviktit të studenteve.

Neni 18

Themeluesi eshte i obliguar që gjate themelimit të konviktit të studenteve të formoje komision i cili në pajtim me ligjin kryen pergatitje për fillim me pune të konviktit të studenteve.

Neni 19

(1) Konvikt i studenteve fillon me pune pas marrjes së aktvendimit për verifikim.

(2) Aktvendimin për verifikime e miraton Ministria.

(3) Lidhur me kerkesen e parashtruar për verifikim Ministria merr aktvendim për verifikim, perkatesisht aktvendim për refuzim të kerkeses për verifikim në afat prej 60 ditesh nga dita e parashtrimin të kerkeses.

(4) Kunder aktvendimit nga paragrafi (2) të ketij neni, mund të parashtrohet ankese të Komisioni Shtetëror për Vendosje në Procedure Administrative dhe Procedure të Marredhenies së Punes në Shkalle të Dyte në afat prej 15 ditesh nga dita e pranimit të aktvendimit.

(5) Ministria mban Regjister të konvikteve të studenteve të themeluara në territorin e Republikes së Maqedonise (në tekstin e metejme: Regjister).

(6) Menyren e verifikimit të konviktit të studenteve, si dhe formen, permbajtjen dhe menyren e mbajtjes së regjistrit nga paragrafi (5) i ketij neni, i percakton ministri.

Neni 20

(1) Nese Ministria nuk miraton vendim për verifikim, respektivisht nuk miraton vendim për refuzimin e kerkeses për verifikim në afatin e percaktuar në nenin 19 paragrafi (3) e ketij ligji, parashtruesi i kerkeses ka të drejte që në afat prej tri diteve të punes nga skadimi i ketij afati të parashtrroje kerkese te sekretaria e ministrit për miratimin e vendimit nga ana e ministrit.

(2) Formen dhe permbajtjen e kerkeses nga paragrafi (1) i ketij neni, i percakton ministri.

(3) Ministri, eshte i obliguar që brenda pese ditesh pune nga dita e paraqitjes së kerkeses nga paragrafi (1) i ketij neni në sekretarine e ministrit, të miratoje vendim me të cilin kerkesa për miratimin e vendimit për verifikim eshte pranuar ose refuzuar. Nese ministri nuk ka sekretari, kerkesa parashtrohet në sekretarine e selise së Ministrise.

(4) Me kerkese për miratimin e aktvendimit nga paragrafi (1) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses dorezon kopje nga kerkesa për miratimin e vendimit për verifikim nga nenin 19 paragrafi (2) i ketij ligji.

(5) Nese ministri nuk miraton aktvendim në afatin nga paragrafi (3) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses mund ta njoftoje Inspektoratin Shtetëror Administrativ në afat prej pese diteve të punes.

(6) Inspektorati Shtetëror Administrativ eshte i obliguar që në afat prej dhjete diteve nga dita e pranimit të njoftimit nga paragrafi (5) i ketij neni, të kryeje mbikeqyrje në Mini-

stri nese eshte zbatuar procedura në pajtim me ligjin dhe në afat prej tri diteve të punes nga dita e mbikeqyrjes ta informoje parashtruesin e kerkeses për gjendjen e konstatuar gjate mbikeqyrjes së kryer.

(7) Inspektori i Inspektoratit Shteteror Administrativ të paragrafit (6) të ketij neni, pas mbikeqyrjes së kryer në perputhje me ligjin, merr aktvendim me të cilin e obligon ministrin që brenda dhjete ditësh të vendose për kerkesen e parashtruar, perkatesisht ta pranoje ose refuzoje kerkesen dhe për masat e marra në të njejtin afat të informoje inspektorin dhe t'i dorezohet një kopje të aktit me të cilin eshte vendosur për kerkesen.

(8) Nese Ministri nuk vendos në afatin nga paragrafit (7) të ketij neni, inspektori do të parashtroje kerkese për inicimin e procedures kundervajtese për kundervajtje të caktuar në Ligjin për inspektim administrativ dhe do të caktoj afat plotesues prej pese diteve të punes, në të cilin ministri do të vendose për kerkesen e parashtruar për cfare në afatin e njejte do ta njoftoje inspektorin për aktin e miratuar. Me njoftim dorezohet kopje nga akti me të cilin ka vendosur për kerkesen e parashtruar. Inspektori në afat prej tri diteve të punes e informon parashtruesin e kerkeses për masat e ndermarra.

(9) Nese ministri nuk vendos edhe në afatin shtese nga paragrafi (8) i ketij neni, inspektori në afat prej tri diteve të punes do të parashtroje kallezim te prokurori publik kompetent dhe në kete afat do ta informoje parashtruesin e kerkeses për masat e ndermarra.

(10) Nese inspektori nuk vepron për njoftimin nga paragrafi (6) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses në afat prej pese diteve të punes, ka të drejte të parashtroje ankese te sekretaria e drejtorit të Inspektoratit Shteteror Administrativ. Nese drejtori nuk ka sekretari, kerkesa parashtrohet në sekretarine e selise së Inspektoratit Shteteror Administrativ.

(11) Drejtori i Inspektorati Shteteror Administrativ eshte i obliguar që në afat prej tri diteve të punes nga dita e pranimit që ta shqyrtoj ankesen nga paragrafi (10) i ketij neni dhe nese konstaton se inspektori nuk ka vepruar sipas njoftimit nga parashtruesi i kerkeses nga paragrafi (6) i ketij neni ose nuk ka paraqitur kallezim sipas paragrafit (9) të ketij neni, drejtori i Inspektorati Shteteror Administrativ do të parashtroje kerkese për inicimin e procedures kundervajtese për kundervajtje të percaktuar në Ligjin për inspektim administrativ dhe do të percaktoj afat plotesues prej pese diteve të punes në të cilin inspektori do të kryej mbikeqyrje në Ministri nese eshte zbatuar procedura në pajtim me ligjin dhe në afat prej tri diteve të punes nga dita e mbikeqyrjes së kryer ta informoje parashtruesin e kerkeses për masat e ndermarra.

(12) Nese inspektori nuk vepron edhe në afatin shtese nga paragrafi (11) i ketij neni, drejtori i Inspektorati Shteteror Administrativ në afat prej tri diteve të punes do të parashtroje kallezim te prokurori publik kompetent dhe në afat prej tri ditësh do ta informoje parashtruesin e kerkeses për masat e ndermarra.

(13) Në rastin nga paragrafi (12) të ketij neni, drejtori i Inspektoratit Shteteror Administrativ menjehere, e më së voni në afat prej një dite pune, do të autorizoj inspektor tjetër që ta kryeje mbikeqyrjen menjehere.

(14) Në rastin nga paragrafi (13) i ketij neni, drejtori i Inspektoratit Shteteror Administrativ në afat prej tri diteve të punes do ta informoje parashtruesin e kerkeses për masat e ndermarra.

(15) Nese drejtori i Inspektoratit Shteteror Administrativ nuk vepron në pajtim me paragrafin (11) të ketij neni, parashtruesi i kerkeses mund të parashtroje kallezim te prokurori publik në afat prej tete diteve të punes.

(16) Nese ministri nuk vendos në afatin nga paragrafi (8) i ketij neni, parashtruesi i kerkeses mund të ngrite kontest administrativ para gjykates kompetente.

(17) Procedura para Gjykates Administrative eshte urgjente.

Neni 21

(1) Qeveria mund që ta heqe lejen për themelimin e konviktit privat të studenteve me propozim të Inspektoratit Shteteror të Arsimit, nese:

- themeluesi, themelon konvikt privat të studenteve në kundershtrim me vendimin nga neni 16 i ketij ligji dhe
- konstatohet se institucioni privat tanime nuk i ploteson kushtet nga nenet 12 dhe 13 të ketij ligji ose nuk i zbaton dispozitat e ketij ligji dhe aktet nenligjore që dalin prej tij.

(2) Leja për themelimin e konviktit privat të studenteve mund të shfuqizohet edhe me kerkesen e themeluesit

Neni 22

(1) Në ditën e miratimit të aktit për marrjen, respektivisht shfuqizimin e lejes, konvikt privat i studenteve pushon nga puna.

(2) Në baze të aktit për marrjen, respektivisht shfuqizimin e lejes, konvikt privat i studenteve fshihet nga regjistri nga neni 19 paragrafi (5) i ketij ligji.

(3) Themeluesi eshte i obliguar që studenteve të konviktit privat të studenteve që pushon së punuari t'u siguroje vendosje dhe ushqim perkates në llogari të themeluesit deri në fund të vitit studimor.

(4) Akti na paragrafi (2) i ketij neni shpallet në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

(5) Themeluesi pas miratimit të aktit të për shuarjen e punes së konviktit të studenteve, brenda tri diteve nga dita e hyrjes në fuqi të aktit, e njofton Regjistrin Qendror të Republikës së Maqedonise për fshirjen e konviktit të studenteve nga regjistri adekuat.

III. PROGRAMI I PUNES

Neni 23

(1) Puna në konviktet e studenteve gjate vitit studimor percaktohet me program vjetor.

(2) Programin vjetor të punes së konvikteve shteterore të studenteve e miraton keshilli drejtues i konviktit të studenteve me propozim të drejtorit të konvikt të studenteve më së voni deri më 1 nentor të vitit rrjedhes.

(3) Programin vjetor të punes së konvikteve private të studenteve e miraton organi udheheqes i konviktit me propozim të drejtorit të konvikt të studenteve më së voni deri më 1 nentor të vitit rrjedhes.

IV. STUDENTET

Neni 24

(1) Të drejte vendosjeje dhe ushqimi në konviktet shteterore të studenteve kanë studentet që shkollohen jashte vendbanimit të tyre.

(2) Regjistrimi dhe pranimi në konviktet shteterore të studenteve kryhet permes konkursit që e shpall Ministria në mjetet e informimit publik më së voni deri më 15 korrik.

(3) Regjistrimi dhe pranimi i studenteve në konviktet private të studenteve behet permes konkursit, që e publikon themeluesi.

(4) Konkurset nga paragrafet (2) dhe (3) të ketij neni shpallen në mjetet e informimit publik që botohen në gjuhen maqedonase dhe në mjetet e informimit publik që botohen në gjuhen që e flasin së paku 20% të qytetareve të Republikës së Maqedonise në njesine e vetadministrimit lokal.

(5) Konkursi nga paragrafi (2) i ketij neni i permban kriteret në vijim për pranimin e studentit: suksesin në mesim, rregullshmerine në studime dhe gjendjen familjare materiale të studentit. Në konkurs permbahen edhe numri i vendeve në disponim, dokumentet e nevojshme dhe afatet për paraqitje në konkurs për regjistrimin e studenteve në konviktet e studenteve dhe afati për vendosjen në konviktet e studenteve.

(6) Nga numri i vendeve në disponim në konviktin shtetëror të studenteve 40% të vendeve janë për studente nga neni 25 paragrafet (1) dhe (2) të këtij ligji, kurse 25% janë për studente që kanë arritur sukses vecanerisht të larte në mesim.

(7) Studentet për pranim në konvikt shtetëror të studenteve parashtrijne fletëparaqitje elektronike, që është e pranishme në faqen e internetit të Ministrise.

Neni 25

(1) Gjate vleresimit me pika të fletëparaqitjeve të parashtrara elektronike nga neni 24 paragrafi (7) i këtij ligji, femijet pa prinder dhe perkujdesje prinderore, femijet me nevoja të vecanta, femijet shfrytezuës të ndihmes sociale në para dhe ndihmes së perhershme në para, femijet e prindit vetëmbajtës, femijet e prinderve të papunesuar, femijet e shfrytezuësve të kompensimit në baze të pushimit të marrëdhënies së punës për shkaqe afariste, për të cilët të hyrat e pergjithshme në familje janë deri në pagën minimale të percaktuar në Republikën e Maqedonise, marrin deri në 100 pika, varesisht nga suksesi në mesim dhe/ose kohezgjatja e marrjes së ndihmes sociale në para dhe ndihmes së perhershme në para, pervec femijeve pa prinder dhe perkujdesje prinderore dhe femijeve dhe femijeve me nevoja të vecanta për të cilët të hyrat e pergjithshme në familje mund të jene edhe mbi pagën minimale të percaktuar në Republikën e Maqedonise.

(2) Gjate vleresimit me pika të fletëparaqitjeve të parashtrara elektronike nga neni 24 paragrafi (7) i këtij ligji, femijet e prindit vetëmbajtës, femijet e prinderve të papunesuar dhe femijet e shfrytezuësve të kompensimit në baze të pushimit të marrëdhënies së punës, kompensimi në baze të pushimit të marrëdhënies së punës për shkaqe afariste për të cilat të hyrat e pergjithshme në familje janë mbi pagën minimale të percaktuar në Republikën e Maqedonise, marrin 50 pika vleresohen me 50 pika për gjendjen familjare materiale të studentit.

(3) Menyren e pranimit të studenteve në konvikte shtetërore të studenteve e percakton ministri.

Neni 26

(1) Konvikti i studenteve me studentet e pranuar lidh marreveshje për shfrytezimin e sherbimeve.

(2) Me marreveshje për shfrytezimin e sherbimeve rregullohen të drejtat, obligimet dhe pergjegjesite e ndersjella të studenteve dhe të konviktit të studenteve.

Neni 27

(1) Gjate shfrytezimit të sherbimeve në konviktet e studenteve, studenti është i obliguar që t'i permbahet rendit shtepiak që miratohet nga kehsilli drejtues.

(2) Studenteve që nuk i permbahen rendit të percaktuar shtepiak mund t'u shqiptohet mase edukuese: paralajmerim me shkrim, paralajmerim para perjashtimit dhe ndalim për shfrytezimin e sherbimeve të konviktit të studenteve.

(3) Masat edukuese paralajmerim me shkrim dhe paralajmerim para perjashtimit shqiptohen për shkelje më të lehta të rendit shtepiak.

(4) Shkelje më e lehte e rendit shtepiak të konviktit të studenteve është:

- sjellja e pahijshme dhe e papergjegjshme ndaj studenteve tjere dhe të punësuarve në konviktin e studenteve,
- sjellja e papergjegjshme ndaj prones dhe inventarit të konviktit të studenteve me cfare shkaktohet dëm më i vogel material,
- mosrespektimi i ndalimit për pirje duhane në konviktin e studenteve,
- sjellja e pahijshme në restorantin e konviktit të studenteve,
- mosmbajtja e higjienes së dhomes dhe hapësirat e perbashketa në konviktin e studenteve dhe
- leshimi i muzikes së zhurmshme.

(5) Ndalim për shfrytezimin e sherbimeve në konviktin e studenteve, mund të shqiptohet vetem për shkelje më të renda të rendit shtepiak të konviktit të studenteve.

(6) Shkelje më e rende e rendit shtepiak të konviktit të studenteve është:

- mosparaqitja në kohe e defekteve të pajisjeve që do të shkaktonin dëm material,
- futja dhe perdorimi i alkoolit dhe mjeteve narkotike,
- mosrespektimi i rregullave për mbrojtje nga semundja, zjarri, shperthimi, veprimi i demshem i helmeve dhe materieve tjera të rrezikshme dhe shkellja e rregullave për mbrojtjen e ambientit jetësor,
- sjellja ofenduese ose e dhunshme,
- sjellja e papergjegjshme ndaj prones dhe inventarit të s konviktit të studenteve me cfare shkaktohet dëm më i madh material,
- shpenzime të pashlyera për vendosje në konviktin e studenteve më shume se tre muaj,
- shkaktimi i urrejtjes nacionale ose racore,
- mosrespektimi ose respektimi i pjesiserishem i masave për garantimin e sigurise së inventarit të marre,
- pengimi i kryerjes së kontrollit në dhome nga persona të autorizuar të konviktit të studenteve,
- dhenia për shfrytezim të dhomes personit tjetër për perfitime materiale dhe
- perseritja e shkeljeve më të lehta të rendit shtepiak.

(7) Ndalimi për shfrytezimin e sherbimeve në konviktin e studenteve mund të shqiptohet në kohezgjatje deri në një vit.

(8) Masa e shqiptuar edukative nga paragrafi (2) i këtij neni ndikon edhe në renditjen dhe pranimin e kandidatëve gjate konkurimit për pranim në konviktet e studenteve.

(9) Kunder mases së shqiptuar edukuese, studenti ka të drejte ankese në afat prej tete ditësh nga dita e dorezimit të vendimiti, te organi i percaktuar me statutin e institucionit.

(10) Vendimi ndaj ankeses është perfundimtar.

(11) Studentet që nuk i permbahen rendit shtepiak dhe/ose bejne dëm në konviktin e studenteve, krahas mases së shqiptuar edukative e kompensojne edhe demin e kryer.

(12) Menyra e kompensimit të demit rregullohet me statutin e konviktit të studenteve.

Neni 28

Menyra e shqiptimit të masave edukative më afersisht percaktohet me statutin e konviktit të studenteve.

Neni 29

Qendrimi në konviktin e studenteve i perfundon studentin nese:

- e ka kryer arsimimin,
- nuk paraqitet në afatet e percaktuara në konkurs,
- cregjistrohet,
- nuk e respekton rendin shtepiak dhe
- në raste tjera të percaktuara me ligj dhe statutin e konviktit të studenteve.

Neni 30

Denimi fizik dhe maltretimi psikik i studentit është i ndaluar.

V. DOKUMENTACIONI DHE EVIDENCA

Neni 31

(1) Në konvikte të studenteve për studentet e pranuar mbahet dokumentacion dhe evidence.

(2) Dokumentacioni në konviktet e studenteve është libri kryesor ku mbahet evidence për studentet e pranuar.

(3) Evidence në konviktet e studenteve është dosja që mbahet për çdo student të pranuar.

(4) Libri kryesor për studentet e pranuar është dokument me vlere të perhershme.

(5) Libri kryesor në konviktet e studenteve mbahet dhe leshohet në gjuhën maqedonase me përdorimin e alfabetit cirilik.

(6) Për studentet e pjestareve të bashkësive që flasin gjuhë zyrtare, të ndryshme nga gjuha maqedonase, dosja mbahet dhe jepet në gjuhën maqedonase dhe alfabetin e sah cirilik dhe në gjuhën dhe alfabetin që e flasin së paku 20% të qytetareve të Republikës së Maqedonisë dhe në njësitet e vetadministrimit lokal.

(7) Formën, përmbajtjen dhe mënyrën e mbajtjes së dokumentacionit dhe evidencës në konviktin e studenteve, i përcakton ministri.

VI. ÇMIMI PËR QENDRIM TË STUDENTEVE NË KONVIKTET E STUDENTEVE

Neni 32

(1) Cmimi për vendosje dhe ushqim në konviktet shtetërore të studenteve përcaktohet në baze të shpenzimeve reale në pajtim me normativat dhe standardet për këto lloje të shërbimeve.

(2) Ministria për studentet që janë të vendosur në konvikt shtetëror të studenteve participon në cmimin e vendosjes dhe ushqimit deri në 50% nga cmimi i përcaktuar në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, kurse dallimin deri në cmimin e përgjithshëm e paguan studenti.

(3) Ministria, për studentet që janë të vendosur në konvikt privat të studenteve, e me të cilin Ministria ka lidhur marrëveshje për vendosje të studenteve, participon në cmimin për vendosje dhe ushqim deri në 50% nga cmimi i përcaktuar në pajtim me paragrafin (1) të këtij neni, kurse dallimin deri në cmimin e përgjithshëm e paguan studenti.

(4) Ministria për studentet që janë të vendosur në konvikt shtetëror të studenteve: femije pa prinder dhe kujdes prinderor, femije me nevoja të vecanta, femije i prinderve të papunësuar, femije i prinderve të vetëmbajtur, femije i shfrytëzuesve të ndihmes sociale në para dhe ndihmes së perhershme në para dhe femije i shfrytëzuesve të kompensimit në baze të pushimit të marrëdhënies së punës për arsye afariste, në teresi e paguan cmimin për vendosje dhe ushqim nga paragrafi (1) i këtij neni, përveç për femije të prinderve të vetëmbajtur, femije të prinderve të papunësuar dhe femije të shfrytëzuesve të kompensimit në baze të pushimit të marrëdhënies së punës për arsye afariste për të cilët të hyrat e përgjithshme në familje janë mbi rogen minimale të përcaktuara në Republikën e Maqedonisë.

(5) Ministria për studentet që janë vendosur në konvikt privat të studenteve, e me të cilin Ministria ka lidhur marrëveshje për vendosje të studenteve femije pa prinder dhe kujdes prinderor, femije me nevoja të vecanta, femije të prinderve të vetëmbajtur, femije të shfrytëzuesve të ndihmes sociale në para dhe ndihmes së perhershme në para dhe femije të shfrytëzuesve të kompensimit në baze të pushimit të marrëdhënies së punës për arsye afariste, në teresi e paguan cmimin e vendosjes dhe ushqimit nga paragrafi (1) i këtij neni, përveç për femije të prinderve vetëmbajtes, femije të prinderve të papunësuar dhe femije të shfrytëzuesve të kompensimit në baze të pushimit të marrëdhënies së punës për arsye afariste për të cilët të hyrat e përgjithshme në familje janë mbi rogen minimale të përcaktuara në Republikën e Maqedonisë.

(6) Normativat dhe standardet nga paragrafi (1) i këtij neni i përcakton ministri, me propozim të komisionit profesional që e formon ministri, i përbërë nga dy përfaqësues të Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari të Republikës së Maqedonisë, dy përfaqësues nga Ministria dhe një përfaqësues nga Dhoma e Inxhinierëve dhe Arkitekteve të Maqedonisë.

Neni 33

(1) Lartësia e cmimit për vendosje dhe ushqim në konviktet shtetërore të studenteve përcaktohet me programin nga neni 8 i këtij ligji.

(2) Lartësia e cmimit për vendosje dhe ushqim në konvikt privat të studenteve e përcakton organi i përcaktuar nga themeluesi.

(3) Ministria mund t'u ndaje mjete konvikteve shtetërore të studenteve për shpenzime për punë rrjedhese në aspekt të regjive për ngrohje, energji elektrike, ujë të harxhuar etj., nëse krijohet situata të paparashikueshme që i kanë rritur shpenzimet, e që nuk kanë mundur të parashihen dhe planifikohen në buxhetet e tyre, pas parashtrimit të kërkesës me shkrim me arsyetim nga konviktin shtetëror i studenteve në Ministri dhe pas pelqimit paraprak të Ministrisë së Financave.

(4) Mjetet nga paragrafi (3) i këtij neni ndahen pas vendimit të marre paraprakisht nga themeluesi.

VII. MENAXHIMI DHE UDHEHEQJA ME KONVIKTET E STUDENTEVE

Neni 34

(1) Organi i menaxhimit në konviktin shtetëror të studenteve është keshilli drejtues.

(2) Keshilli drejtues i konviktit shtetëror të studenteve përbehet nga shtate anetare, si vijon: tre përfaqësues nga themeluesi, dy nga radhet e të punësuarve në konviktin e studenteve, një përfaqësues i shoqates së studenteve nga universiteti ku konviktin e studenteve është antar shoqëruar dhe një përfaqësues i universitetit ku konviktin e studenteve është antar shoqëruar, në baze të parimeve të profesionalitetit dhe kompetencës.

(3) Përfaqësuesit nga shoqata e studenteve të universitetit, nga themeluesi dhe nga Ministria nuk mund të emerohen nga radhet e të punësuarve në konviktin shtetëror të studenteve.

(4) Përfaqësuesit e themeluesit për konviktet shtetërore të studenteve i emeron dhe shkarkon Qeveria.

(5) Përfaqësuesit e të punësuarve, të shoqates së studenteve nga universiteti dhe të universitetit zgjidhen dhe shkarkohen në mënyrë të përcaktuar me statutet e konvikteve të studenteve dhe universiteteve, përkatësisht statutet e shoqatave të studenteve.

(6) Anetaret e keshillit drejtues emerohen në periudhe prej kater viteve, me të drejtë rizgjedhjeje.

(7) Përfaqësuesi i shoqates së studenteve të universitetit, emerohen për periudhe deri sa është me status të studentit të rregullt.

(8) Keshilli drejtues nga radhet e anetareve të saj e zgjedh kryetarin.

(9) Vendimet e keshillit drejtues miratohen me shumicë votash nga numri i përgjithshëm i anetareve të keshillit.

Neni 35

Keshilli Drejtues i konviktit shtetëror të studenteve:

- e miraton statutin,
- e miraton programin vjetor për punë dhe e dorezon te Ministria më së voni deri më 31 dhjetor të vitit rrjedhës për vitin e ardhshëm,
- miraton raport për punën në vitin paraprak dhe e dorezon te Ministria më së voni deri më 31 janar të vitit rrjedhës,
- miraton plan vjetor financiar dhe e dorezon te Ministria deri më 30 nëntor të vitit rrjedhës për vitin e ardhshëm,
- miraton llogari përfundimtare dhe e dorezon te Ministria,
- shpall konkurs publik për zgjedhje të drejtorit,
- bën interviste me kandidatet për drejtor,
- propozon kandidat për drejtor nga kandidatet e paratitur për drejtor në konkursin e shpallur publike për emërimin e drejtorit,
- propozon cmim për vendosje dhe ushqim,
- vendos për kundërshtime dhe anketa të të punësuarve në konviktin e studenteve,

- vendos për kundërshtime dhe ankesa të studentëve dhe
- kryen edhe punë tjera të përcaktuara me këto ligje dhe statutin e konviktit shtetëror të studentëve.

Neni 36

Organin e menaxhimit në konviktin privat të studentëve dhe fusheveprimin e tij i përcakton themeluesi.

Neni 37

(1) Drejtori është organ udhëheqës i konviktit të studentëve dhe është përgjegjës për ligjshmerinë në punë dhe për punën materiale-financiare të konviktit të studentëve.

(2) Drejtor i konviktit shtetëror të studentëve zgjedhet personi i cili krahas kushteve të përgjithshme të përcaktuara me ligj i plotëson edhe kushtet në vijim: ka kryer arsim të lartë - shkalla VII/1 e arsimit ose studime të ciklit të dytë me 240 ECTS të fituara dhe ka pesë vite përvojë punë pas përfundimit të arsimit të lartë.

(3) Mandati i drejtorit të konviktit shtetëror të studentëve është katër vite me të drejtë rizgjedhjeje.

(4) Nëse drejtori i konviktit të studentëve, ka qenë i zgjedhur dy mandate të njëpasnjëshme drejtor i konviktit të studentëve, ai nuk mund të zgjidhet më drejtor i atij konvikti të studentëve.

(5) Drejtorin e konviktit shtetëror të studentëve e emëron dhe shkarkon ministri, me propozim të keshillit drejtues të konviktit të studentëve.

(6) Drejtorin e konviktit privat të studentëve e emëron dhe shkarkon themeluesi.

Neni 38

(1) Drejtori i konviktit të studentëve e organizon dhe udhëheq punën e konviktit të studentëve, në mënyrë të pavarur miraton vendim nga fusheveprimi i punës së tij, i përcaktuar me ligj dhe aktet e konviktit të studentëve dhe e përfaqëson para personave të tjerë.

(2) Në realizimin e obligimeve dhe udhëheqjen nga paragrafi (1) i këtij neni, drejtori:

- propozon program vjetor për punë dhe ndermerr masa për zbatimin e tij,
- zbaton vendime të keshillit drejtues,
- kryen pagesë të mjeteve në pajtim me planin vjetor financiar të konviktit të studentëve,
- kryen zgjedhjen e të punësuarve,
- kryen vendosjen e studentëve të pranuar,
- i propozon Ministrisë numrin e studentëve që duhet të qendrojnë në vitin vijues studimor,
- vendos për sistemimin e të punësuarve,
- vendos për nderprerjen e marrëdhënies së punës të të punësuarve,
- parashtron raport për realizimin e programit vjetor dhe për punën materiale-financiare të institucionit të keshillit drejtues dhe të Ministrisë dhe
- kryen edhe punë tjera të parapara me ligj, statut dhe akte tjera të konviktit të studentëve.

Neni 39

(1) Keshilli Drejtues i konviktit shtetëror të studentëve, tre muaj para kalimit të mandatit të drejtorit ekzistues, miraton vendim për shpalljen e konkursit publik për zgjedhjen e drejtorit.

(2) Në konkursin e shpallur publik në mediumet publike përmbahen kushtet që duhet t'i plotësojë kandidati për drejtor, dokumentacioni i nevojshëm, kohezgjatja e konkursit publik dhe afati në të cilin do të kryhet perzgjedhja.

(3) Kandidatet e paraqitur duhet t'i dorëzojnë dokumentet e nevojshme në pajtim me konkursin të keshillit drejtues.

(4) Dokumentet e arritura i shqyrton komisioni treanëtarësh nga radhet e anëtarëve të keshillit drejtues që punon në pajtim me statutin e konviktit të studentëve.

(5) Komisioni detyrohet që në afat prej pesë ditëve pas përfundimit të konkursit t'i shqyrtojë dokumentet e arritura.

(6) Kandidatet që nuk i plotësojnë kushtet e parapara në konkurs u kthehen dokumentet me arsyetim.

(7) Keshilli drejtues mund të kërkojë dokumente shtese nga kandidatet që i plotësojnë kushtet, në pajtim me dispozitat e statutit të konviktit të studentëve.

(8) Anëtarët e keshillit drejtues kryejnë intervistë me kandidatet që i plotësojnë kushtet për drejtor.

(9) Keshilli drejtues i konviktit shtetëror të studentëve, në afat prej shtatë ditëve nga intervista e realizuar me kandidatet i propozon ministrit kandidat për drejtor.

(10) Ministri, në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të propozimit për kandidat për drejtor, e kryen zgjedhjen e drejtorit të konviktit shtetëror të studentëve.

(11) Kandidatet të cilët nuk janë zgjedhur në afat prej tetë ditëve nga dita e pranimit të vendimit për zgjedhje kanë të drejtë të ankesës në lidhje me zbatimin e procedurës për zgjedhjen e drejtorit në Komisionin Shtetëror për Vendimmarrje në Procedure Administrative dhe Procedure të Marrëdhënies së Punës në Shkallë të Dytë.

(12) Kunder vendimit të Komisionit nga paragrafi (11) i këtij neni, kandidati ka të drejtë të ngrite procedure administrative në gjykatën kompetente.

Neni 40

(1) Drejtorit të konviktit të studentëve i nderpritet mandati nëse:

- ketë votë e kerkon,
- e humb në mënyrë të përhershme aftësinë për kryerjen e detyrës së drejtorit dhe
- me mbushjen e moshës 64 vjeç.

(2) Drejtori i konviktit shtetëror të studentëve shkarkohet para kalimit të mandatit, nëse:

- është kryer shkelje gjatë zbatimit të ligjeve, rregullave tjera dhe akteve të përgjithshme, të përcaktuara nga Inspektorati Shtetëror i Arsimit,
- nuk e realizon programin për punë të konviktit të studentëve,
- me faj të tij i është shkaktuar dëm konviktit të studentëve ose studentëve dhe Republikës,
- lejon organizim të veprimtarive dhe aktiviteteve që janë në kundërshtim me programin për punë,
- lejon pagesë të mjeteve të cilat nuk janë të përcaktuara në planin vjetor financiar të konviktit të studentëve dhe
- më raste tjera të përcaktuara me ligj.

Neni 41

(1) Nëse ekzistojnë njohuri të caktuara për veprim të drejtorit në kundërshtim me ligjin dhe statutin e konviktit të studentëve, keshilli drejtues cakton mbledhje në të cilën miratohet konkluzion në formë të shkruar që i dorëzohet drejtorit.

(2) Drejtori ka të drejtë që në afat prej shtatë ditëve nga pranimi të prononcohet për konstatimet në konkluzion.

(3) Nëse keshilli drejtues nuk e pranon prononcimin e drejtorit, cakton mbledhje në afat prej tri ditësh dhe në praninë të përfaqësuesve nga Inspektorati Shtetëror i Arsimit dhe universiteti ku konvikti i studentëve është anëtar shoqëruar kryen intervistë me drejtorin. Përfaqësuesi i Inspektoratit Shtetëror të Arsimit jep mendim për arsyeshmerinë e shkarkimit të drejtorit.

(4) Nëse keshilli drejtues vlerëson se është e domosdoshme, dorëzon propozim për shkarkimin e drejtorit të ministrit.

(5) Drejtori i shkarkuar në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të vendimit për shkarkim ka të drejtë në ankesë në lidhje me zbatimin e procedurës për shkarkim në Komisionin shtetëror për vendimmarrje në procedure administrative dhe procedure të marrëdhënies së punës në shkallë të dytë.

(6) Kunder vendimit të Komisionit nga paragrafi (5) i ketij neni, kandidati ka të drejte të ngrite kontest administrativ në gjykatën kompetente.

Neni 42

(1) Ministri, në afat prej tri ditësh nga dita e shkarkimit të drejtorit, emeron ushtrues detyre të drejtorit nga radhët e të punësuarve në konviktin e studenteve i cili i ploteson kushtet për drejtor.

(2) Ushtruesi i detyres drejtor i kryen punët deri në emerimin e drejtorit të ri, por jo më gjatë se gjashtë muaj nga dita e emerimit të tij.

Neni 43

Drejtori i cili nuk është rizgjedhur në konkurs publik ose është i shkarkuar jo me faj të tij para kalimit të mandatit për kohën për të cilën është zgjedhur, sistemohet në konvikt të studenteve në vend pune perkates me përgatitjen e tij profesionale.

Neni 44

(1) Në konviktet shtetërore të studenteve formohet Keshilli i Banoreve të cilin e përbejnë përfaqësues nga studentët të cilet qendrojnë në konviktin e studenteve.

(2) Keshilli i Banoreve i kryen punët në vijim:

- shqyrton çështje dhe jep mendim për përmirësim të jetës dhe punës së studenteve në konviktin e studenteve,
- bashkepunon me drejtorin dhe me të punësuar tjerë në konviktin e studenteve dhe
- kryen punë tjera me interes për qëndrimin e studenteve në konvikt.

(3) Puna, numri i anetareve, menyra e zgjedhjes dhe organizimi i keshillit të banoreve përcaktohet me statutin e konviktit të studenteve.

VIII. FINANCIMI I VEPRIMTARISE NË KONVIKTET E STUDENTEVE

Neni 45

Mjetet për financim të konvikteve shtetërore të studentëve sigurohen nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë në pajtim me Ligjin për buxhete, Ligjin për realizimin e Buxhetit të Republikës së Maqedonisë, si dhe nga shfrytëzuesit e shërbimeve.

Neni 46

Për realizimin e veprimtarisë së konvikteve private të studentëve mjetet i siguron themeluesi.

Neni 47

(1) Konviktet e studentëve mund të marrin mjete edhe nga:

- participimi i shfrytëzuesve të shërbimeve,
- shitja e prodhimeve dhe shërbimeve që janë rezultat i veprimtarisë plotësuese dhe
- legatë, donacione, testamente dhe burime tjera.

(2) Mjetet nga paragrafi (1) të ketij neni do të shfrytëzohen në pajtim me planin financiar të konviktit të studentëve.

IX. DHENIA E BURSAVE TË STUDENTEVE

Neni 48

(1) Me qëllim të zbulimit, stimulimit dhe kultivimit të studentëve me prirje nga sfera të ndryshme të shkencës, teknikes, kultures, artit dhe sportit, Ministria ndan bursa për studente.

(2) Kriteret kryesore për ndarjen e bursave janë:

- suksesi i arritur në arsim,
- programi studimor në të cilin është regjistruar studenti dhe
- mundësitë materiale të studentëve dhe familjeve të tyre.

Neni 49

(1) Ndarja e bursave të studentëve për studente të cilet studiojnë në Republikën e Maqedonisë bëhet në baze të konkursit që e shpall Ministria.

(2) Ndarja e bursave të studentëve për studente të cilet studiojnë jashtë vendit bëhet në baze të konkursit që e shpall Ministria.

(3) Konkursët nga paragrafet (1) dhe (2) të ketij neni, i përmbajnë llojin, numrin dhe lartësinë e bursave, si dhe dokumentet e nevojshme dhe afatet për ndarjen e bursave.

(4) Nga numri i përgjithshëm i bursave nga paragrafi (1) i ketij neni 50% janë për studente nga kategoritë sociale, 30% janë për studentët të cilet kanë arritur sukses të veçantë dhe 20% janë për studente të cilet janë të regjistruar në programe studimore nga sferat shkencore të shkencave natyrore-matematikore, teknike teknologjike, bioteknike dhe/ose të mjekësisë.

(5) Llojin e bursave të studentëve dhe menyrën e ndarjes së bursave të studentëve i përcakton ministri.

(6) Kunder aktvendimeve të Ministrisë për ndarjen e bursave të studentëve, në afat prej tetë ditëve nga dita e pranimit të aktvendimit, mund të parashtrohet ankese të Komisioni shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë të marrëdhënies së punës në shkallë të dytë.

(7) Komisioni shtetëror për vendimmarrje në procedurë administrative dhe procedurë të marrëdhënies së punës në shkallë të dytë vendos për ankesën e parashtruar në afat prej 15 ditëve nga dita e pranimit të ankesës.

Neni 50

Shfrytëzues të bursave të studentëve mund të jenë studente të rregullt, shtetas të Republikës së Maqedonisë, nese i plotësojnë kushtet dhe kriteret në pajtim me këtë ligj.

Neni 51

(1) Ministria mund t'u ndajë bursa shtetasve të huaj në pajtim me vendim të Qeverisë, nese ndarja e bursës është me interes për Republikën.

(2) Menyrën e ndarjes së bursave të studentëve nga paragrafi (1) i ketij neni, e përcakton ministri.

Neni 52

Ministria mund të participojë me mjete në shoqata, lidhje, institucione shkencore edhe organizata tjera të cilat krijojnë kushte për zbulimin, stimulimin, zgjerimin dhe thellimin e njohurive nga sfera e shkencës, teknikes, kultures, artit dhe sportit të studentët, në pajtim me ligjin.

X. MBIKEQYRJA

Neni 53

(1) Mbikeqyrje mbi zbatimin e dispozitave të ketij ligji dhe rregullave të miratuara në baze të ketij ligji kryen Ministria.

(2) Mbikeqyrje inspektuese mbi zbatimin e dispozitave të ketij ligji dhe rregullave të miratuara në baze të ketij ligji kryen Inspektorati Shtetëror i Arsimit, në pajtim me ligj.

(3) Inspektorati Shtetëror i Arsimit, në afat prej 30 ditëve nga dita e perfundimit të vendosjes së studentëve në konviktin shtetëror të studentëve, kryen mbikeqyrje inspektuese dhe në afat prej 60 ditëve nga dita e perfundimit të vendosjes së studentëve në konviktin shtetëror të studentëve parashtron raport të Ministria dhe Qeveria.

Neni 54

Kur Ministria do të vlerësojë se statuti ose akti tjetër i konviktit të studentëve nuk është në pajtim me Kushtetutën ose ligjin, ka të drejtë ta nderpresë zbatimin e aktit deri në miratimin e vendimit të Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë.

Neni 55

Konvikti i studenteve detyrohet që të mundesoje kryerjen të papenguar të mbikeqyrjes profesionale dhe qasje në dokumentacionin dhe evidencen që mbahet në konviktin e studenteve.

Neni 56

(1) Nese gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese, inspektori shtetëror i arsimit percakton se për here të pare është bere parregullsi nga neni 58 paragrafet (1) alineja 2 dhe (2) alineja 4 të ketij ligji, është i detyruar të perpilote procesverbal në të cilin do ta percaktoje parregullsine e kryer me sugjerim për menjanimin e parregullsise së percaktuar në afat prej tete ditësh dhe me dorezim të njekohshem të fteses për zbatimin e edukimit të personit ose konviktit të studenteve ku është percaktuar parregullsia gjate kryerjes së mbikeqyrjes inspektuese.

(2) Formen dhe permbajtjen e fteses për edukim, si dhe menyren e zbatimit të edukimit i percakton ministri.

(3) Edukimin e organizon dhe zbaton Inspektorati Shtetëror i Arsimit, në afat jo më të gjate se tete dite nga dita e zbatimit të mbikeqyrjes inspektuese.

(4) Edukimi mund të zbatohet për më shume parregullsi të percaktuara të njejtja ose të njellojta për një ose më shume persona, perkatesisht për një ose më shume konvikte të studenteve.

(5) Nese në terminin e caktuar personi ose konvikti i studenteve për të cilin zbatohet edukimi nuk paraqitet në edukim, do të konsiderohet se edukimi është zbatuar.

(6) Nese personi ose konvikti i studenteve për të cilin zbatohet edukimi paraqitet në edukimin e caktuar dhe e perfundon atë, do të konsiderohet se është edukuar në lidhje me parregullsine e percaktuar.

(7) Nese inspektori shtetëror i arsimit gjate zbatimit të mbikeqyrjes kontrolluese konstaton se janë menjëherë parregullsite e percaktuara nga paragrafi (1) i ketij neni, miraton konkluzion me të cilin e nderpret proceduren e mbikeqyrjes inspektuese.

(8) Nese inspektori shtetëror i arsimit gjate zbatimit të mbikeqyrjes kontrolluese konstaton se nuk janë menjëherë parregullsite e percaktuara nga paragrafi (1) i ketij neni, parashtron kerkese për ngritjen e procedures kundervajtese në gjykaten kompetente.

(9) Inspektorati shtetëror i arsimit mban evidence për edukimin e zbatuar në menyre të percaktuar nga ministri.

Neni 57

Inspektori shtetëror i arsimit për kontrollet e kryera perpilong raporte tremujore dhe i publikon në ueb faqen e Inspektoratit Shtetëror të Arsimit në pasqyre të unifikuar tremujore.

XI. DISPOZITA KUNDERVAJTESE

Neni 58

(1) Gjore në shume prej 2 000 deri në 2 500 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje të punesuarit në konviktin e studenteve, nese:

- e ndeshkon fizikisht studentin, perkatesisht psikikisht e keqtrajton (neni 30),

- dokumentacionin dhe evidencen e mban në kundersh-tim me nenin 31 të ketij ligji dhe

- e vendos studentin në kundersh-tim me nenin 49 para-grafi (1) të ketij ligji.

(2) Gjore në shume prej 3 000 deri në 5 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje konviktit të studenteve, nese:

- lejon organizim dhe veprim të partive politike dhe orga-nizatave fetare dhe vendos shenja partiake dhe fetare (neni 5),

- fillon kryerjen e veprimtarise para miratimit të akt-vendimit për permbushjen e kushteve për fillim të punes dhe kryerjes së veprimtarise (neni 19 paragrafi (1)),

- shfrytezon vule me permbajtje joadekuate (neni 6 pa-ragrafi (2)),

- nuk miraton program vjetor për pune (neni 23 para-grafet (2) dhe (3)),

- e ndalon ose pengon inspektorin shtetëror të arsimit në kryerjen e puneve të inspeksionit arsimor, nuk ia jep të dhenat e nevojshme dhe nuk i zbaton masat e percaktuara (neni 56) dhe

- lejon pagese të mjeteve të cilat nuk janë percaktuar në planin financiar vjetor (neni 38 paragrafi (2) alineja 3).

(3) Gjore në shume prej 2 000 deri në 3 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet edhe personit perg-jegjes në personin juridik për kundervajtjet nga paragrafi (2) i ketij neni.

(4) Gjore në shume prej 4 000 deri në 6 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet për kundervajtje personit fizik ose juridik, nese themelon institucion privat në kundersh-tim me dispozitat e ketij ligji.

(5) Gjore në shume prej 2 500 deri në 3 500 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet edhe personit perg-jegjes në personin juridik për kundervajtje nga paragrafi (4) i ketij neni.

(6) Gjore në shume prej 5 000 deri në 10 000 euro në kundervlere me denare do t'i shqiptohet edhe personit perg-jegjes në personin juridik nese e vendos studentin në kun-dersh-tim me nenin 49 paragrafi (1) të ketij ligji.

Neni 59

Proceduren kundervajtese për kundervajtje të parapara në kete ligj e udheheq gjykata kompetente.

Neni 60

Para parashtrimin të kerkeses për procedure kundervaj-tese për kundervajtjet e parapara në kete ligj, Inspektorati Shtetëror i Arsimit udheheq procedure për barazim në paj-tim me Ligjin për kundervajtje.

XII. DISPOZITA KALIMTARE DHE TË FUNDIT

Neni 61

Konviktet ekzistuese të studenteve në afat prej gjashte muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji, do ta harmo-nizojne organizmin, punen, statutet dhe aktet tjera të perg-jithshme të tyre me dispozitat e ketij ligji.

Neni 62

Drejtoret e konvikteve shtetërore të studenteve të eme-ruar para hyrjes në fuqi të ketij ligji vazhdojne t'i kryejne funksionet e tyre deri në kalimin e kohes për të cilen janë emeruar.

Neni 63

Kryetaret dhe anetaret e keshillave drejtuese të konvi-kteve shtetërore të studenteve të zgjedhur, perkatesisht të emeruar para hyrjes në fuqi të ketij ligji vazhdojne t'i kryej-ne funksionet e tyre deri në kalimin e kohes për të cilen ja-ne emeruar.

Neni 64

Qendra ekzistuese Shtetërore e Studenteve "Skopje" në Shkup e vazhdon punen si Konvikt Shtetëror i Studenteve "Skopje" në Shkup.

Neni 65

Aktet nenligjore të parapara me kete ligj, do të mirato-hen në afat prej gjashte muajsh nga dita e hyrjes në fuqi të ketij ligji.

Neni 66

Procedurat e filluara para dites së hyrjes në fuqi të ketij ligji do të perfundojne në pajtim me dispozitat e Ligjit për standardin e nxenesve dhe studenteve ("Gazeta Zyrtare e Republikes së Maqedonise" numer 37/98 dhe 40/2003).

Neni 67

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji shfuqizohet Ligji për standardin e nxenesve dhe studenteve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 37/98 dhe 40/2003).

Neni 68

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

587.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за ученичкиот стандард, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јануари 2013 година.

Бр. 07-489/1
23 јануари 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД

Член 1

Во Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ број 52/2005, 117/2008, 17/11 и 135/11), по членот 56 се додава нов член 56-а, кој гласи:

„Член 56-а

Против решенијата на Министерството за доделување на стипендии на ученици, во рок од осум дена од денот на приемот на решението, може да се поднесе жалба до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен одлучува по поднесената жалба во рок од 15 дена од денот на приемот на жалбата.“

Член 2

Во членот 62 став 13 зборовите: „надлежната комисија на Владата“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

Член 3

Во членот 64 став 16 зборовите: „Второстепена комисија на Владата, надлежна за решавање на прашања од работните односи“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

Член 4

Во членот 66 став 5 зборовите: „второстепена комисија на Владата надлежна за решавање на прашања од областа на работните односи“ се заменуваат со зборовите: „Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен“.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR STANDARDIN E NXENESVE

Neni 1

Në Ligjin për standardin e nxenesve ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 52/2005, 117/2008, 17/11 dhe 135/11), pas nenit 56 shtohet nen i ri 56-a, si vijon:

"Neni 56-a

Kunder aktvendimeve të Ministrisë për ndarjen e bursa-ve të nxenesve, në afat prej tete ditësh nga dita e pranimit të aktvendimit, mund të parashtrohet ankese në Komisionin Shtetëror për Vendimmarrje në Procedure Administrative dhe Procedure të Marredhenies së Punes në Shkallë të Dyte.

Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedure Administrative dhe Procedure të Marredhenies së Punes në Shkallë të Dyte vendos për ankesën e parashtruar në afat prej 15 ditësh nga dita e pranimit të ankesës."

Neni 2

Në nenin 62 paragrafi 13 fjalet: "komisionin kompetent të Qeverisë" zevendesohen me fjalet: "Komisionin Shtetëror për Vendimmarrje në Procedure Administrative dhe Procedure të Marredhenies së Punes në Shkallë të Dyte".

Neni 3

Në nenin 64 paragrafi 16 fjalet: "Komisionin e shkallës së dyte të Qeverisë, kompetent për zgjidhjen e ceshtjeve nga marredheniet e punes" zevendesohen me fjalet: "Komisionin Shtetëror për Vendimmarrje në Procedure Administrative dhe Procedure të Marredhenies së Punes në Shkallë të Dyte".

Neni 4

Në nenin 66 paragrafi 5 fjalet: "Komisionin e shkallës së dyte të Qeverisë, kompetent për zgjidhjen e ceshtjeve nga sfera e marredhenieve të punes" zevendesohen me fjalet: "Komisionin Shtetëror për Vendimmarrje në Procedure Administrative dhe Procedure të Marredhenies së Punes në Shkallë të Dyte".

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

588.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ
И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ
СЛУЖБЕНИЦИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за државните службеници, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јануари 2013 година.

Бр. 07 – 490/1
23 јануари 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 1

Во Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009, 35/10, 167/10, 36/11, 6/12 и 24/12), во членот 15 став (2) по зборовите: „на сите заедници“ се додаваат зборовите: „Во Комисијата, во делот на спроведување на структурирано интервју, може да учествува и стручно лице - психолог од Агенцијата, без право на одлучување.“

Член 2

Во членот 17 ставот (3) се менува и гласи:
„По завршувањето на испитот за државен службеник, врз основа на резултатите од образованието и од испитот, Комисијата за селекција спроведува структурирано интервју со петмината најуспешни кандидати кои го положиле испитот. Структурираното интервју треба да содржи ситуациони прашања со кои се проценуваат аспектите на интегритетот на личноста на кандидатот.“

Ставот (5) се менува и гласи:

„Врз основа на резултатите од образованието, од испитот и интервјуте, Комисијата за селекција објавува ранг-листа на тројцата најуспешни кандидати.“

По ставот (5) се додаваат три нови става (6), (7) и (8), кои гласат:

„(6) Во рок од пет дена тројцата најуспешни кандидати објавени на ранг-листата се тестираат со единствен психолошки тест со аспекти на интегритетот на личноста на кандидатот, односно може да се тестираат со тест батерија составена од психолошки тест и тест за интегритет, а трошоците за тестирањето паѓаат на товар на кандидатот.

(7) Ангажираното лиценцирано стручно лице во мислењето од спроведениот единствен психолошки тест, односно тест батеријата од ставот (6) на овој член ја проценува соодветноста на кандидатот за работното место за кое се избира и истото го доставува до органот од членот (3) став (2) од овој закон.

(8) Мислењето од спроведениот единствен психолошки тест, односно тест батеријата од ставот (6) на овој член со кое е проценето дека кандидатот е соодветен за работното место, може да се користи и за друг јавен оглас за вработување, во период од три години од неговото издавање.“

Член 3

Во членот 17-а став (1) по зборовите: „ранг-листата од членот 17 став (5) на овој закон“ се додаваат зборовите: ”и мислењето од членот 17 став (7) од овој закон“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Секретарот, односно функционерот кој раководи со органот од членот 3 став (2) од овој закон каде што не се именува секретар, не може да изврши избор на кандидат по објавениот јавен оглас за кој во мислењето од спроведениот единствен психолошки тест, односно тест батеријата од членот 17 став (6) од овој закон е проценето дека истиот не е соодветен за работното место за кое се избира.“

Ставовите (3) и (4) се бришат.

Ставовите (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14) и (15) стануваат ставови (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) и (13).

Член 4

Во член 17-б ставот (1) се менува и гласи:

„Со единствениот психолошки тест, односно тест батеријата од членот 17 став (6) од овој закон, се проверуваат социјалните особини, аспектите на интегритетот на личноста како совесност, одговорност и способност за почитување на правила, пристапот кон учењето, како и останатите психолошки особини во функција на извршувањето на работите и задачите во државната служба и истите треба меѓународно да се признаат.“

Ставот (2) се брише.

Ставот (3) кој станува став (2) се менува и гласи:

„(2) За спроведување на единствениот психолошки тест, односно тест батеријата од членот 17 став (6) од овој закон, Агенцијата ангажира лиценцирани стручни лица од независна акредитирана професионална институција.“

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT
PËR NËPUNËS SHTETËRORE

Neni 1

Në Ligjin për nepunes shtetorore (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numer 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 69/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009, 35/10, 167/10, 36/11, 6/12 dhe 24/12), në nenin 15 paragrafin (2) pas fjaleve: “të gjithë bashkësive” shtohen fjalet: “Në Komision, në pjesen e realizimit të intervistës strukturore, mund të marre pjesë edhe personi profesional – psikologu nga Agjencia, pa të drejte vendimmarrjeje.”

Neni 2

Në nenin 17 paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

“Pas perfundimit të provimit për nepunes shtetoror, në baze të rezultateve nga arsimimi dhe nga provimi, Komisioni për Seleksionim realizon interviste strukturore me pesë kandidatet më të suksesshem që e kanë dhene provimin. Intervista strukturore duhet të përbaje pyetje të situatave me të cilat vlerësohen aspektet e integritetit të personalitetit të kandidatit.”

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

“Në baze të rezultateve nga arsimimi, nga provimi dhe intervista, Komisioni për Seleksionim shpall rang liste të tre kandidatëve më të suksesshem.”

Pas paragrafit (5) shtohen tre paragrafe të rinj (6), (7) dhe (8) si vijojne:

“(6) Në afat prej pese ditësh, tre kandidatet më të suksesshem të shpallur në rang liste testohen me test unik psikologjik me aspekte të integritetit të personalitetit të kandidatit, perkatesisht mund të testohen me bateri test të perbere nga testi psikologjik dhe testi për integritet, e shpenzimet e testimit janë në llogari të kandidatit.

(7) Personi profesional i licencuar i angazhuar në mendimin nga testi unik psikologjik i realizuar, perkatesisht bateri testi nga paragrafi (6) i ketij neni e vlereson pershtatshmerine e kandidatit për vendin e punes për të cilin zgjidhet, dhe të njejtin e dorezon atë te organi nga neni (3) paragrafi (2) të ketij ligji.

(8) Mendimi nga testi unik psikologjik i realizuar, perkatesisht bateri testi nga paragrafi (6) i ketij neni me të cilin është vleresuar se kandidati është i pershtatshem për vendin e punes, mund të shfrytezohet edhe për konkurs tjetër publik për punesim, në periudhe prej tre vitësh nga dhënia e tij”.

Neni 3

Në nenin 17-a paragrafi (1) pas fjaleve: “rang-lista nga neni 17 paragrafi (5) të ketij ligji” shtohen fjalet: “dhe mendimin nga neni 17 paragrafi (7) të ketij ligji.”

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

“Sekretari, perkatesisht funksionari që udheheq me organin nga neni 3 paragrafi (2) të ketij ligji ku nuk emerohet sekretar, nuk mund të kryeje zgjedhje të kandidatit sipas konkursit publik të shpallur për të cilin në mendimin nga testi i realizuar unik psikologjik perkatesisht bateri testi nga neni 17 paragrafi (6) të ketij ligji është vleresuar se i njejtin nuk është i pershtatshem për vendin e punes për të cilin zgjidhet.”

Paragrafet (3) dhe (4) shlyhen.

Paragrafet (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) dhe (15) behen paragrafe (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) dhe (13).

Neni 4

Në nenin 17-b paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

“Me testin unik psikologjik perkatesisht bateri testin nga neni 17 paragrafi (6) të ketij ligji, kontrollohen vecoritë sociale, aspektet e integritetit të personit si ndergjegjshmeria, pergjegjesia dhe aftesia për respektimin e rregullave, qasjes ndaj mesimit, si dhe vetite tjera psikologjike në funksion të realizimit të puneve dhe detyrave në sherbimin shtetëror dhe të njejtat duhet të jene të pranuar nderkom-betarisht.”

Paragrafi (2) shlyhet.

Paragrafi (3) i cili behet paragraf (2) ndryshohet si vijon:

“(2) Për zbatimin e testit unik psikologjik, perkatesisht bateri testin nga neni 17 paragrafi (6) të ketij ligji, Agjencia angazhon persona të licencuar profesionale nga institucioni i akredituar profesional i pavarur.”

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në “Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise”.

589.

Vrz основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за јавните службеници, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јануари 2013 година.

Бр. 07-491/1
23 јануари 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗА К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

Член 1

Во Законот за јавните службеници („Службен весник на Република Македонија“ број 52/10, 36/11, 6/12 и 24/12), во членот 17 став (2) по зборовите: “на сите заедници” се додаваат зборовите: “Во Комисијата, во делот на спроведување на структурирано интервју, може да учествува и стручно лице - психолог од Агенцијата, без право на одлучување.”

Член 2

Во членот 17-б ставот (3) се менува и гласи:
„По завршувањето на испитот за јавен службеник, врз основа на резултатите од образованието и од испитот, Комисијата за селекција спроведува структурирано интервју со петмината најуспешни кандидати кои го положиле испитот. Структурираното интервју треба да содржи ситуациони прашања со кои се проценуваат аспекти на интегритетот на личноста на кандидатот.”

Ставот (5) се менува и гласи:

„Врз основа на резултатите од образованието, од испитот и интервјутото, Комисијата за селекција објавува ранг-листа на тројцата најуспешни кандидати.”

По ставот (5) се додаваат три нови става (6), (7) и (8), кои гласат:

„(6) Во рок од пет дена тројцата најуспешни кандидати објавени на ранг-листата се тестираат со единствен психолошки тест со аспекти на интегритетот на личноста на кандидатот, односно може да се тестираат со тест батерија составена од психолошки тест и тест за интегритет, а трошоците за тестирањето паѓаат на товар на кандидатот.

(7) Ангажираното лиценцирано стручно лице во мислењето од спроведениот единствен психолошки тест, односно тест батеријата од ставот (6) на овој член ја проценува соодветноста на кандидатот за работното место за кое се избира и истото го доставува до органот од членот (3) став (2) од овој закон.

(8) Мислењето од спроведениот единствен психолошки тест, односно тест батеријата од ставот (6) на овој член со кое е проценето дека кандидатот е соодветен за работното место, може да се користи и за друг јавен оглас за вработување, во период од три години од неговото издавање.”

Член 3

Во членот 18 став (1) по зборовите: “ранг-листата од членот 17-б став (5) на овој закон” се додаваат зборовите: “и мислењето од членот 17-б став (7) од овој закон”.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Раководното лице на институцијата не може да изврши избор на кандидат по објавениот јавен оглас за кој во мислењето од спроведениот единствен психолошки тест, односно тест батеријата од членот 17-б став (6) од овој закон е проценето дека истиот не е соодветен за работното место за кое се избира.“

Ставовите (3), (4) и (5) се бришат.

Ставовите (6), (7), (8), (9) и (10) стануваат ставови (3), (4), (5), (6) и (7).

Член 4

Во членот 18-а ставот (1) се менува и гласи:

„Со единствениот психолошки тест, односно тест батеријата од членот 17 став (6) од овој закон се проверуваат социјалните особини, аспектите на интегритетот на личноста како совесност, одговорност и способност за почитување на правила, пристапот кон учењето, како и останатите психолошки особини во функција на извршувањето на работите и задачите во државната служба и истите треба меѓународно да се признаат.“

Ставот (2) се брише.

Ставот (3) кој станува став (2) се менува и гласи:

„(2) За спроведување на единствениот психолошки тест, односно тест батеријата од членот 17 став (6) од овој закон, Агенцијата ангажира лиценцирани стручни лица од независна акредитирана професионална институција.“

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J PËR NDRYSHIMIN HE PLOTESIMIN E LIGJIT PËR NEPUNES PUBLIKE

Neni 1

Në Ligjin për nepunes publike ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 52/10, 36/11, 6/12 dhe 24/12), në nenin 17 paragrafi (2) pas fjaleve: "për të gjitha bashkësitë" shtohen fjalët: "Në Komision, në pjesën e zbatimit të intervistës strukturore, mund të marrë pjesë edhe personi profesional - psikologu i Agjencisë, pa të drejtë vendimmarrjeje."

Neni 2

Në nenin 17-b paragrafi (3) ndryshohet si vijon:

"Pas perfundimit të provimit për nepunes publik, në baze të rezultateve nga arsimimi dhe nga provimi, Komisioni për seleksionim realizon interviste strukturore me pesë kandidatet më të suksesshem që e kanë dhënë provimin. Intervista strukturore duhet të përmbajë pyetje me të cilat vlerësohen aspektet e integritetit të personalitetit të kandidatit."

Paragrafi (5) ndryshohet si vijon:

"Në baze të rezultateve nga arsimimi, nga provimi dhe intervista, Komisioni për seleksionim e shpall rang listen e tre kandidatëve më të suksesshem."

Pas paragrafi (5) shtohen tre paragrafe të rinj (6), (7) dhe (8), si vijojne.

"(6) Në afat prej pesë ditësh, tre kandidatet më të suksesshem të shpallur në rang liste testohen me testin unik psikologjik me aspekte të integritetit të personalitetit të kandidatit, perkatesisht mund të testohen me bateri test të perbere nga testi psikologjik dhe testi për integritet, ndërsa shpenzimet e testit janë në llogari të kandidatit.

(7) Personi i licencuar profesionist i angazhuar për mendim të testit unik psikologjik të realizuar, perkatesisht bateri testit nga paragrafi (6) i ketij neni, e vlerëson persh-

tatshmerine e kandidatit për vendin e punes për të cilin zgjidhet, e të njejtin e dorezon në organin nga neni (3) paragrafi (2) të ketij ligji.

(8) Mendimi për testin e realizuar psikologjik, perkatesisht bateri testit nga paragrafi (6) të ketij neni me të cilin është vlerësuar se kandidati është i pershtatshem për vendin e punes, mund të shfrytëzohet edhe për konkurs tjetër publik për punesim, në periudhe prej tre vitesh nga dhenia e tij".

Neni 3

Në nenin 18 paragrafi (1) pas fjaleve: "rang-lista nga neni 17-b paragrafi (5) të ketij ligji" shtohen fjalët: "dhe mendimi nga neni 17-b paragrafi (7) të ketij ligji".

Paragrafi (2) ndryshohet si vijon:

"Personi udhëheqës i institucionit nuk mund të kryejë zgjedhje të kandidatit sipas konkursit të shpallur publik për të cilin në mendimin e testit të realizuar unik psikologjik perkatesisht bateri testit nga neni 17-b paragrafi (6) të ketij ligji, është vlerësuar se i njejtin nuk është i pershtatshem për vendin e punes për të cilin zgjidhet."

Paragrafet (3), (4) dhe (5) shlyhen.

Paragrafet (6), (7), (8), (9) dhe (10) behen paragrafe (3), (4), (5), (6) dhe (7).

Neni 4

Në nenin 18-a paragrafi (1) ndryshohet si vijon:

"Me testin unik psikologjik, perkatesisht bateri testin nga neni 17 paragrafi (6) të ketij ligji, kontrollohen cilesitet sociale, aspektet e integritetit të personalitetit si ndërgjegjshmeria, pergjegjesia dhe aftësia për respektimin e rregullave, qasje së mesimit si dhe cilesitet tjera psikologjike në funksion të kryerjes së punëve dhe detyrave në sherbimin shtetëror dhe të njejtat duhet të jenë të pranuar ndërkombëtarisht."

Paragrafi (2) shlyhet.

Paragrafi (3) i cili behet paragraf (2) ndryshohet si vijon:

"(2) Për zbatimin e testit unik psikologjik, perkatesisht bateri testit nga neni 17 paragrafi (6) të ketij ligji, Agjencia angazhon persona profesionale të licencuar nga institucioni i pavarur i akredituar profesional."

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

590.

Vrз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

Се прогласува Законот за изменување на Законот за социјалната заштита,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јануари 2013 година.

Бр. 07-492/1
23 јануари 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА**

Член 1

Во Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија” број 79/2009, 36/11, 51/11 и 166/12), во членот 69-а став 1 износот „9.000“ се заменува со износот „12.000“, а износот „18.000“ се заменува со износот „24.000“.

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

**L I G J
PËR NDRYSHIMIN E LIGJIT PËR MBROJTJEN
SOCIALE**

Neni 1

Në Ligjin për mbrojtjen sociale ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 79/2009, 36/11, 51/11 dhe 166/12), në nenin 69-a paragrafi 1 shuma "9 000" zëvendësohet me shumën "12 000", ndërsa shuma "18 000" zëvendësohet me shumën "24 000".

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

591.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за пензиското и инвалидското осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јануари 2013 година.

Бр. 07-493/1
23 јануари 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

**ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ**

Член 1

Во Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија” број 98/12 и 166/12), во членот 11 став (1) точката 9 се менува и гласи:

„носителите на семејно земјоделско стопанство - физички лица кои остваруваат нето приход од вршење на земјоделска дејност од прва, втора и трета категорија согласно со Законот за земјоделство и рурален развој;“.

Член 2

Во членот 19 став (1) точка 5 по зборот „години“ се додаваат зборовите: „и шест месеци“.

Член 3

Во членот 31 став (2) зборовите: „индивидуалните земјоделци“ се заменуваат со зборовите: „носителите на семејно земјоделско стопанство“.

Член 4

Во членот 38 став (6) зборовите: „индивидуалниот земјоделец“ се заменуваат со зборовите: „носителот на семејно земјоделско стопанство“.

Член 5

Во членот 85 бројот „94“ се заменува со бројот „84“.

Член 6

Во членот 125 став (4) точка 3 зборовите: „индивидуалниот земјоделец“ се заменуваат со зборовите: „носителот на семејно земјоделско стопанство“.

Член 7

Во член 187 став (1) точка 1 зборовите: „индивидуалните земјоделци“ се заменуваат со зборовите: „носителите на семејно земјоделско стопанство“.

Член 8

Во членот 199 точка 3 зборовите: „индивидуалните земјоделци“ се заменуваат со зборовите: „носителите на семејно земјоделско стопанство“.

Член 9

Фондот по службена должност ќе изврши промена на својството на осигуреник - индивидуален земјоделец во осигуреник - носител на семејно земјоделско стопанство.

Член 10

Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди прецистен текст на Законот за пензиското и инвалидското осигурување.

Член 11

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а одредбите од членовите 1, 3, 4, 6, 7 и 8 од овој закон ќе започнат да се применуваат од 1 октомври 2013 година.

L I G J

**PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTESIMIN E LIGJIT
PËR SIGURIM PENSIONAL DHE INVALIDOR**

Neni 1

Në Ligjin për sigurim pensional dhe invalidor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 98/12 dhe 166/12), në nenin 11 paragrafi (1) pika 9 ndryshohet si vijon:

"bartesit e ekonomise bujqesore familjare - personat fizike që realizojne të hyra neto nga kryerja e veprimtarise bujqesore të kategorise së pare, të dyte dhe të trete në pajtim me Ligjin për bujqesi dhe zhvillim rural;".

Neni 2

Në nenin 19 paragrafi (1) pika 5 pas fjales "vite" shtohen fjaltet: "e gjashte muaj".

Neni 3

Në nenin 31 paragrafi (2) fjalet: "bujqve individuale" zevendesohen me fjalet: "bartesve të ekonomise bujqesore familjare".

Neni 4

Në nenin 38 paragrafi (6) fjalet: "bujkut individual" zevendesohen me fjalet: "bartesit të ekonomise bujqesore familjare".

Neni 5

Në nenin 85 numri "94" zevendesohet me numrin "84".

Neni 6

Në nenin 125 paragrafi (4) pika 3 fjalet: "bujku individual" zevendesohen me fjalet: "bartesi i ekonomise bujqesore familjare".

Neni 7

Në nenin 187 paragrafi (1) pika 1 fjalet: "bujqve individuale" zevendesohen me fjalet: "bartesve të ekonomise bujqesore familjare".

Neni 8

Në nenin 199 pika 3 fjalet: "bujqit individuale" zevendesohen me fjalet: "bartesit e ekonomise bujqesore familjare".

Neni 9

Fondi me detyre zyrtare do të kryeje ndryshim të cilesise së të siguruarit - bujk individual në të siguruar - bartes të ekonomise bujqesore familjare.

Neni 10

Autorizohet Komisioni Juridik Ligjvenes i Kuvendit të Republikës së Maqedonise që të percaktoje tekst të spastruar të Ligjit për sigurim pensional dhe invalidor.

Neni 11

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise", ndersa dispozitat e neneve 1, 3, 4, 6, 7 dhe 8 të ketij ligji, do të fillojne të zbatohen nga 1 tetori 2013.

592.

Vрз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за внатрешната пловидба, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јануари 2013 година.

Бр. 07-494/1
23 јануари 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

Член 1

Во Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ број 55/2007, 26/2009, 22/10, 23/11, 53//11 и 155/12), во членот 3 став 1 точка 4 по зборовите: „водени патишта“ се става точка и се додава нова реченица која гласи: „Пловен објект е и хидроавион како воздухоплов во момент кога плута или се движи на површината на внатрешните води.“

По точката 38 се додаваат две нови точки 38-а и 38-б, кои гласат:

„38-а. „Аеродром на водна површина“ е подрачје на вода кое ги исполнува условите согласно со прописите за воздухопловство, вклучувајќи ги сите објекти, инсталации и опрема чија намена е потполно или делумно движење, полетување, слетување и престој на хидроавиони и

38-б. „Објект на водна површина“ е објект предвиден со урбанистичко-планска документација за туристичка развојна зона, кој е приврзан за дното на водата.“

Член 2

По членот 12 се додаваат три нови члена 12-а, 12-б и 12-в, кои гласат:

„Член 12-а

На внатрешните води е дозволено обележување на дел од водната површина која може да се користи како аеродром на водна површина.

Член 12-б

Местата, односно просторот за слетување и полетување на хидроавионот вон аеродромот на водна површина ги определува и обезбедува Капетанијата.

Местата, односно просторот и режимот за движење на хидроавионот, просторот за негово закотвување и пристанување вон аеродромот на водна површина ги определува и обезбедува Капетанијата.

Местата, односно просторот од ставот 2 на овој член треба да бидат со големина со која се обезбедува сигурно растојание меѓу најистурените делови од хидроавионот и сите други објекти и не може да бидат места каде што има бранови со поголема висина од пропишаната согласно со типот на хидроавионот и места со јаки ветрови и водни струења.

Член 12-в

За хидроавион кој се наоѓа на водна површина вон аеродромот на површината на водата, се применуваат одредбите кои се однесуваат на безбедна и уредна пловидба на пловните објекти и пловните патишта од овој закон и прописите донесени согласно со овој закон.“

Член 3

Во членот 22 став 1 по зборот „зимовници“ се додаваат зборовите:

„ аеродром на водна површина“.

Член 4

По членот 63 се додаваат три нови члена 63-а, 63-б и 63-в, кои гласат:

„Член 63-а

На внатрешните води можат да се поставуваат објекти за потребите на туристичките развојни зони, кои се предвидени со урбанистичко-планската документација за туристичка развојна зона.

Член 63-б

Објектите од членот 63-а од овој закон се поставуваат на локација согласно со урбанистичко-планската документација за туристичка развојна зона, врз основа на одобрение за локација за поставување на објект на водна површина издадено од Министерството за транспорт и врски.

Подносител на барање за добивање на одобрение за локација за поставување на објект на водна површина може да биде само правно или физичко лице кое има склучено договор за отуѓување на градежното земјиште за туристичката развојна зона во кој се предвидени објектот/те кои треба да се постават на водна површина, склучен со Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот.

Кон барањето од ставот 2 на овој член се приложува следнава документација:

- доказ за регистрација од надлежен орган за правно лице, односно копија од лична карта за физичко лице,
- извод од урбанистичко-планската документација за туристичка развојна зона во која се предвидени објектот/те кои треба да се постават на водна површина,

- договор за отуѓување на градежното земјиште за туристичка развојна зона во кој се предвидени објектот/те кои треба да се постават на водна површина, склучен со Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот и

- водостопанска согласност издадена од Министерството за животна средина и просторно планирање.

Водостопанската согласност од ставот 3 alineја 4 на овој член ја прибавува подносителот на барањето за добивање на одобрение за локација од Министерството за животна средина и просторно планирање, согласно со Законот за водите.

По прием на барањето со комплетна документација, Министерството за транспорт и врски доставува предлог за локација за поставување на објект на водна површина до Капетанијата заради давање на позитивно мислење.

Капетанијата е должна да се произнесе по барањето во рок од десет работни дена од приемот на барањето за давање на локација, во спротивно ќе се смета дека мислењето е позитивно, а ако поради не постапувањето во иднина настанат штети, обврската за надоместок на штета ќе биде на товар на органот чие не постапување ја предизвикало штетата.

Министерството за транспорт и врски издава одобрение за локација за поставување на објект на водна површина или донесува решение со кое се одбива барањето, во рок од пет работни дена од истекот на рокот од ставот 6 на овој член.

Формата и содржината на одобрението за локација за поставување на објект на водна површина ги пропишува министерот за транспорт и врски.

Против решението со кое се одбива барањето од ставот 6 на овој член може да се поднесе жалба во рок од осум дена од денот на доставувањето на решението до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

Член 63-в

При поставување на објектот на водна површина ќе се применуваат техничките правила на признатото здружение за класификација од членот 31 од овој закон, кое утврдува дали објектот на водна површина ги исполнува условите пропишани со техничките правила и врз основа на тоа издава соодветен сертификат со кој се потврдува дека објектот на водна површина ги исполнува барањата од техничките правила.

Објектот на водна површина може да се употребува по издаден сертификат од ставот 1 на овој член.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR PLOTESIMIN E LIGJIT PËR LUNDRIM
TË BRENDSHM

Neni 1

Në Ligjin për lundrim të brendshem ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numer 55/2007, 26/2009, 22/10, 23/11, 53//11 dhe 155/2012), në nenin 3 paragrafi 1 pika 4 pas fjaleve: "rruge ujore" vihet pike dhe shtohet fjali e re si vijon: "Objekt lundrimi është edhe hidroavioni si mjet fluturimi në momentin kur qendron mbi ujë ose kur leviz në sipërfaqen e ujerave të brendshme."

Pas pikës 38 shtohen dy pika të reja 38-a dhe 38-b, si vijojne:

38-a. "Aeroport në sipërfaqe ujore" është zona ujore që i ploteson kushtet në pajtim me dispozitat për aviacion, duke i perfshirë të gjitha objektet, instalimet dhe pajisjen dedikimi i të cilave është levizja e plote ose e pjesëshme, fluturimi, aterimi dhe qendrimi i hidroavioneve dhe

38-b. "Objekt në sipërfaqe ujore" është objekti i parapare me dokumentacion të planit urbanistik për zone zhvillimore turistike, që është i lidhur me fundin e ujit."

Neni 2

Pas nenit 12 shtohen 3 nene të reja 12-a, 12-b dhe 12-v, si vijojne:

"Neni 12-a

Në ujerat e brendshme lejohet shenimi i një pjese të sipërfaqes ujore që mund të shfrytëzohet si aeroport në sipërfaqe ujore.

Neni 12-b

Vendet, perkatesisht hapësiren për aterim dhe fluturim të hidroavionit jashte aeroportit në sipërfaqe ujore i percakton dhe siguron Kapitaneria.

Vendet, perkatesisht hapësiren dhe regjimin për levizje të hidroavionit, hapësiren për ancorimin e tij dhe ndaljen jashte aeroportit në sipërfaqe ujore i percakton dhe siguron Kapitaneria.

Vendet, perkatesisht hapësira nga paragrafi 2 i ketij neni duhet të jene me madhesi me të cilen sigurohet distance e sigurt ndermjet pjeseve më të shperndara të hidroavionit dhe të gjitha objekteve tjera dhe nuk mund të jene vende ku ka vale me lartesi më të madhe nga e percaktuara sipas tipit të hidroavionit dhe vende me erera dhe rryma ujore të fuqishme.

Neni 12-v

Për hidroavionin që gjendet në sipërfaqe ujore jashte aeroportit në sipërfaqe ujore, zbatohen dispozitat që kane të bejne me lundrimin e sigurt dhe të rregullt të objekteve lundruese dhe vijat lundruese sipas ketij ligji dhe dispozitat e miratuara në pajtim me kete ligj."

Neni 3

Në nenin 22 paragrafi 1 pas fjales "venddimerime" shtohen fjalet: "aeroport në sipërfaqe ujore".

Neni 4

Pas nenit 63 shtohen tri nene të reja 63-a, 63-b dhe 63-v, si vijojne:

"Neni 63-a

Në ujerat e brendshme mund të vendosen objekte për nevojat e zonave zhvillimore turistike, që jane parapare me dokumentacionin e planit urbanistik për zone zhvillimore turistike.

Neni 63-b

Објектот nga neni 63-a të ketij ligji vendosen në lokacion në pajtim me dokumentacionin e planit urbanistik për zone zhvillimore turistike, në baze të lejes për lokacion për vendosje të објектит në sipërfaqe ujore, të leshuar nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve.

Parashtrues i kërkeses për marrje të lejes për lokacion për vendosjen e објектит në sipërfaqe ujore mund të jete vetem personi juridik ose fizik që ka lidhur marreveshje për tjetërsim të tokës ndertimore për zone zhvillimore turistike në të cilën janë parapare објекти/et që duhet të vendosen në sipërfaqe ujore, të lidhur me Agjencinë për Promovim dhe Mbeshtetje të Turizmit.

Me kërkesen nga paragrafi 2 i ketij neni parashtrohet dokumentacioni në vijim:

- deshmi për regjistrim nga органи kompetent për person juridik perkatesisht kopje të letërnjoftimit për person fizik,

- certificate nga dokumentacioni i planit urbanistik për zone zhvillimore turistike në të cilën janë parapare објекти/et që duhet të vendosen në sipërfaqe ujore,

- marreveshje për tjetërsim të tokës ndertimore për zone zhvillimore turistike në të cilën janë parapare објекти/et që duhet të vendosen në sipërfaqe ujore, të lidhur me Agjencinë për Promovim dhe Mbeshtetje të Turizmit dhe

- pelqim nga ekonomia ujore të leshuar nga Ministria e Mjedisit Jetesor dhe Planifikimit Hapesinor.

Pelqimin nga ekonomia ujore të leshuar nga Ministria e Mjedisit Jetesor dhe Planifikimi Hapesinor e merr parashtruesi i kërkeses për marrjen e lejes për lokacion nga Ministria e Mjedisit Jetesor dhe Planifikimit Hapesinor, në pajtim me Ligjin për ujera.

Pas pranimit të kërkeses me dokumentacion të plote, Ministria e Transportit dhe Lidhjeve parashtron propozim për lokacion për vendosje të објектит në sipërfaqe ujore të Kapitaneria për dhenien e mendimit pozitiv.

Kapitaneria është e obliguar që të prononcohet për kërkesen në afat prej dhjetë diteve të punës nga dita e pranimit të kërkeses për dhenie të lokacionit, në të kundërtën do të konsiderohet se mendimi është pozitiv, e nese për shkak të mosveprimit në të ardhmen shkaktohen deme, obligimi për kompensim të demit do të jete në llogari të organit mosveprimi i të cilit e ka shkaktuar demin.

Ministria e Transportit dhe Lidhjeve leshon leje për lokacion për vendosje të објектит në sipërfaqe ujore ose merr aktvendim me të cilin refuzohet kërkesa, në afat prej pesë diteve të punës nga kalimi i afatit nga paragrafi 6 i ketij neni.

Formen dhe përmbajtjen e licences për lokacion për vendosje të објектит në sipërfaqe ujore i percakton ministri e Transportit dhe Lidhjeve.

Kunder aktvendimit me të cilin refuzohet kërkesa nga paragrafi 6 i ketij neni mund të parashtrohet ankese në afat prej tete ditësh nga dita e parashtrimit të aktvendimit të Komisioni Shtetëror për Vendimmarrje në Procedure Administrative dhe Procedure të Marredhenies së Punes në Shkallë të Dytë.

Neni 63-v

Gjate vendosjes së објектит në sipërfaqe ujore do të zbatohen rregullat teknike të shoqates së pranuar për klasifikim nga neni 31 i ketij ligji, e cila konstaton nese објекти në sipërfaqe i ploteson kushtet e percaktuara me rregullat teknike dhe në baze të kesaj leshon certificate me të cilën vertetohet se објекти në sipërfaqe ujore i ploteson kërkesat sipas rregullave teknike.

Објекти në sipërfaqe ujore mund të perdoret pas certificate së leshuar nga paragrafi 1 i ketij neni."

Neni 5

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazete Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

593.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се прогласува Законот за дополнување на Законот за Владата на Република Македонија, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 23 јануари 2013 година.

Бр. 07-495/1
23 јануари 2013 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Во Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија" број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/10 и 51/11), по членот 14 се додава нов член 14-а, кој гласи:

„Член 14-а

Претседателот на Владата на Република Македонија на кој му престанала функцијата има право на лично обезбедување од шест лица вработени во организационата единица за обезбедување на лица и објекти во Министерството за внатрешни работи, како и право на користење на службено возило и возач.

Лицата од ставот 1 на овој член се избираат од страна на претседателот на Владата на Република Македонија на кого му престанала функцијата.

Претседателот на Владата на Република Македонија на кој му престанала функцијата, правото од ставот 1 на овој член го остварува во период ист со периодот на времетраењето на извршувањето на функцијата претседател на Владата на Република Македонија и започнува да го остварува од денот по престанување на функцијата.

Претседателот на Владата на Република Македонија кој ја вршел функцијата пократко од една година, правото од ставот 1 на овој член го остварува во период од една година од денот по престанување на функцијата.“

Член 2

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија".

L I G J PËR PLOTESIMIN E LIGJIT PËR QEVERINE E REPUBLIKES SË MAQEDONISE

Neni 1

Në Ligjin për Qeverine e Republikës së Maqedonise ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonise" numer 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/10 dhe 51/11), pas nenit 14 shtohet nen i ri 14-a, si vijon:

"Neni 14 - a

Kryetari i Qeverise së Republikës së Maqedonise të cilit i është nderprere funksioni ka të drejte për sigurim personal prej gjashte personave të punësuar në njesine organizative për sigurim të personave dhe objekteve në Ministrine e Puneve të Brendshme, si dhe të drejte për shfrytëzim të vetures zyrtare dhe shoferit.

Personat nga paragrafi 1 i ketij neni, zgjidhen nga Kryetari i Qeverise së Republikës së Maqedonise të cilit i është nderprere funksioni.

Kryetari i Qeverise së Republikës së Maqedonise të cilit i është nderprere funksioni, të drejten nga paragrafi 1 i ketij neni e realizon në periudhe të njëjta me periudhen e kohezgjatjes së kryerjes së funksionit kryetar i Qeverise së Republikës së Maqedonise dhe fillon ta realizoje nga dita e nderprerjes së funksionit.

Kryetari i Qeverise së Republikës së Maqedonise i cili e ka kryer funksionin më pak se një vit, të drejten nga paragrafi 1 i ketij neni e realizon në periudhe prej një viti nga dita e nderprerjes së funksionit."

Neni 2

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tete nga dita e botimit në "Gazeten Zyrtare të Republikës së Maqedonise".

594.

Врз основа на членот 9 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ број 31/98, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/10, 47/11, 51/11 и 136/12), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 24 јануари 2013 година, донесе

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА ЗА ПЕРИОДОТ 2013-2017

1. ВОВЕД

1.1. КОНЦЕПТ И МИСИЈА НА СТРАТЕГИЈАТА

Правната основа за донесување на Националната стратегија за развој на културата е содржана во членот 9 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ број 31/98, 49/2003, 82/2005, 24/2007, 116/10, 47/11, 51/11 и 136/12), според којшто, заради остварување на националниот интерес во културата, Собранието на Република Македонија донесува Национална стратегија за период од пет години. Националната стратегија за развој на културата со Законот е дефинирана како стратески документ со кој се утврдуваат среднорочните цели и приоритети за развојот на културата, како и организациските, финансиските и административните мерки за нејзино остварување. Акциониот план за реализација ги дефинира конкретните активности, проекти и мерки за реализација на Стратегијата во периодот од 2013 до 2017 година, при што ги посочува носителите на одделните активности, динамиката на нивната реализација, проекциите на буџетските и на вонбуџетските средства, секторските и интерсекторските интереси од областа на културата, како и очекуваните ефекти и индикатори за проценка во

спроведувањето на Стратегијата. Принципите и целите содржани во Стратегијата ќе имаат практична реализација преку годишните програми на Министерството за култура за финансирање на националниот интерес во културата.

1.2. МЕТОДОЛОГИЈА

Подготовката и изработката на Националната стратегија се сериозна и високостручна работа која подразбира широки теоретски познавања, практични искуства, мултидисциплинарен пристап и јасна визија.

Министерството за култура, во функција на подготовка на Националната стратегија, изработи документ – „Анализа на состојбите во областа на културата за периодот од 2005 до 2011 година“, кој даде пресек на актуелните состојби во културата. Анализата јасно ги дефинираше слабостите на постојниот систем во културата, потребите и развојните насоки кои ќе го унапредат остварувањето на културата.

Исто така, беа спроведени истражувачки активности, компаративни анализи со културните политики на други земји, консултации, анкети, дебати со установите од областа на културата, со високообразовните установи, со МАНУ, со Советот за култура и Советот за македонски јазик, со експерти од областа од земјава и од странство, со граѓански организации и други целни субјекти. Истовремено во процесот на подготовката беа вклучени и другите органи на државната управа.

На 18 октомври 2012 во Музејот за македонската борба за државност и самостојност - Скопје се одржа и јавна расправа, која беше проследена со големо присуство на многу фактори во културата. Во атмосфера на конструктивен дијалог, беа разгледани сите аспекти на Стратегијата и беа искажани афирмативни забелешки и предлози, кои по расправата беа соодветно вградени во текстот на Стратегијата.

1.3. РЕЗИМЕ

Предизвиците на новото време, глобализацијата, новите технологии и вредносните ориентации, како и начинот на животот денес, на културата ѝ даваат карактеристики на исклучително развојна сфера. Културата на денешницата е подрачје од кое извираат творечки односи и предизвици релевантни за вкупниот современ развој. Затоа улогата на државата како институционална рамка е да ги стимулира, помага, унапредува и да ги развива културните односи во општеството, односно да ја интегрира културата во функција на целокупниот општествен развој.

Спроведувањето на Стратегијата зависи од повеќе фактори поради што е неопходно континуирано и ангажирано дејствување на сите субјекти од областа на културата и од другите сфери на општествениот живот.

Иако Националната стратегија го врамува периодот од 2013 до 2017 година, во нејзините цели и приоритети се препознаваат долгорочни насоки за развој на културата во РМ. Поради овој факт целите и приоритетите изразени во општиот дел на Стратегијата се значително побројни од предвидените активности во Акциониот план, односно во Акциониот план се предложени активности кои објективно можат да се реализираат во следниот петгодишен период.

2. ОСНОВНИ НАЧЕЛА И ПРИОРИТЕТИ НА КУЛТУРНАТА СТРАТЕГИЈА

2.1. НАЦИОНАЛНИОТ ИНТЕРЕС ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Културата е фактор кој го поттикнува цивилизациониот развој, ја зголемува општествената кохезија и ја профилира сликата на една држава во меѓународни рамки.

Националната стратегија за развој на културата на една држава треба да се базира на основните постулати на културните политики на современоста:

- од една страна, поддршка на традиционалните творечки и применети уметности и заштита на културното наследство и

- од друга страна, создавање општествен амбиент кој ќе овозможи имплементација на новите технологии во сферата на културата и уметноста и кој ќе го поттикне развојот на креативните индустрии, на културниот менаџмент и маркетинг и на приватните иницијативи.

Во тој контекст, Стратегијата го дефинира националниот интерес на државата во културата во широк дијапазон, како:

- а) уметничко творештво во коешто спаѓаат: книжевноста, издаваштвото, сликарството, вајарството, музиката, театарот, филмот, балетот и современиот танц;

- б) културното наследство во коешто спаѓаат: недвижното културно наследство, движното културно наследство - библиотечната, музејската и дејноста за заштита на аудиовизуелните добра и духовното културно наследство и

- в) областите кои се комплементарни со културата, како:

- науката и образованието,
- менаџментот и маркетингот,
- креативните индустрии, новите технологии и медиуми во производството, дистрибуцијата и рецепцијата на културата,
- алтернативните културни изразувања,
- културниот туризам,
- дигитализацијата на културното наследство и на современото творештво,
- интермедиијалните и мултимедиијалните креативни практики и
- меѓународната културна политика.

Стратегиски национален интерес за Република Македонија е да се поттикнува свеста кај граѓаните за нивната припадност кон државата во којашто, освен наследените традиционални и етнички обележани вредности и облици на културно изразување и идентификација, постојат и други, актуелни и перспективни облици на културно и уметничко творештво, кои го создаваат граѓанскиот амбиент на непречена и стимулативна творечка и креативна културна комуникација. Во таквиот социокултурен амбиент постојано ќе се осовременува заедничкиот културен интерес на сите граѓани на Република Македонија, независно од нивното етничко потекло, верска определеност и друг вид припадност.

За развојот на културата на Република Македонија, од стратегиска важност е таа да се заснова врз врвни уметнички, професионални и стручни критериуми за да може да се афирмира не само на локално и на државно ниво, туку и во меѓународните системи на културните вредности. Само така, репрезентативните елементи што ги документираат културниот диверзитет и постојниот плурализам во Република Македонија ќе можат да се претстават како вредности од пошироко културно значење. Во тој контекст, во наредниот период Република Македонија ќе ги поттикнува врвното и елитното уметничко творештво и системот на врвни културни вредности, но, исто така, и ќе обезбедува услови за помасовна дистрибуција и рецепција на културните и на уметничките вредности.

2.2. ПРАВО НА КУЛТУРА

Универзалната декларација на Обединетите нации за човековите права од 1948 година го дефинира „правото на култура“ како дел од основните човекови пра-

ва. Прокламирањето дека секој има право слободно да учествува во културниот живот на заедницата, значи дека властите одговорни за тие заедници се должни да му обезбедат на поединецот средства и начини за учество во културниот живот.

Во Република Македонија, тргнувајќи од оваа декларација на Обединетите нации, како и од други меѓународни конвенции за заштита на човековите права, културата е утврдена како темелна вредност на општеството. Концептот на основните слободи и права на човекот и на граѓанинот, признаен во меѓународното право, е уважен и во Уставот на Република Македонија и треба доследно да се имплементира во областа на културата.

Уставот на Република Македонија утврдува дека културните права се дел од основните слободи и права на човекот и на граѓанинот, затоа што со нив се гарантира слободата на уметничкото, научното и на другите видови творештво, односно се гарантираат правата кои произлегуваат од научното, уметничкото или друг вид интелектуално творештво.

Со Уставот на Република Македонија се гарантира заштитата и афирмацијата на културното наследство и на современото културно и уметничко богатство на македонскиот народ и на другите народи кои живеат во Република Македонија. Исто така, со Уставот на Република Македонија, особено со Уставните амандмани во корпусот на културните права, се предвидува дека припадниците на различните заедници имаат право слободно да го изразуваат и да го развиваат својот културен идентитет, да основаат културни и уметнички институции, научни и други здруженија.

Тргнувајќи од фактот дека културата се остварува врз начелото на рамноправна положба на сите физички и правни лица, Националната стратегија за развој на културата се залага за доследна имплементација на граѓанскиот концепт на културата во Република Македонија при што секој граѓанин на Република Македонија, независно од неговото потекло, етничка, верска, полово и политичка припадност, има еднакво право на култура и на пристап во рецепцијата на културата.

Од особено значење е принципот на загарантираното право на естетски, уметнички и културен диверзитет да се имплементира и во однос на маргинализираните социјални групи, како и на лицата со посебни потреби, со што ќе се избегне социјалната дискриминација во сферата на културата. За таа цел, од стратегиски интерес е да се обезбедат соодветни технички и програмски предуслови за рамноправно вклучување на лицата со посебни потреби во културниот живот. Во тој контекст, се охрабруваат јавните, националните и стручните установи, во рамките на реалните можности и потреби, да вработуваат лица со посебни потреби. Исто така, државата ќе развива механизми со кои ќе се обезбедува непречен пристап до културните содржини на сите граѓани без оглед на нивната социјална положба.

2.3. СЛОБОДА НА УМЕТНИЧКОТО ИЗРАЗУВАЊЕ

Националната стратегија за развој на културата тргнува од премисата дека уметничкото изразување е сосема слободно. Тоа во својата основа претставува составен дел на корпусот на основни човекови права и слободи. Република Македонија е држава во која егзистираат различни културни матрици. Во вакви услови, слободата на уметничкото изразување добива уште повеќе и значење и одговорност. Одговорност во смисла на постојано негување на тенденциите за изградба на општество на социјална благосостојба и хомогенизирани поединци, кои своето уметничко изразување ќе го споделуваат со јавноста во согласност со своите афинитети и со афинитетите на средината.

Универзалните цивилизациски принципи: а) правото на култура и на еднакви можности за пристап до културата; б) слободата во уметничкото изразување и в) автономијата на субјектите што ја остваруваат културата, ги поттикнуваат творечкиот и интеркултурниот дијалог и го движат општеството напред. Во општества во кои не постои слобода на уметничко изразување не постои ни слобода на дијалог, особено не на интеркултурен дијалог. Со самото тоа не постојат ни основни предуслови за прогрес, за негова модернизација и приспособување кон глобалните промени кои се незапирливи константи. Притоа, кога се зборува за слобода на уметничкото изразување, особено во услови на постоење на различни култури, плурализмот на изразувањето добива уште поголемо значење. Јавната и приватната културна, традиционална и алтернативна сцена не само што треба да бидат изедначени, туку треба и да бидат постојано поттикнувани во остварувањето на стратешките интереси на Република Македонија. Моќта на човековата природа секојдневно да ги надминува привидно ненадминливите бариери, постојано ја потенцира потребата од создавање и негување услови на конкурентност меѓу различните културни сцени и нивно постојано поместување, преклопување, па и нивно заменување. Со еден збор - нивно зближување, што е и основата на оваа стратегија.

2.4. ХАРМОНИЗАЦИЈА НА ПОЛИТИКИТЕ НА КУЛТУРЕН ДИВЕРЗИТЕТ, КУЛТУРНА ИНТЕГРАЦИЈА, МУЛТИКУЛТУРАЛИЗАМ И ИНТЕРКУЛТУРАЛИЗАМ

Република Македонија, но и многу други држави во светот кои според структурата на населението се мултиетнички и мултирелигиски, а со самото тоа и мултикултурни, во развојот на културата се соочуваат со еден од базичните предизвици. Од една страна да ги негуваат поединечните и колективните културни вредности на заедниците, а од друга страна да развиваат систем на културни вредности кои истовремено ќе го хармонизираат општеството. Во согласност со Уставот и со законите во Република Македонија, негувањето и развивањето на културите на различните етнички заедници е составен дел на системот на уживање и практикување на загарантираните права и слободи на секој поединец и на заедницата во целина. Сосема разбирливо, легитимно загарантираните права на слобода на негување на сопствениот културен идентитет бараат политики кои ќе го овозможат тоа, без нарушување на главниот стратешки правец - изградба на општество на социјална благосостојба. Токму од тие причини негувањето и промоцијата на културното наследство, а со самото тоа и културниот идентитет на секој поединец или заедница, треба да биде во функција на истакнување на наталоженото заедничко културно наследство, односно на новопромовираните културни достигнувања кои ги красат сите развиени општества во светот. Културното наследство, во најширока смисла на зборот, не претставува само симбол на минатото. Тоа е и дискурс низ кој сите ние ги гледаме и ги доживуваме денешните состојби во нашето општество, но и пошироко. Токму од тие причини, негувањето и поттикнувањето на културниот диверзитет во Република Македонија треба да биде и во функција на негово доследно почитување.

2.5. КУЛТУРАТА КАКО РАЗВОЈ

Планирањето на културниот развој треба да биде засновано врз соодветна методологија, врз основа на мултидисциплинарни истражувања, факти и интерпретации.

Поради тоа, еден од основните приоритети на Националната стратегија за развој на културата е поддршката на културолошките истражувања кои ќе се реализираат преку соодветните научни установи профилирани за истражување на културата и уметноста, како и преку основање на нов институт за култура.

2.6. НОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ ВО КУЛТУРАТА И КРЕАТИВНИТЕ ИНДУСТРИИ

Современите технологии и креативните индустрии во културата го поттикнуваат развојот на современата култура, особено во доменот на применетите уметности и креативните практики, во насока на препознавање на економската, производствената и на профитабилната димензија на културата. Испреплетеноста на индустријата, уметноста и науката, синергијата на техничките помагала и креативната уметност се нов поттик за развој на уметностите.

Заради поставување повисоки стандарди на визуелна естетика, културна комуникација и создавање препознатливи брендови, во иднина треба особено да се поттикнува развојот на дизајнот, во сите негови форми.

2.7. КУЛТУРЕН МЕНАЏМЕНТ И МАРКЕТИНГ

Реформите во културата не можат да се спроведат без зајакнување на администрацијата во културата и нејзино управување, и на централно и на локално ниво. Промовирањето на врвните стандарди во културата подразбира соодветна измена и на начинот на управување со културата.

Подобрувањето на управувањето во културата (менаџмент во културата) ќе влијае врз изградбата на моделот на културно живеење, планирањето на културниот развој, планирањето на развојот на дејностите од областа на културата, на културните установи, производството и дистрибуцијата на културните дела, како и на културната соработка.

Подобрувањето на управувањето и зголемувањето на маркетингот во институциите од областа на културата ја мотивираат културата да постигнува врвен квалитет, како и пазарен успех (профит), економичност и ефективност во работењето.

Значаен сегмент во работењето на културните установи е кадровскиот менаџмент, односно раководењето со човечките ресурси и вработувањето кадри кои би работеле на маркетиншки план за промоција на производите на културната дејност и нивно пласирање на светската сцена.

2.8. НЕЗАВИСЕН КУЛТУРЕН СЕКТОР

Флексибилноста во културното творештво, индивидуалните иницијативи, независната културна и творечка сцена ја прават порелјефна културната мапа на Република Македонија.

Значаен дел од културната понуда во нашата држава се проектите и иницијативите на независниот културен сектор. Од стратешки интерес е на нив да се гледа како на важен фактор во создавањето и во прифаќањето на новите уметнички вредности, методологии и практики, но и како одржлив видлив и влијателен општествен сегмент кој активно учествува во социокултурните процеси. Иницијативите на независниот културен сектор се ефикасни афирматори на современата култура во државата и во странство, потоа во комуникацијата со јавноста и со граѓаните при освојувањето на потенцијално новата публика. Искуствата од независниот културен сектор, несомнено, се едукативно полезни и за другите субјекти што ја остваруваат културата.

Имајќи ги предвид овие факти, Министерството за култура во иднина, во зголемен обем, ќе поддржува проекти кои внесуваат иновативност и разновидност во културните случувања, кои се резултат на интермедијалниот и интердисциплинарниот пристап и кои се финансираат од повеќе фондови, но неопходно е овој сектор, заради сопствените потенцијали со кои располага, точно да ја дефинира и да ја одрази во практика сопствената позиција во општеството.

Министерството за култура ќе иницира обезбедување на мултимедијален простор и соодветни услови за продукција и презентација на современите културни и уметнички програми на независниот културен сектор кои ќе бидат значаен инструмент за унапредување на соработката меѓу јавниот и независниот културен сектор. Моделите на соработка и финансирање на овој простор дополнително ќе бидат утврдени преку дијалог меѓу Министерството за култура и независниот културен сектор. Развојот на заемниот дијалог ќе влијае врз решавањето на сите отворени прашања кои не се доволно елаборирани и дефинирани во поширокиот општествен контекст.

2.9. ПОТТИКНУВАЊЕ НА ДОМАШНОТО УМЕТНИЧКО ТВОРЕШТВО

Стимулирањето на домашното уметничко творештво е еден од врвните приоритети на Министерството за култура. Овој сегмент стратегиски се поддржува и се развива во сите дејности од областа на културата. Организираното поддржување на македонското творештво, од страна на националните установи и на другите релевантни субјекти, ќе придонесе за збогатување на фондот на национални дела, а од друга страна пошироката публика ќе има можност да се запознае со актуелниот македонски творечки опус. Притоа ќе се афирмираат уште понагласено улогата и статусот на творецот и на уметникот во македонското општество.

2.10. КОНТИНУИРАНО ПОВРЗУВАЊЕ НА ДИЈАСПОРАТА СО СОВРЕМЕНИТЕ КУЛТУРНИ ТЕКОВИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Уставот на Република Македонија предвидува обврска државата да се грижи за положбата и за правата на припадниците на македонскиот народ во соседните земји и за иселениците од Македонија, да го помага нивниот културен развој и да ги унапредува врските со нив. Во таа насока, Министерството за култура ќе развива програми со кои ќе се негува македонската култура меѓу македонските малцинства во соседните земји и македонските заедници во дијаспората. Во рамките на овие програми посебно ќе се реализираат активности за промовирање и заштита на македонската култура, македонскиот јазик и дијалектите. Исто така, ќе се организираат културни манифестации во странство чија цел е зацврстување на ефективните врски со матичната земја, а ќе се отвораат и културни центри во овие земји.

2.11. КУЛТУРНАТА ЕДУКАЦИЈА НА ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И УЛОГАТА НА МЛАДИТЕ ГЕНЕРАЦИИ

Ако интеркултурниот дијалог е битна одлика на современите цивилизации, културната едукација е основа на интеркултурните односи и, во тој контекст, таа треба да биде соодветно застапена во целокупниот образовен процес.

Образованието во културата, освен поголема застапеност на уметничките предмети (ликовно и музичко образование, книжевност, филм, театар, танц, изведувачки уметности, аудиовизуелна култура, културно наследство), подразбира и нови методологии во усвојувањето на знаењето.

Токму затоа, освен во редовните форми и степени на образование, културната едукација во Република Македонија во претстојниот период ќе се реализира и во установи од областа на културата. Установите од областа на културата на систематски начин ќе треба да ги истражуваат културните потреби на младите преку осмислување програми наменети за нив и проекти што младите самостојно ќе ги реализираат.

Создавањето услови за учество на младите во проектите на установите од областа на културата, развивањето критички однос кон културните настани, иновативноста и креативноста, свесноста за културниот плурализам и запознавањето на културата на другите повољно ќе влијаат врз развојот на младите и на нивното натамошно професионално определување.

Министерството за култура во иднина ќе создава посебни форуми за поддршка на дебитантите во културата, кои ќе овозможат развивање на нивните творечки потенцијали и ќе им дадат поттик за нивниот натамошен развој.

2.12. УЛОГАТА НА МЕДИУМИТЕ КАКО ФАКТОР КОЈ ВЛИЈАЕ ВРЗ ОБЛИКУВАЊЕТО НА КУЛТУРНИОТ АМБИЕНТ

Медиумите се клучен фактор во културната едукација на граѓаните и суштински учествуваат во креирањето на културниот амбиент. Оттука следува неопходноста од компетентна селекција на едукативните и на другите програми што ги емитуваат медиумите, како и создавање на сопствена продукција која, не само што ќе ги афирмира домашните автори и репродуктивци, туку ќе придонесе и за задоволување на потребите на сите консументи. Медиумите имаат голема одговорност во градењето на културната перцепција на граѓаните, па во иднина треба да настојуваат, со своите програми (културни и други), позитивно да влијаат врз моделирањето на доминантните културни матрици и вкусови, особено на младата популација.

Многу значаен сегмент во едукацијата е и уметничката критика, којашто треба да се профилира како развоен фактор на културата и како коректор на нејзините естетски вредности.

3. ОПШТИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Националната стратегија за развој на културата за периодот 2013-2017 ги има следниве општи цели и приоритети:

- Да се поттикнува развојот на културата во сета нејзина комплексност на:

а) наследениот традициски и етнокултурен идентитет на македонскиот народ и на другите народи кои живеат во Република Македонија, б) мултикултуралната реалност на македонското општество, в) естетскиот плурализам на уметничките вредности и г) хуманистичката, етичката, едукативната, забавната, економската, производствената, кохезивната и другите димензии на културата.

- Да се усогласат развојните културни политики во Република Македонија со релевантните развојни културни политики од меѓународен карактер (ОН, УНЕСКО, СЕ, ЕУ).

- Да се негува комуникацијата на одделните културни идентитети, при што ќе се подига свеста за културата како сфера од посебен општествен и национален интерес.

- Да се воспостави поволен финансиски и материјален амбиент за долготраен развој на културата со заложба за континуирано зголемување на буџетските средства наменети за финансирање на програмските активности во културата.

- Да се стимулира креативниот уметнички потенцијал на сите граѓани на Република Македонија независно од нивната етничка, верска, идеолошка, политичка, социјална, родова и старосна припадност.

- Да се создадат услови за соодветно образование на талентираниите млади кадри, за едукација на граѓаните во областа на културата и уметноста и за примена на новите методи во културната едукација во образовниот систем во рамките на државните и приватните институции.

- Да се воспостави и да се одржува цврста соработка меѓу секторот култура и секторите образование и наука, меѓународната политика и туризмот и другите сектори кои се имплементираат во културниот сектор како основа за развој на културата и на општеството.

- Да се поттикне основањето на истражувачки установи од областа на културата (како: Институт за култура, Центар за книга, Научен центар за истражување на културното наследство во МАНУ итн.).

- Да се издвои посебен фонд за закуп на интернет простори кои ќе ја афирмираат културата на Република Македонија во меѓународни рамки и ќе ја подобрат информативноста за културната историја на Република Македонија.

- Да се поддржи издавањето на референтно списание за култура и уметност, како и издавањето на публикации релевантни за одредени дејности од областа на културата (со меѓународен карактер).

- Да се поддржуваат проекти за промоција и пласман на културата на Република Македонија во меѓународни рамки.

- Да се остварува континуирана заштита на културното наследство независно од неговото историско, цивилизациско и етнокултурно обележје.

- Да се дигитализира современото уметничко творештво како дел од современото културно богатство на Република Македонија.

- Да се создадат услови за зголемување на бројот на културните добра под заштита на УНЕСКО како културни добра со исклучително светско значење.

- Да се унапреди заштитата на интелектуалната сопственост во културата и во културното творештво.

Исполнувањето на овие услови во следниот петгодишен период треба да ја поттикне креативноста во културата во функција на севкупниот општествен развој, односно креативноста во културата да се рефлектира во сите преостанати сфери на општественото дејствување.

4. ПОСЕБНИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ОБЛАСТИ

4.1. ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

- Систематска идентификација, евиденција, документација и категоризација на културното наследство со преглед на годишни приоритети во заштитата на културното наследство.

- Вршење континуиран увид во состојбата на културното наследство и преземање мерки за непосредна заштита на културното наследство.

- Набавка и користење на современа опрема за истражување на културното наследство (што подразбира и обука на соодветни кадри) со цел да се намали ризикот од оштетување во текот на истражувањата и да се намалат трошоците.

- Создавање специјализирани лаборатории за истражување на културното наследство.

- Обезбедување оптимални услови за ревитализација на културното наследство со цел негово натамошно одржливо користење.

- Континуирана и засилена безбедносна заштита на културното наследство преку осмислени и координирани акции за спречување на дивите ископувања на архе-

олошките локалитети и отуѓување (кражби, изнесување од државата) на културните добра, како и инсталирање видеонадзор на археолошките локалитети.

- Создавање услови за депонирање на иконите од верските објекти во музеите кои поседуваат соодветни услови за нивна безбедносна заштита.

- Континуирано донесување програми за заштита на културното наследство во случај на катастрофи и природни непогоди.

- Развој на културниот туризам преку осмислени интерсекторски стратегии и преку издржана програма која треба соодветно да го презентира културното наследство.

- Презентирање на сегменти од културното наследство на Република Македонија во странство преку изложби, стручни публикации (преведени на повеќе јазици), предавања, електронски публикации и меѓународни проекти.

- Примена на нови технологии, методи, образовни и маркетиншки политики за менаџирање на културното наследство.

- Континуирана поддршка на Центарот за дигитализација со цел да се создаде база на податоци за културното наследство како функционален систем за современо користење на документација за културното наследство.

- Формирање регионален специјалистички центар за едукација, тренинг и пренос на знаења за културното наследство во рамките на ИЗИИС, како дел од мрежата на Регионални специјалистички центри под покровителство на ИКРОМ, УНЕСКО и ИКОМОС.

4.2. МУЗЕЈСКА ДЕЛНОСТ

- Осовременување на музеите и на музејските поставки со цел да се популаризираат културните вредности.

- Создавање постојани поставки во националните музеи и откуп на музејски предмети со цел збогатување на збирките.

- Осовременување на депоата на националните музеи според меѓународни стандарди за соодветно чување на движното културно наследство.

- Поддршка на развојот на новите музејски форми, како: технички музеи, музеи на архитектурата, театролошки музеи, музеи - галерии на истакнати поединци - уметници кои дале особен придонес во развојот на македонската уметност.

- Поддршка на проекти за унапредување на музејската едукација и дигитализација, како и афирмирање на идејата за создавање Центар за едукација.

- Разрешување на имотноправниот статус на меморијалните музеи и на спомен - собите и нивно доверување на управување на единиците на локалната самоуправа.

- Евиденција на колекциите на приватните сопственици заради нивно интегрирање во системот на заштита на културното наследство.

4.3. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЛНОСТ

- Оптимално доближување на бројот на јавните библиотеки по жител во Република Македонија во согласност со стандардите на УНЕСКО.

- Поттикнување на развојот на библиотечниот автоматизиран информациски систем на Република Македонија.

- Дигитализација на библиотечните фондови и нивна имплементација во базите на светските дигитални библиографски центри и асоцијации.

- Поддршка на откуп на дела од домашни автори заради зголемување на библиотечниот фонд.

4.4. ЗАШТИТА НА АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ ДОБРА

- Набавка и користење на современа дигитална опрема (што подразбира и соодветна едукација на кадарот) за заштита и презентација на аудиовизуелното наследство на новите дигитални формати.

- Реставрација и дигитализација на македонската филмска продукција.

- Заштитна евиденција, валоризација и дигитализација на Архивата на Македонската радио-телевизија.

- Континуирана размена на искуства и презентирање на аудиовизуелното наследство во странство особено во рамките на Европската асоцијација на кинотеки (АЦЕ) и Меѓународната федерација на филмски архиви (ФИАФ), како и континуирана соработка со филмските архиви (кинотеки) во светот.

- Ревитализација на Споменикот на културата Хавзи-падини конаци заради создавање услови за заштита, чување и презентација на аудиовизуелното наследство и негово натамошно користење за културни цели (едукативен центар и музеј на филмот).

4.5. ЗАШТИТА НА ДУХОВНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

- Евиденција на населени места/региони со изворни/родени говорители/носителите на одреден говор или фолклорно добро преку теренски истражувања.

- Поддршка на програми за негување, меморирање и популаризација на духовното културно наследство.

- Изработка на Мапа на културниот диверзитет во Р. Македонија (во областа на духовното културно наследство - фолклорните традиции, народната култура, колективната меморија и јазиците на територијата на Македонија).

4.6. ЈАЗИЧНО НАСЛЕДСТВО И ЈАЗИЧНА КУЛТУРА

- Иницијатива за изработка на посебна развојна програма за подигнување на општото ниво на јазичната култура (говорење и пишување) во целата држава.

- Иницијатива за преземање соодветни мерки за уредување и унапредување на говорната (артикулациона) и писмената форма на македонскиот јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија во јавната комуникација и во печатените и електронските медиуми.

- Поддршка на иницијативите за нови актуелизирани изданија на постојниот Правопис на македонскиот стандарден (литературен) јазик, за изработка и објавување на Академска граматика на современиот македонски стандарден јазик и на Етимолошки речник.

- Поддршка на активностите за евиденција, обработка и дигитализација на корпусот на македонскиот јазик и на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во Република Македонија.

- Поддршка на иницијативата за основање Комисија за стандардизација на географски имиња.

- Објавување речници на македонскиот јазик и на јазиците на етничките заедници како современи стандарди за јазична едукација и интеракција.

- Грижа за јазичната разновидност преку издавање јазични прирачници.

4.7. КНИЖЕВНО ТВОРЕШТВО И ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ

- Основање Центар за книга како специјализирано, координативно и стручно тело кое ќе ги промовира писателите/авторите, преведувачите, лекторите и книгите со цел книгата да ја извршува својата културна, образовна, духовна и социјална функција.

- Соодветна финансиска поткрепа на трите сегменти на издаваштвото: творечкиот/авторскиот труд, дистрибуцијата и пласманот на книгата и социокултурната функција на издаваштвото. Во тој контекст, ќе се преземаат мерки за стимулација на авторското творештво, за поддршка на младите автори, за субвенција на повеќегодишни авторски проекти и на новите иницијативи за креативно пишување и за поддршка на активности кои го поттикнуваат читањето, пред сè, кај младата популација.

- Зголемување на достапноста на малцинските книжевни творби преку поддршка и промоција на двојазични електронски изданија (македонски, албански, влашки, турски, српски и ромски).

- Поддршка на маркетингот во издаваштвото и субвенција на техничката реализација на книжевните продукти, на графичкиот и на веб дизајнот на изданијата, подготовка за печатење и печатење и примена на креативните индустрии и на дизајнот за подобар пласман на книгата.

- Финансиска поддршка на странски издавачи за преводи на дела од македонската литература со високи вредности.

- Субвенција на лексикографските изданија, на уметничката и на книжевната периодика/списанија (класични и дигитални), на повеќејазичните веб проекти и книжевни колекции со меѓународна рецепција.

- Презентација на македонската книжевност и издавачка продукција на ремираните меѓународни саеми организирани во европските центри (Франкфурт, Москва, Лајпциг, Париз, Варшава, Гетеборг, Болоња, Софија, Тирана и Белград).

- Практикување општа панорамска презентација на актуелната издавачка продукција, но и селективна промоција фокусирана на неколкумина автори за чишто дела постојат интерес и кај странските издавачки куќи или кај земјата домаќин на саемските и на други видови манифестации.

- Објавување електронски ДВД - изданија на печатените книги, кои можат полесно да се вградат во меѓународните мрежи и да се дистрибуираат.

- Подобрување на законската регулатива за издавачката дејност во Република Македонија.

4.8. ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН

- Стимулирање на ликовното творештво преку откуп на дела со коишто се збогатува ликовниот фонд на институциите од областа на културата.

- Осовременување на традиционалните галериски простори за презентација на ликовните проекти, а по потреба и отворање на нови.

- Систематизирање и презентирање на збирките на дела на најзначајните автори од Република Македонија кои ќе одлучат своето творештво да ѝ го остават на државата.

- Селективен пристап во изборот на колониите кои ќе бидат финансирани од Министерството за култура, како и разрешување на сопственичкиот статус на создадените дела на ликовните колонии.

- Афирмирање на потребата за основање меѓународна ликовна манифестација од врвен карактер.

- Утврдување соодветна концепција за претставување во странство со изнајмување познати галериски простори за изложби на автори од Република Македонија.

- Измена на законската регулатива заради создавање правна основа за издавање сертификати и лиценци за процена на оригиналноста, како и на естетската и културната вредност на делата.

4.9. МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО И МУЗИЧКО-СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ

- Афирмирање на потребата од основање концертна агенција како установа која ќе ги застапува македонските музички уметници и ќе посредува во организирање концерти низ Република Македонија и во странство.

- Поврзување на музичките институции (фестивали) од земјава со музичките институции во странство.

- Поддршка на независната и на алтернативната танцова продукција (приватни танцови театри, здруженија, независни продуценти).

- Отворање на музички нотен и книжевен центар - продавница со перспектива да прерасне во балкански музички центар.

4.10. ТЕАТАРСКА УМЕТНОСТ

- Осовременување на сценската техника на театрите со нови сценски технологии.

- Поддршка на домашни и меѓународни копродукции.

- Реализирање соработка со познати странски драмски автори, режисери или актери кои ќе работат на одредени театарски проекти во земјава со интенција ангажираните автори да помогнат во промоцијата на проектите во странство.

- Поддршка на независната и на алтернативната театарска продукција.

4.11. ФИЛМСКА УМЕТНОСТ И КИНЕМАТОГРАФСКА ДЕЈНОСТ

- Континуирано обезбедување средства за филмско производство.

- Развивање на современ препознатлив филмски израз на филмската продукција на Република Македонија.

- Создавање техничка база за продукција и постпродукција, како и афирмација и развој на идејата за создавање филмско студио.

- Поттикнување на копродукцијата со странските кинематографски продуценти.

- Привлекување странски инвестиции за филмската и за телевизиската продукција во Република Македонија преку стимулативни даночни решенија.

- Меѓународна промоција на филмското творештво на Република Македонија преку учество на филмски фестивали.

- Поддршка на програми за увоз и за презентација на значајни авторски/независни филмски дела од помалите кинематографии.

- Создавање стандардна кинорежа со арт-филмска програма во центрите за култура преку нивна адаптација за проекции на уметнички филмови и нивна фазна дигитализација.

- Афирмација на копродукциската улога на МРТ во домашната кинематографска продукција, но и на другите независни продукции наменети за телевизиско емитување.

- Афирмирање на идејата за основање Институт за филм, кој ќе ги обедини сите релевантни институции што се занимаваат со разни аспекти на аудиовизуелната дејност.

- Стимулирање на едукацијата во доменот на дефицитарни филмски кадри во Република Македонија во сите форми на редовното образование, како и преку развивање модели на соработка меѓу продукциите и високообразовните установи од оваа област.

- Развој на аматерската, алтернативната и на експерименталната кинематографија преку поддршка на соодветни организации и оригинални авторски проекти.

- Поттикнување на локалната самоуправа за афирмативен придонес во реализацијата на филмските проекти.

- Осовременување на легислативата за аудиовизуелната дејност преку донесување нов пропис за аудиовизуелната дејност, измена и дополнување на Законот за Филмскиот фонд на Република Македонија особено во делот на финансирањето и воведување лиценци за продуценти во правниот систем на Република Македонија.

4.12. МЕЃУНАРОДНА КУЛТУРНА СОРАБОТКА И МЕЃУНАРОДНИ КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ

- Зацврстување на релациите со меѓународните организации, како што се: УНЕСКО, Советот на Европа, Европската Унија, Меѓународната организација на франкофонијата, Форумот на словенски култури, Алијансата на цивилизациите и други.

- Водење конзистентна интеркултурна политика која ќе се реализира преку координирани, но непосредни средби на државници, дипломати, професори, уметници и експерти во рамките на значајни стручни и уметнички манифестации.

- Одржување на континуитетот во ратификацијата на меѓународните конвенции на УНЕСКО и на Советот на Европа и иницирање постапки за склучување/потпишување билатерални договори со земји со коишто не се регулирани односите, а особено со држави каде што има иселеништво од Република Македонија.

- Имплементирање на билатералните спогодби во рамките на евроинтеграционите процеси во прилог на јакнењето на професионалните и институционалните капацитети на културата на Република Македонија при што ќе се води поголема грижа и за проекти со европска димензија.

- Отворање културно-информативни центри во земјите со многубројно иселеништво од Република Македонија, како и во европските центри.

- Меѓународно претставување на Република Македонија во контекст на севкупната меѓународна политика на државата со координирани активности на сите сектори.

- Изработка на стратегија за меѓународно претставување на културата на Република Македонија во странство базирана на вредносни критериуми и анализа за потенцијалните консументи заради комплексно претставување на државата.

- Партиципација на македонски уметници во програмите на реномираните културни настани од типот на „Биенале на ликовната уметност и архитектура“ во Венеција и промоција на културното наследство и на современото творештво во градовите кои се прогласуваат за престолнини на културата.

- Меѓусекторска поддршка на комплексните манифестации кои ја афирмираат културата и уметноста на Република Македонија.

- Годишно претставување на културата на Република Македонија во седиштата на меѓународните организации и актуелизирање на практиката дела на познати автори од Република Македонија да се подаруваат на меѓународните организации.

- Обезбедување поддршка (ПР - агенции) за анимирање на публиката во земјата во која се реализира меѓународното претставување на Република Македонија.

- Кофинансирање со средства од буџетот на Република Македонија за европските проекти кои се дел од програмата „Креативна/творечка Европа 2014-2020“ и давање стручна поддршка во пополнувањето на апликациите од Република Македонија во европските фондови.

- Стабилна, долгорочна и селективна поддршка на традиционалните меѓународни културни манифестации и проекти во државата (Охридско лето, Струшки вечери на поезијата, Мајски оперски вечери, Интерфест, Фестивал на филмската камера „Браќа Манакџи“, Млад отворен театар, Танц-фест Скопје, Охридска ПЕН - Конференција, проектот „Разноликост“ и др.).

- Поттикнување на локалната самоуправа за активно вклучување во реализацијата на програми за меѓународно претставување на Република Македонија.

- Развивање на иницијатива за воведување на манифестација „Балканска престолнина на културата“.

- Развивање на иницијатива, во соработка со градот Скопје, нашиот главен град да се номинира за титулата „Европска престолнина на културата“.

5. ОРГАНИЗАЦИСКИ, ФИНАНСИСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА

5.1. ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА НА КУЛТУРАТА

Децентрализацијата обезбедува хармоничен однос меѓу демографскиот, економскиот и културниот развој, како и балансирање на регионалните и локалните културни разлики, разликите меѓу заедниците и разликите меѓу центарот и периферијата.

Децентрализацијата е процес кој кореспондира со современите концепти за развој на културата, особено со плуралистичкиот концепт, во кој локалните заедници стануваат фактор на културниот развој.

Доследното спроведување на децентрализацијата е една од основните претпоставки за темелна реформа во културата¹.

Заложба на Министерството за култура е процесите на децентрализација во културата етапно да продолжат со динамика што е условена од создавањето изворни буџети на општините како предуслов за креирање и за реализирање самостојна локална културна политика.

5.2. ДЕМЕТРОПОЛИЗАЦИЈА НА КУЛТУРАТА

Најголемиот број културни настани во Република Македонија се случуваат во неколку поголеми урбани средини, пред сè, во главниот град. Помалите центри, особено руралните населени места, се препуштени на еднолични и аматерски културни збиднувања. За да се надмине јазот меѓу културниот центар и периферијата, од особен интерес за државата е да се зголеми подвижноста на установите и на културните содржини. На тој начин граѓаните ќе имаат порамноправен пристап до врвните културни и уметнички вредности, независно од нивната демографска припадност и местото на живеење.

Со деметрополизацијата се создава и општествен амбиент за поттикнување на креативноста на регионално и на локално ниво во државата.

5.3. ДЕЕТАТИЗАЦИЈА И ДЕКОНЦЕНТРАЦИЈА ВО УПРАВУВАЊЕТО НА КУЛТУРАТА

Концептот на централистичко одлучување во културата во Република Македонија делумно е демократизиран со работата на Советот за култура, составен од

истакнати интелектуалци, уметници и творци од областа на културата и уметноста со коишто министерот за култура се консултира при донесувањето на важни одлуки во врска со програмските активности. Исто така, при селектирањето на проектите од областа на културата и при распределбата на средствата од Буџетот на Република Македонија се ангажираат комисии и надворешни соработници.

Во наредниот период во културата ќе се применуваат механизми на одлучување и управување кои ќе овозможат уште поголема автономија на одлучувачките институции. Во тој контекст, во иднина ќе се зголемат надлежностите на Советот за култура, кој освен консултативни, ќе има и одлучувачки надлежности. Исто така, ќе се инсистира на јавно презентирање на проектите, што ќе биде во функција на отчетност и запознавање на пошироката јавност со квалитетот и со ефектите од проектите што се реализирани со средства од Буџетот на Република Македонија. На овој начин ќе се процени културната продукција и на националните установи и на другите субјекти кои реализираат проекти од областа на културата.

Централното одлучување за националните установи може да се премости и преку „делегиран буџет на националните установи“, врз принципот на доделување утврден износ на средства потребни за работа на националните установи. Тие, во согласност со проектираните средства, самостојно ќе ја програмираат работата на установата. Со ваквиот начин на финансирање, установите ќе добијат целосна автономија, а директорите и кадарот во установите ќе се мотивираат да бараат дополнителни материјални средства (донации, грантови и спонзорства), да остваруваат сопствени приходи преку: нудење квалитетни услуги, приходи од влезници, членарини и аплицирање пред европските и пред другите фондови. Истовремено, ќе се воведат и механизми за следење на ефективноста и ефикасноста на работата на управувачките структури преку склучување менаџерски договори, доставување извештаи за нивната работа и други вредносни критериуми како индикатори за нивната успешност. Законските решенија за избор на директори на националните установи ќе се унапредат преку воведување селективни механизми и мерливи вредносни критериуми кои ќе овозможат транспарентен и непристрасен избор на квалитетни кадри.

5.4. ЈАВНИ ПРИВАТНИ ПАРТНЕРСТВА ВО КУЛТУРАТА И ДРУГИ ПРИВАТНИ ИНИЦИЈАТИВИ

Развојот на современата култура подразбира имплементација на нови форми на соработка меѓу јавниот и приватниот сектор. Јавните приватни партнерства во културата се значаен инструмент за одржливиот развој на културата, а се и во функција на демонаполизација на културата. Од особен интерес за развој на културата е да се поддржуваат иницијативите за концесии и јавно приватно партнерство во сите сегменти на културното дејствување.

Приватната иницијатива, освен во веќе воспоставените механизми за стимулација во дејностите од областа на културата, ќе се поттикнува и во областа на заштитата на културното наследство, во делот на конзервација и реставрација на културните добра, и тоа преку

¹ Во вкупно 30 општини во Р. Македонија, 49 установи имаат статус на локални установи. Од нив, 28 се домови на културата и установи регистрирани за сценско-уметничката дејност, 13 се библиотеки, 6 се музеи и 2 се зоолошки градини.

субвенција на приватните конзерваторски работилници, ателјеа за проектирање и изведување, специјализирани занаетчиски работилници, како и мали претпријатија за производство на градежни материјали за конзервација.

5.5. СОВРЕМЕНА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА КУЛТУРАТА

Техничката и просторната опременост на институциите е еден од предусловите за остварување на квалитетна културна продукција. Министерството за култура ќе продолжи да обезбедува средства за редовно одржување, санирање, опремување и осовременување на постојните објекти, како и за изградба на нови, кои се неопходни за остварување на културата.

Просторните и техничките капацитети на националните установи ќе бидат достапни и за реализирање на проекти на независниот културен сектор.

5.6. НАЦИОНАЛНИТЕ УСТАНОВИ И НИВНАТА УЛОГА ВО СОВРЕМЕНАТА МАКЕДОНСКА КУЛТУРА

Од стратешки интерес за културата во Република Македонија е да се направат неопходните трансформации и реорганизации на културниот систем со цел да се имплементираат новите културни политики и развојни приоритети.

Мрежата на националните установи во периодот 2013-2017 година ќе се реформира врз основа на темелни анализи и компаративни истражувања кои јасно ќе ја дефинираат улогата на секоја национална установа од областа на културата во општеството. Исто така, континуирано ќе се врши и процена на работата на националните установи врз основа на научни критериуми.

Во тој контекст, потребно е да се преиспитаат и да се рedefинираат следниве аспекти на мрежата на културни установи во Република Македонија:

- функционирањето на театрите во составот на центрите за култура,
- организациската поставеност на заштитата на културното наследство,
- законски предвиденото трансформирање на постојните заводи и музеи во Охрид, Битола, Прилеп, Струмица и во Штип во надлежни установи за заштита на недвижното културно наследство, конзерваторски центри, музеи и други надлежни установи за заштита на двиожното наследство,
- можноста за обединување на постојните центри за култура во Дирекција на центри за култура како координативна национална установа и
- модернизација на центрите за култура со цел да бидат функционални, економични и ефикасни во доближувањето на културата и на уметноста до пошироки социјални слоеви.

5.7. МАНИФЕСТАЦИИ И ФЕСТИВАЛИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА

Во Република Македонија се одржуваат голем број фестивали и манифестации финансирани од Министерството за култура. Во наредниот период, врз осно-

ва на темелна анализа на фестивалската практика во Република Македонија, ќе се направи строга селекција, ревалоризација и, конечно, категоризација на фестивалите и на манифестациите што ќе бидат финансирани од Министерството за култура. За таквите манифестации ќе се предвидат и повеќегодишни договори за соработка со Министерството за култура.

Преку Министерството за култура ќе се финансираат, парцијално, само оние локални манифестации што имаат интеркултурен карактер, што се во функција на зближување на културните заедници во Република Македонија и афирмираат важни сегменти од културното наследство на Република Македонија.

Селекцијата ќе се врши врз основа на следниве критериуми:

- потврдено реноме на манифестацијата, традиција и континуитет;
- оригиналност на програмската концепција со цел да се избегне дуплирање на културната функција и инфлација на слични програмски содржини;
- придонес во афирмацијата на творештвото од домашните автори;
- меѓународен и регионален карактер на манифестацијата и соодветен програмски концепт (бројност на учесниците и на државите застапени во програмата);
- одгласите за манифестацијата во меѓународните стручни кругови, во медиумите;
- долгорочни ефекти од манифестацијата врз развојот на културата во Република Македонија и
- поврзаност на манифестацијата со соодветна мрежа на меѓународни субјекти (фестивали, конференции, асоцијации).

Во наредниот период за манифестациите „Охридско лето“ и „Струшки вечери на поезијата“ ќе се формираат и посебни совети кои ќе ја дефинираат нивната програма. Во советите ќе партиципираат еминентни уметници, добитници на значајни признанија што се доделуваат на манифестациите и слично.

5.8. ФИНАНСИРАЊЕ НА КУЛТУРАТА

Финансирањето на културата е битен предуслов за нејзиното остварување. Од општествен интерес е во идниот период да се настојува да се зголеми процентот на буџетските средства што се издвојуваат за програмски дејности во културата, уметноста и културолошките истражувања.

Министерството за култура ќе ја примени законската можност за повеќегодишно финансирање на некои проекти од особен интерес.

Неопходно е економската основа и материјалните претпоставки на културниот развој на Република Македонија да се прошируваат и со вонбуџетски извори на финансирање, како, на пример:

- партнерство со локалната самоуправа,
- јавно приватно партнерство,
- развој на креативните индустрии,
- аплицирање со проекти во фондовите на Европската унија и во УНЕСКО,
- спонзорства, грантови и донации од домашни и од меѓународни фондации и од странските амбасади,
- законски, економски и даночни поволности на донаторите на културни и уметнички дејности,
- издавање под закуп на слободниот простор во установите,
- преориентација на буџетското кон фондовско финансирање,

- создавање мрежи на „пријатели на уметноста“ меѓу домашните и странските компании и

- измена на законската регулатива - членови на управните одбори на националните установи да бидат претставници на релевантни успешни домашни компании и лица со менаџерски способности и искуства.

5.9. ДАНОЧНИ И ЦАРИНСКИ ПОТТИКНУВАЊА ВО КУЛТУРАТА

Поволниот општествен амбиент за развој на културата подразбира јавна и медиумска свест дека културата не е само пасивен потрошувач на буџетски средства, туку придонесува за економскиот и социјалниот развој на државата.

Во претстојниот период е потребно да се преземат сите неопходни мерки за да се создаде поволен амбиент за развој на културата, првенствено преку воведување даночни и царински бенефиции за културата.

Иако во законодавството на Република Македонија постојат законски регулативи за даночни и царински олеснувања за културата, тие сè уште не функционираат како ефикасна економска категорија и сè уште постои сомневање дека даночните олеснувања одат на штета на фискалните приходи на државата. Во периодот 2013-2017 година ќе се преземат неопходни мерки за субјектите (спонзори, донатори) кои вложуваат средства во развојот на културата да добиваат стимулативни даночни привилегии, како и престижна морална сатисфакција (јавни признанија и награди за најуспешните донатори). Во тој контекст, со закон ќе се дефинираат јавниот интерес во културата и критериумите за негово утврдување со што ќе се поедностави административната постапка за даночните олеснувања за спонзорства и донации во културата. Министерството за култура ќе достави и иницијативи за измена на даночните прописи (за намалување на даноците за културата) и на царинските прописи (за проширување на царинските ослободувања за предмети кои се неопходни за репродукција на културата). Исто така, Министерството за култура ќе предложи и воведување на даночни оптоварувања за субјекти кои промовираат проекти без никакви вредности и естетика.

5.10. ЗАКОНОДАВСТВОТО ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА

Системските законски решенија во областа на културата во Република Македонија претставуваат само општа рамка за функционирање на системот на културата и стимулативна основа за унапредување на културните и на уметничките дејности. Суштински, за развој на културата се неопходни и соодветни законски прописи во областа на работните односи, буџетската и фискалната сфера и локалната самоуправа.

Република Македонија ги усогласува законските регулативи и практики во сферата на културата по примерот на законските обрасци во државите членки на Европската унија.

Министерството за култура ќе ги утврдува облиците за поттикнување и помагање на културата и со посебни краткорочни и долгорочни културни политики. Истовремено, ќе се инсистира на доследна имплементација на законите, особено преку елиминацијата на сите субјективни фактори кои влијаат на имплементацијата.

5.11. КАДРОВСКАТА ПОЛИТИКА ВО КУЛТУРАТА

Законските акти за вработување кадри во областа на културата подразбираат почитување и примена на формално-правните механизми: оглас за вработување и аудиција, реаудиција, тестирање и рецензија, вработување на определено работно време до пет години.

Поради спецификите на културата, правата од работен однос во културата ќе бидат регулирани со системскиот закон за културата.

За да може да се развива и да се осовременува културата, неопходно е да се создадат концепциски, програмски, материјални и финансиски услови за перманентна обука/тренинг, специјализирање, усовршување, како и подмладување на кадрите во културата.

За таа цел, Министерството за култура ќе соработува со Министерството за образование и наука за да се осовременат облиците на едукација во областа на културата во високото образование (дипломски, постдипломски и докторски студии), како и во научноистражувачката дејност во сферата на културата и уметноста. За остварување на оваа цел, ќе се преземат и неопходни мерки за стипендирање и поддршка на младите талентирани кадри во областа на креативните индустрии, културниот менаџмент и маркетингот.

За да се надмине хроничниот недостиг од специјализиран стручен кадар во областа на непосредната заштита на сите видови културно наследство, неопходно е, во блиска иднина, да се изгради посебна стратегија за формирање и за развој на кадрите за непосредна заштита на културното наследство (тренинзи, семинари, советувања, специјализации, јавно приватно партнерство, соработка со домашни и со странски невладини организации, со УНЕСКО итн.).

5.12. ВАЛОРИЗАЦИЈА НА УМЕТНИЧКИОТ И НА СТРУЧНИОТ ТРУД НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА

Еден од приоритетите на Министерството за култура е соодветна финансиска валоризација на трудот на творците, уметниците, како и на вработените во установите од областа на културата.

Со цел да се подобрат состојбите во сферата на културата и да се надминат некои диспропорции во валоризацијата на трудот, потребно е да се донесе нов колективен договор за култура со којшто ќе се утврдат критериумите и коефициентите за вреднување на сложеноста на работните места, вложениот труд и резултатите од трудот, а со тоа ќе се утврди и неопходната хиерархија на звањата во културата.

Освен тоа, ќе се преземаат и соодветни законски мерки за давање поповолни услови за стекнување право на пензија на балетските и на другите танцови уметници во Република Македонија во согласност со искуствата во државите членки на ЕУ.

Министерството за култура, имајќи ја предвид комплексноста на културата, ќе иницира и измена на законската регулатива која ќе овозможи, освен уметниците, право на поволности од средствата од Буџетот на Република Македонија (уплата на придонеси за здравствено, пензиско и инвалидско осигурување) да имаат и другите лица што вршат стручни и едукативни работи во културата.

6. АКЦИОНЕН ПЛАН ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА ЗА ПЕРИОДОТ 2013 - 2017
ОПШТИ ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ЗА РАЗВОЈ НА КУЛТУРАТА

1	Цел	Мерки, очекувани ефекти и индикатори	Рок на реализација	Носител на активноста	Средства
1.1	Научен третман на културата како основа за поттикнување на нејзината развојна компонента.	<p>Мерка</p> <p>Склучување на договори со постојните истражувачки институти со цел обезбедување на научни анализи за сите сегменти од областа на културата.</p> <p>Основање на Институт за култура.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Планирање на развојот на културата заснован на соодветна методологија, мултидисциплинарни истражувања, факти и интерпретации.</p> <p>Индикатор</p> <p>Културата како дел од развојните процеси на државата.</p> <p>Основен Институт за култура во 2017.</p>	2013-2017	<p>Министерство за култура</p> <p>Министерство за образование и наука</p> <p>високо образовни установи</p>	1.000.000,00 годишно
1.2	Поттикнување на развојот на културата со сета нејзина комплексност.	<p>Мерка</p> <p>Континуирано зголемување на буџетските средства наменети за финансирање на програмските активности во културата.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Нагласена улога на културата како двигател на општествениот развој.</p> <p>Индикатор</p> <p>Учество на културата (програмски активности) во вкупниот буџет на државата со најмалку 1%.</p>	2013-2017	<p>Министерство за култура</p> <p>Министерство за финансии</p> <p>Влада на РМ</p> <p>Собрание на РМ</p>	
1.3	Воведување програми од областа на културата во воспитно-образовниот процес.	<p>Мерка</p> <p>Изработка на програма со која ќе се обезбеди поголема застапеност на образовни предмети од областа на културата во воспитно-образовниот процес.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Образована млада популација со профилирана перцепција за културата и со развиена свест за културни, естетски и етички вредности.</p> <p>Индикатор</p> <p>Усвоена програма од страна на Министерство за образование и наука.</p> <p>Воведени нови предмети и методи во усвојувањето на знаењето.</p>	2013	<p>Министерство за култура</p> <p>Совет за култура</p> <p>Совет за македонски јазик</p> <p>Биро за развој на образование</p> <p>Други правни и физички лица</p>	420.000,00

1. 4.	Развивање на навики за културна перцепција кај децата.	<p>Востановување на циклуси програми за децата во програмата на институциите од областа на културата.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Востановување на систем на културни вредности кај младите.</p> <p>Индикатор</p> <p>Едуцирана млада публика со афинитети за учество во културниот живот.</p>	<p>Мерка</p> <p>Востановување на циклуси програми за децата во програмата на институциите од областа на културата.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Востановување на систем на културни вредности кај младите.</p> <p>Индикатор</p> <p>Едуцирана млада публика со афинитети за учество во културниот живот.</p>	2013-2017	<p>Министерство за култура</p> <p>национални установи</p> <p>Други правни и физички лица</p>	5.000.000,00 годишно
1. 5.	Збогатување на културната понуда за лицата со посебни потреби.	<p>Посебни програми на националните установи.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Вклучување на лицата со посебни потреби во културниот живот.</p> <p>Индикатор</p> <p>Реализирани најмалку десет програми на годишно ниво.</p>	<p>Мерка</p> <p>Посебни програми на националните установи.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Вклучување на лицата со посебни потреби во културниот живот.</p> <p>Индикатор</p> <p>Реализирани најмалку десет програми на годишно ниво.</p>	2013-2017	<p>Министерство за култура</p> <p>национални установи</p>	2.000.000,00 годишно
1. 6.	Примена на културниот менаџмент како ресурс за управување во културата.	<p>Обезбедување средства за стручно усовршување во областа на културниот менаџмент.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Зголемен број на професионално обучен кадар, подигање на професионалното ниво на менаџирање во културата.</p> <p>Индикатор</p> <p>Доделени најмалку пет стипендии на годишно ниво.</p>	<p>Мерка</p> <p>Обезбедување средства за стручно усовршување во областа на културниот менаџмент.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Зголемен број на професионално обучен кадар, подигање на професионалното ниво на менаџирање во културата.</p> <p>Индикатор</p> <p>Доделени најмалку пет стипендии на годишно ниво.</p>	2013-2017	<p>Министерство за култура</p>	500.000,00 годишно
1. 7.	Поддршка и стимулирање на домашното творештво.	<p>Континуирано обезбедување на буџетски средства за создавање нови драмски текстови, музички дела од разни формати и кореографски дела од домашни автори.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Збогатување на фондот на национални дела во рамките на целокупното македонско творештво.</p> <p>Можност пошироката публика да се запознае со актуелниот македонски творечки опус.</p> <p>Индикатор</p> <p>Најмалку по две создадени дела на годишно ниво.</p>	<p>Мерка</p> <p>Континуирано обезбедување на буџетски средства за создавање нови драмски текстови, музички дела од разни формати и кореографски дела од домашни автори.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Збогатување на фондот на национални дела во рамките на целокупното македонско творештво.</p> <p>Можност пошироката публика да се запознае со актуелниот македонски творечки опус.</p> <p>Индикатор</p> <p>Најмалку по две создадени дела на годишно ниво.</p>	2013-2017	<p>Министерство за култура</p> <p>национални установи</p> <p>Други правни и физички лица</p>	5.000.000,00 годишно
1. 8.	Дигитализација на музичкото, драмското, танцовото и ликовното творештво, како и на пропагандните материјали од реализираните проекти.	<p>Овластување субјекти со надлежност да формираат бази на податоци кои ќе бидат дел од базата на Институтот за култура.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Создадени записи за творештвото, оформени бази на податоци.</p> <p>Индикатор</p> <p>Дигитализиран фонд за целокупното македонско творештво достапен за научни интерпретации и компаративни културолошки истражувања.</p>	<p>Мерка</p> <p>Овластување субјекти со надлежност да формираат бази на податоци кои ќе бидат дел од базата на Институтот за култура.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Создадени записи за творештвото, оформени бази на податоци.</p> <p>Индикатор</p> <p>Дигитализиран фонд за целокупното македонско творештво достапен за научни интерпретации и компаративни културолошки истражувања.</p>	2013-2017	<p>Министерство за култура</p> <p>високообразовни установи</p> <p>национални установи</p> <p>Други правни и физички лица</p>	1.200.000,00 годишно

1.9	Унапредување на соработката меѓу јавниот и независниот културен сектор.	<p>Мерка</p> <p>Отстапување на просторот на националните установи за реализација на копродукциски проекти со независниот културен сектор.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Зголемен број на копродукции.</p> <p>Индикатор</p> <p>Досталност на независниот културен сектор до инфраструктурните капацитети на националните установи.</p>	2013-2017	Министерство за култура национални установи независен културен сектор	Не се потребни дополнителни финансиски средства
1.10	Иновативност и разновидност во културните случувања со учество на независниот културен сектор.	<p>Мерка</p> <p>Обезбедување простор и технички предуслови за отворање центар за независниот културен сектор.</p> <p>Утврдување модели за соработка и финансирање на центарот.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Унапредување на соработката меѓу јавниот сектор и независниот културен сектор.</p> <p>Индикатор</p> <p>Обезбедени простор и технички предуслови за реализација на активностите на независниот културен сектор</p>	2014	Министерство за култура независен културен сектор	Средствата ќе се утврдат дополнително, во зависност од потребите за функционална преадаптација на просторот
1.11	Поврзување на дијаспората со современите културни текови во РМ.	<p>Мерка</p> <p>Поддршка на програми за промовирање и заштита на македонската култура, јазик и дијалекти во дијаспората.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Поголема поврзаност на дијаспората со РМ.</p> <p>Индикатор</p> <p>Реализирани најмалку десет програми на годишно ниво.</p>	2013-2017	Министерство за култура Министерство за надворешни работи	2.000.000,00 годишно

ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

2.	Цел	Мерки, очекувани ефекти и индикатори	Рок на реализација	Носител на активноста	Средства
2.1	Обучен дефицитарен кадар за вршење на непосредна заштита на културното наследство.	<p>Мерка</p> <p>Стипендирање специјализации за дефицитарните кадри во оваа област (музеологија, конзервација, библиотекарство).</p> <p>Размена на стручен кадар со врвни европски и светски универзитети.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Зголемено ниво на стручно оспособени вработени што позитивно ќе се одрази на квалитетот на работењето на институциите.</p> <p>Индикатор</p> <p>Најмалку пет стипендии годишно за дефицитарни стручни кадри од областа.</p>	2013-2017	Министерство за култура	500.000,00 годишно
2.2	Завршување на процесот на ревалоризација на културното наследство.	<p>Мерки</p> <p>Донесување програма за ревалоризација на културното наследство.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Објективно утврдување на обемот, значењето, категоризацијата, состојбата и режимот на заштита.</p> <p>Обезбедување релевантни податоци за изготвување на заштитно-конзерваторските основи.</p> <p>Обезбедување на податоци за соодветно и балансирано спроведување на заштитата.</p> <p>Индикатор</p> <p>Имплементирана програма преку националните установи за заштита на културното наследство кои се надлежни да вршат ревалоризација на наследството.</p> <p>Завршена ревалоризација на целокупното културно наследство во согласност со законските критериуми.</p>	2013-2017	Министерство за култура Управа за заштита на културното наследство национални установи	2.000.000,00 годишно
2.3	Валоризација на културното наследство над кое досега не е воспоставена заштита.	<p>Мерки</p> <p>Донесување програма за валоризација на културното наследство над кое не е воспоставена заштита со приоритет на загрозени поединечни добра, споменични целини со нарушен интегритет и археолошки локалитети, збирки на движно културно наследство кои се наоѓаат надвор од фондвите на јавните установи, како и духовно културно наследство на кое му се заканува опасност од исчезнување.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Обезбедување релевантни податоци за вкупниот обем на културното наследство по видови.</p> <p>Индикатор</p> <p>Извршена валоризација на културното наследство и воспоставена заштита на голем број добра за кои досега основано се претпоставуваше дека поседуваат својства на културно наследство.</p>	2013-2017	Министерство за култура Управа за заштита на културното наследство национални установи овластени субјекти за заштита на духовното културно наследство	1.500.000,00 годишно

2.4	Воспоставување на заштитна евиденција на традиционалната народна рурална и урбана архитектура, како и на граѓанската стилска урбана архитектура.	<p>Мерка</p> <p>Донесување програма за заштитна евиденција. Ревизија на евиденциите за овој вид културно наследство извршени во периодот меѓу 1975-1990.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Заокружен преглед на значајните примероци на традиционалната народна рурална и урбана архитектура, како и на граѓанската стилска урбана архитектура во нашата земја. Обезбедување документација и проектирање на непосредната заштита на овој вид на наследство.</p> <p>Индикатор</p> <p>Евидентирани 2/3 од постоечката рурална и урбана архитектура.</p>	2013-2014	Управа за заштита на културното наследство национални установи тим од стручни лица од областа	1.500.000,00 годишно од Буџет на РМ 4.800.000,00 од европски фондови
2.5	Имплементација на нови технологии во унапредувањето на методологијата на истражувањата и конзервацијата.	<p>Мерка</p> <p>Набавка на современа опрема за вршење на неструктивни истражувања.</p> <p>Организирање соодветни обуки за нејзино користење и имплементирање</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Намалување на ризикот од оштетувања во текот на истражувањата.</p> <p>Намалување на трошоците од истражувањата.</p> <p>Обучени кадри.</p> <p>Полесна идентификација на нови археолошки локалитети.</p> <p>Индикатор</p> <p>Набавка на еден инструмент годишно.</p>	2013-2017	Министерство за култура Управа за заштита на културното наследство национални установи	1.000.000,00 годишно
2.6	Воспоставување непосредна заштита на културното наследство.	<p>Мерка</p> <p>Програмирање на конзерваторскиот третман на културното наследство во Годишните програми на Министерството за култура.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Зачувување на културното наследство во изворна состојба и негово натамошно одржливо користење.</p> <p>Индикатор</p> <p>2/3 од вкупното евидентирано културно наследство опфатено со конзерваторски третман.</p>	2013-2017	Управа за заштита на културното наследство национални установи тим од стручни лица од областа	30.000.000,00 годишно од средства на Буџетот на РМ 145.000.000,00 вкупно од од европски фондови
2.7	Безбедносна заштита на културното наследство.	<p>Мерки</p> <p>Обезбедување на археолошките локалитети заради спречување диви ископувања.</p> <p>Видеонадзор над културните добра.</p> <p>Преземање мерки за пронаоѓање на извршителите на крајби на културни добра.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Спречување на дивите ископувања на археолошките локалитети.</p> <p>Спречување на нелегалната трговија со културни добра.</p> <p>Индикатор</p> <p>Намален број на нелегално изнесени културни добра надвор од РМ за 50%.</p>	2013-2017	Управа за заштита на културно наследство Министерство за внатрешни работи Царинска Управа на РМ Македонска православна црква Испамска верска заедница	10.000.000,00 годишно

2. 8.	Дигитализација на културното наследство.	<p>Мерка</p> <p>Обучување кадри.</p> <p>Модернизирање на постојната опрема.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Обезбедување достапност, единствена база на податоци за културното наследство, како и функционален систем за современо користење на документацијата и на добрата од различни видови како еден од современите стандарди во пристапот кон заштитата.</p> <p>Индикатор</p> <p>Оформена база на податоци за културното наследство.</p> <p>Дигитализирани сегменти на културното наследство.</p>	2013-2017	<p>Управа за заштита на културното наследство</p> <p>Центар за дигитализација на културното наследство</p> <p>национални установи</p>	1.000.000,00 годишно
2. 9	Меѓународна афирмација и научна верификација на вредностите на културното наследство на РМ.	<p>Мерка</p> <p>Мерката ќе биде спроведена со имплементација на мерките од точките од 2.1-2.8</p> <p>Вирежување на веќе создадени бази на податоци.</p> <p>Учество на претставници од РМ во надлежните тела на УНЕСКО, ИКРОМ, Совет на Европа и во други меѓународни организации.</p> <p>Активно присуство на меѓународни семинари, научни конференции и собири.</p> <p>Активности за зголемување на бројот на впишани културни добра на листите на светското културно наследство</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Препознатливост на културното наследство во меѓународни рамки.</p> <p>Научна верификација на културното наследство</p> <p>Индикатор</p> <p>Зголемен број на остварени регионални соработки во областа на заштитата на културното наследство.</p> <p>Впишани културни добра на листите на светско културно наследство.</p> <p>Застапеност во стручна периодика.</p>	2013-2017	<p>Министерство за култура</p> <p>Министерство за образование и наука</p> <p>Управа за заштита на културното наследство</p> <p>Национална комисија на УНЕСКО</p> <p>национални установи</p>	3.000.000,00 годишно
2. 10	Развој на културниот туризам.	<p>Мерка</p> <p>Изработка на стратегија за културен туризам, која ќе овозможи соодветна презентација на културното наследство.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Зголемено користење на културното наследство како фактор за развој на туризмот во РМ.</p> <p>Индикатор</p> <p>Зголемен број на странски посетители на културните обележја во РМ.</p> <p>Брендирани културни производи.</p>	2013-2017	<p>Министерство за култура</p> <p>Министерство за економија</p> <p>Министерство за транспорт и врски</p> <p>Министерство за животна средина и просторно планирање</p> <p>Министерство за локална самоуправа</p> <p>Секретаријат за Европски прашања</p> <p>тим од стручни лица од областа</p>	350.000,00 за изработка на Стратегија

МУЗЕЈСКА ДЕЈНОСТ

3	Цел	Мерки, очекувани ефекти и индикатори	Рок на реализација	Носител на активност	Средства
3.1	Востановување постојани поставки во националните музеи.	<p>Мерка</p> <p>Стручно и научно обработување на музејскиот материјал и негово систематизирање и изложување во збирки.</p> <p>Создавање на нови просторни услови и адаптација на постојните.</p> <p>Имплементација на меѓународни стандарди.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Промоција и презентација на културното наследство и афирмација на музејската дејност и музеологијата во меѓународни рамки.</p> <p>Индикатор</p> <p>Зголемен број на постојани музејски поставки во музеите.</p> <p>Зголемен број на посетители.</p>	2013-2017	<p>Министерство за култура</p> <p>национални установи</p> <p>тим од стручни лица од областа</p>	3.000.000,00 годишно
3.2	Комуникација на музејот со средината во која се наоѓа и развивање на интеракцијата како метод за подигнување на свеста за значењето на културното наследство.	<p>Мерка</p> <p>Основање на Центар за едукација како организациска единица во составот на Музејот на Македонија.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Развивање на форми на музејска едукација како современ метод за зголемување на музејската публика.</p> <p>Индикатор</p> <p>Зголемен број на вработени кадри оспособени за развивање на програми за музејска едукација.</p> <p>Зголемен број на музејски посетители.</p>	2013	<p>Министерство за култура</p> <p>Музеј на Македонија</p>	200.000,00
3.3	Осовременување на депоата на музеите во РМ.	<p>Мерка</p> <p>Примена на меѓународни стандарди за чување на музејските предмети.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Создавање на просторни, техничко-технолошки и безбедносни услови за чување на музејските материјали.</p> <p>Индикатор</p> <p>Најмалку по едно опремено музејско депо годишно.</p>	2013-2017	<p>Министерство за култура</p> <p>Управа за заштита на културното наследство</p> <p>национални музеи</p>	1.000.000,00 годишно

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЈНОСТ

4	Цел	Мерки, очекувани ефекти и индикатори	Рок на реализација	Носител на активноста	Средства
4.1	Развој на читателската публика и етаблирање на социјалната улога на книгата.	<p>Мерки</p> <p>Модернизација на библиотечниот фонд (актуелен и флексибилно приспособен кон потребите на читателите).</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Националните библиотеки - центри за промоција на читателската култура</p> <p>Индикатори</p> <p>Зголемување на бројот на позајмени библиотечни изданија.</p> <p>Зголемен број на одржани манифестации за промоција на книгата.</p> <p>Зголемен број на едуцирани корисници за користење на сите бази на податоци на библиотеката.</p>	2013-2017	Министерство за култура НУБ „Св. Климент Охридски“ - Скопје други јавни библиотеки	4.200.000,00 годишно

ДЕЈНОСТ ЗА ЗАШТИТА НА АУДИОВИЗУЕЛНИТЕ ДОБРА

5	Цел	Мерки, очекувани ефекти и индикатори	Рок на реализација	Носител на активноста	Средства
5.1	Конзерваторски третман и дигитализација на македонското филмско творештво.	<p>Мерка</p> <p>Конзерваторски третман на целокупното аудиовизуелно наследство.</p> <p>Изработка на аналогни копии за македонското филмско творештво.</p> <p>Ставање на филмските записи на дигитална подлога.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Заштитено аудиовизуелно наследство.</p> <p>Создавање база на податоци за македонското филмско творештво</p> <p>Достапност на македонската филмска продукција за натамошно користење</p> <p>Индикатор</p> <p>Дигитализирани 50% од целокупното македонско филмско творештво.</p>	2013-2017	Министерство за култура Кинотека на Македонија	7.000.000,00 годишно

ЗАШТИТА НА ДУХОВНОТО (НЕМАТЕРИЈАЛНОТО) КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО

6	Цел	Мерки, очекувани ефекти и индикатори	Рок на реализација	Носител на активноста	Средства
6.1	Збогатување на научните сознанија за духовното културно наследство.	<p>Мерка</p> <p>Теренски истражувања за идентификација на носители на одредено духовно културно добро (говор, колективна културна меморија, преданија, митови, усно творештво, етнографски и фолклорни добра).</p> <p>Евиденција на најизворните родени говорители/носители на односен говор / фолклорни добра (наследени и живи дијалекти на македонскиот јазик и на другите јазични матрици во РМ.</p> <p>Создавање на Национален регистар на заштитени духовни добра и Национален регистар на носители на духовно културно наследство.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Духовното културно наследство во функција на развојот на руралниот туризам.</p> <p>Индикатор</p> <p>Зголемен број на впишани културни добра во соодветните евиденции.</p>	2013-2017	<p>Управа за заштита на културното наследство</p> <p>овластени субјекти за заштита на културното наследство</p>	500.000,00 годишно
6.2	Употреба на духовното културно наследство како живо културно наследство	<p>Мерка</p> <p>Развивање на програми за негување и популаризација.</p> <p>Едукација преку наставни програми.</p> <p>Развивање на работилници и други креативно-образовни практики.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Негување на традицијата.</p> <p>Зголемен број на културни производи кои носат финансиска добивка на државата, носителите, имателите или корисниците на културните добра.</p> <p>Индикатор</p> <p>Заштитено и промовирано културно наследство.</p> <p>Развиени наставни содржини за духовното културно наследство.</p> <p>Зголемено ниво на свесност кај јавноста за зачувување на духовното културно наследство.</p>	2013-2017	<p>Министерство за култура</p> <p>Управа за заштита на културното наследство</p> <p>овластени субјекти за заштита на духовното културно наследство</p>	500.000,00 годишно

ЈАЗИЧНО НАСЛЕДСТВО И ЈАЗИЧНА КУЛТУРА

7	Цел	Мерки, очекувани ефекти и индикатори	Рок на реализација	Носител на активност	Средства
7.1	Актуелизирање и издавање на постојниот Правопис на македонскиот стандарден (литературен) јазик.	<p>Мерка</p> <p>Формирање тим од научни работници - македонисти кои ќе изработат елаборат во кој ќе се образложи потребата од осовременување на Правописот на македонскиот стандарден (литературен) јазик.</p> <p>Доставување на Елаборатот до Министерството за образование и наука.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Усогласување на правописните правила на македонскиот јазик со потребите што произлегуваат од современиот развој на јазикот и збогатување на јазикот.</p> <p>Индикатор</p> <p>Изработен елаборат.</p> <p>Издаден правопис.</p>	2013	<p>Министерство за култура</p> <p>Совет за македонски јазик</p> <p>Институт за македонски јазик</p>	350.000,00 за изработка на Елаборат

КНИЖЕВНО ТВОРЕШТВО И ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ

8	Цел	Мерки, очекувани ефекти и индикатори	Рок на реализација	Носител на активност	Средства
8.1	Востановување специјализирано координативно и стручно тело кое ќе ги промовира писателите/авторите, преведувачите, лекторите и книгите	<p>Мерка</p> <p>Основање на Центар, односно Агенција за книга како посебна установа или како организациска единица во рамките на Министерството за култура .</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Подобрена состојба во издавачката дејност и поголем пласман на македонските автори во странство.</p> <p>Афирмација на книгата и нејзината културна, образовна, духовна и социјална функција.</p> <p>Индикатор</p> <p>Основана Агенција</p>	2015	<p>Министерство за култура</p> <p>тим од стручни лица од областа</p>	350.000,00 за изработка на Елаборат
8.2	Меѓународна промоција на македонските автори - писатели.	<p>Мерка</p> <p>Посебен конкурс на Министерството за култура за странски издавачи.</p> <p>Поддршка за усовршување на литературни преведувачи од други земји кои преведуваат од македонски јазик.</p> <p>Поддршка на странски издавачи за преводи на дела од македонската литература со високи вредности.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Зголемен пласман на македонската книга во странство.</p> <p>Индикатор</p> <p>Објавување на најмалку 20 дела од македонски автори во издание на странски издавачи.</p>	2013-2017	<p>Министерство за култура</p> <p>тим од стручни лица од областа</p>	2.000.000,00 годишно

8.3.	Откуп на самостојно реализирани изданија (први изданија).	Зголемување на буџетските средства за откуп на издадени дела. Очекувани ефекти Развој на издавачката дејност. Создавање квалитетна книжевна продукција. Зголемување на фондот на библиотеците со квалитетни дела. Индикатор Реализиран откуп на најмалку 300 книги годишно.	2014-2017	Министерство за култура тим од стручни лица од областа	30% од вкупниот буџет за Годишната програма за издавачка дејност
------	---	---	-----------	---	--

ВИЗУЕЛНА УМЕТНОСТ, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН

9	Цел	Мерки, очекувани ефекти и индикатори	Рок на реализација	Носител на активност	Средства
9.1	Подобрување на условите за работа во постојните галерии во националните установи.	Мерка Оспособување на најзначајните галериски простори според меѓународни стандарди. Набавка на професионална опрема. Очекувани ефекти Соодветна презентација на врвни автори од земјата и од странство. Индикатор Најмалку една осовременета галерија годишно.	2013-2017	Министерство за култура национални установи	1.500.000,00 годишно
9.2	Збогатување на ликовниот фонд на националните институции.	Мерка Континуиран откуп на дела. Очекувани ефекти Стимулирање на ликовното творештво и на авторите Зголемен број на квалитетни откупени дела.	2013-2017	Министерство за култура национални установи тим од стручни лица од областа	2.000.000,00 годишно
9.3	Стручна процена на оригиналноста, естетската и културната вредност на делата.	Мерка Пропишување на законски основ за издавање на сертификати. Очекувани ефекти Правна сигурност во областа. Индикатор Воведени сертификати во правниот систем.	2014	Министерство за култура Друштво на ликовни уметници на Македонија високообразовни установи	150.000,00 годишно за работа на стручните лица кои ќе вршат проценка

МУЗИЧКО ТВОРЕШТВО И
МУЗИЧКО-СЦЕНСКА ДЕЈНОСТ

10	Цел	Мерки, очекувани ефекти и индикатори	Рок на реализација	Носител на активност	Средства
10.1	Присуство на македонски уметници на странски реномирани фестивали и манифестации.	<p>Мерка</p> <p>Поврзување на музичките институции од земјава и од странство. Потпишување на договори како основа за воспоставување соработка.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Интензивирање на меѓународната соработка. Воспоставување на реципрочитет во гостувањата.</p> <p>Презентирање на нашите автори и изведувачи на фестивалите и манифестациите кои се членки на европската и на Светската федерација на фестивали.</p> <p>Индикатор</p> <p>Активна партиципација на нашите уметници во меѓународни културни настани.</p>	2013-2017	<p>Министерство за култура</p> <p>Министерство за надворешни работи</p> <p>национални установи</p>	600.000,00 за годишни котизации и учество на годишни конференции
10.2.	Достапност на нотно издаваштво и музичка литература во РМ.	<p>Мерка</p> <p>Отворање на нотен и музички книжен центар во НУ -Македонска филхармонија (нов објект).</p> <p>Откуп на лиценца од светски издавачки музички куќи.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Стимулирање на творештвото.</p> <p>Достапност на нотниот материјал за репродуктивните уметници.</p> <p>Индикатор</p> <p>Етаблиран центар за нотно издаваштво.</p>	2016	<p>Министерство за култура</p> <p>Македонска филхармонија</p>	<p>1.500.000,00 за опремување на просторија</p> <p>3.000.000,00 за набавки на нотен материјал</p>

ТЕАТАРСКА УМЕТНОСТ

11	Цел	Мерки, очекувани ефекти и индикатори	Рок на реализација	Носител на активност	Средства
11.1	Современување на театрите со соодветна сценска технологија.	<p>Мерка</p> <p>Набавка на опрема.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Зголемување на техничко-технолошките капацитети на театрите во функција на збогатување на театарските продукции.</p> <p>Индикатор</p> <p>Современети 15 театри за наведениот период.</p>	2013-2015	<p>Министерство за култура</p> <p>национални установи - театри</p>	<p>2013-4.000.000,00</p> <p>2014 6.000.000,00</p> <p>2015 7.000.000,00</p>

ФИЛМСКА УМЕТНОСТ И КИНЕМАТОГРАФСКА ДЕЈНОСТ

12	Цел	Мерки, очекувани ефекти и индикатори	Рок на реализација	Носител на активност	Средства
12. 1	Меѓународна афирмација на македонската филмска продукција.	<p>Мерка</p> <p>Континуирана финансиска поддршка на филмско производство.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Застапеноста на филмовите на реномирните меѓународни фестивали.</p> <p>Индикатор</p> <p>Освоени меѓународни признанија.</p>	2013-2017	Филмски фонд на РМ филмски продуценти	250.000.000.00 годишно
12. 2	Подобрување на условите за меѓународна соработка, како и привлекување на странски филмски продуценти за користење на Република Македонија како локација за снимање.	<p>Мерка</p> <p>Донесување законска регулатива за поттикнување на странски вложувања во филмската и телевизиската продукција во РМ.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Развој на општата инвестициска инфраструктура, зголемување на стапката на вработеност, зголемување на глобалната конкурентност во оваа област, како и развој на туризмот и на другите услужни дејности.</p> <p>Индикатор</p> <p>Реализирани странски телевизиски и филмски продукции во РМ.</p>	2013-2017	Филмски фонд на РМ филмски продуценти	Во зависност од реализираните странски продукции во РМ
12.3	Ставање во функција на кино салите при Центрите за култура.	<p>Мерка</p> <p>Набавка на нова дигитална опрема за киноприкажување во Центрите и во домовите на култура.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Прикажување филмови во дигитална форма.</p> <p>Подобрен квалитет на прикажувањето на филмовите.</p> <p>Индикатор</p> <p>35 дигитализирани киносаали.</p> <p>Зголемена посетеност на киносалите.</p>	2013-2017	Министерство за култура Филмски фонд на РМ центри за култура	10.000.000.00 годишно
12.4	Создавање на техничка филмска база.	<p>Мерка</p> <p>Набавка на опрема за филмска продукција и постпродукција.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Создаден технички и друг вид фондус за филмска продукција и постпродукција.</p> <p>Оспособен кадар за филмска продукција и постпродукција.</p> <p>Етаблирање на систем за рентабилно работење во филмската дејност.</p> <p>Користење на техничката база од странски продуценти.</p> <p>Индикатор</p> <p>Создадена техничка база.</p>	2013-2015	Министерство за култура Филмски фонд на РМ	Јавно приватно партнерство

МЕЃУНАРОДНА КУЛТУРНА СОРАБОТКА И МЕЃУНАРОДНИ КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ

13	Цел	Мерки, очекувани ефекти и индикатори	Рок на реализација	Носител на активност	Средства
13.1	Активно учество на македонските оператори во европските културни мрежи.	<p>Мерки</p> <p>Стручна помош на апликантите при конкурирањето во фондовите на ЕУ и во другите фондови.</p> <p>Буџетска поддршка на проектите што добиле средства од ЕУ и од други фондови.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Искористување на средствата од фондовите за реализација на проекти од областа на културата</p> <p>Индикатори</p> <p>Реализирани проекти со други културни оператори, фондации и организации.</p>	2013-2017	Министерство за култура	6.000.000,00 годишно
13.2	Етаблирање на систем кој ќе обезбеди поинтензивна презентација и препознатливост на македонската култура во странство.	<p>Мерки</p> <p>Изработка на стратегија за меѓународна презентација и квалитетно меѓународно претставување во странство, базирана врз анализа на потребите и дефинирање на критериумите за селективност.</p> <p>Изработка на креативен промотивен мултимедијален проект кој ќе ги презентира синтетички традиционалните и модерните обележја на македонската култура.</p> <p>Годишно претставување во седиштето на меѓународните организации.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Препознатливост на културата на РМ во меѓународен контекст.</p> <p>Отворање можности за меѓународна соработка.</p> <p>Индикатори</p> <p>Три комплексни претставувања на македонската култура годишно.</p>	2013	Министерство за култура Министерство за надворешни работи тим од стручни лица од областа	10.000.000,00 годишно

ОРГАНИЗАЦИСКИ, ФИНАНСИСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА

14	Цел	Мерки, очекувани ефекти и индикатори	Рок на реализација	Носител на активноста	Средства
14.1	Јасно позиционирање на улогата и на придонесот на секоја национална установа во остварувањето на културата.	<p>Мерка</p> <p>Изработка на анализа која ќе ја лоцира функционалноста на установите во областа на културата.</p> <p>Изработка на програма или стратегија за реобликување на мрежата на националните установи.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Редефинирање на улогата на националните установи во современата култура.</p> <p>Индикатори</p> <p>Ревидирана мрежа на национални установи во согласност со потребите на културата.</p>	2014	<p>Министерство за култура</p> <p>Совет за култура</p> <p>високо образовни установи</p> <p>национални установи</p>	350.000,00 за изработка на анализа
14.2	Соодветно и балансирано вреднување на трудот на вработените во институциите од областа на културата.	<p>Мерка</p> <p>Донесување на нов колективен договор.</p> <p>Селективност при вработувањето на кадрите врз основа на јасни критериуми.</p> <p>Доследна примена на законското решение за аудиција и реаудиција и за тестирање и рецензија како основа за засновање на работен однос во национална установа и прераспоредување на кадрите.</p> <p>Правило на засновање на работен однос на определено работно време во театрите и музичките установи.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Соодветна валоризација на трудот на вработените во установите од областа на културата</p> <p>Екипираност на институциите со квалитетни кадри.</p> <p>Индикатор</p> <p>Донесен колективен договор</p>	2013-2017	<p>Министерство за култура</p> <p>Синдикат за образование наука и култура</p> <p>национални установи</p>	70.000.000,00 до крајот на 2017
14.3	Унапредување на состојбите во областа на културата.	<p>Мерка</p> <p>Донесување на нов системски пропис од областа на културата во кој ќе се имплементираат целите од Стратегијата за децентрација во управувањето со културата, делегиран буџет на националните установи итн.</p> <p>Донесување на нов закон за аудиовизуелната дејност.</p> <p>Донесување на нов закон за издаваштвото.</p> <p>Измена на законодавството во областа на културата.</p> <p>Очекувани ефекти</p> <p>Современа правна рамка за остварување на културата усогласена со европските практики.</p> <p>Индикатор</p> <p>Донесени закони</p>	2013	Министерство за култура	350.000,00 (за надворешни соработници)

Оваа стратегија влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-509/1
24 јануари 2013 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА**595.**

Врз основа на член 31 став (2) точка 1, а во врска со член 35 став (1) и член 33 став (1) точка 85) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 142/12) и 16 од Законот за територијална организација на локалната самоуправа во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/04, 12/05, 98/08 и 106/08) Државната изборна комисија на седницата одржана на 24.01.2013 година, Државната изборна комисија донесе

О Д Л У К А**ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ОПШТИНСКАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА КИЧЕВО****I.**

Се формира Општинска изборна комисија Кичево со седиште во Општина Кичево во следниот состав:

За претседател на Општинската изборна комисија КИЧЕВО се избира:

ЛАТИФЕ БАЈРАМИ, вработена во Биро за развој на образованието.

За заменик претседател на Општинската изборна комисија КИЧЕВО се избираат:

ЕМАНУЕЛА САРАФИЛОСКА, вработена во Сообраќајно Република Македонија.

За член на Општинската изборна комисија КИЧЕВО се избираат:

ФЛУТУРА ЛАЗАМИ, вработена во Секретаријат за европски прашања.

ЛУЛВЕРИМ ИСМАИЛИ, вработена во Секретаријат за спроведување на рамковниот договор.

СВЕТО ВАСИЛЕСКИ, вработена во Министерство за животна средина, просторно планирање и води.

ИРЕНА СТЕПАНОВСКА, вработена во Министерство за финансии.

За заменик член на Општинската изборна комисија КИЧЕВО се избираат:

КАДИШЕ САДИКУ, вработена во Секретаријат за спроведување на рамковниот договор.

ШЕФКИ ЈАШАРИ, вработена во Секретаријат за спроведување на рамковниот договор.

ДРАГАН КАРАНФИЛОСКИ, вработена во Град Скопје.

РИСТЕ ЛАЗАРОВСКИ, вработена во Општина Дргово.

Мандатот на претседателот, неговиот заменик, членовите и нивните заменици на Општинската изборна комисија изнесува 5 (пет) години.

II.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а по сила на закон, престанува да важи Одлуката за формирање на општинска изборна комисија Кичево („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/11, 65/11, 67/11 и 72/11), број 10-1861/1 од 04.06.2011 година и број 10-810/6 од 04.11.2011 година.

III.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на интернет страницата на Државна изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано за претседател, заменик претседател, членови или нивни заменици на општинските изборни комисии имаат право да поднесат Изјава за неприфаќање на именувањето.

Изјавата за неприфаќање се поднесува до Државната изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на објавувањето на оваа одлука во Службен весник на Република Македонија.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на Државната изборна комисија е конечно.

Бр. 07 – 331/1
25 јануари 2013 година
Скопје

Државна изборна комисија,
Претседател,
Борис Кондарко, с.р.

596.

Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со членовите 35 став (1) и 33 став (1) точка 85) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр.40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 142/12), Државната изборна комисија на седницата одржана на 24.01.2013 година, Државната изборна комисија донесе

О Д Л У К А**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЧЛЕНОВИ И НИВНИ ЗАМЕНИЦИ НА ИЗБОРНА КОМИСИЈА НА ГРАД СКОПЈЕ****I.**

Во Одлуката за именување претседател, членови и нивни заменици на Изборна комисија на град Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 77/12), се вршат следните изменувања и дополнувања и тоа:

1. Во составот на Изборна комисија на град Скопје заменик претседателот ИЛИЈАЗ САБРИУ, вработен во Министерство за надворешни работи се разрешува.

За заменик претседател се именува ИМЕР РЕЏЕПИ вработен во Секретаријат за спроведување на рамковниот договор.

2. Во составот на Изборна комисија на град Скопје членот ЃУЛША НЕБИ, вработена во Секретаријатот за спроведување на рамковниот договор, се разрешува.

За член се именува АЈЛА ФЕТАИ вработена во Општина Чаир.

II.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на интернет страницата на Државна изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано за претседател, заменик претседател, членови или нивни заменици на општинските изборни комисии имаат право да поднесат Изјава за неприфаќање на именувањето.

Изјавата за неприфаќање се поднесува до Државната изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на објавувањето на оваа одлука во Службен весник на Република Македонија.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на Државната изборна комисија е конечно.

Бр. 07 – 332/1
25 јануари 2013 година
Скопје

Државна изборна комисија,
Претседател,
Борис Кондарко, с.р.

597.

Врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со членовите 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и (2) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“ бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11 и 142/12), Државната изборна комисија на седницата одржана на 24.01.2013 година, во состав: Претседател Борис Кондарко, Потпретседател м-р Субхи Јакупи и членовите Влатко Сајкоски, Сашо Срцев, Анета Стефановска, Виолета Дума и Бедредин Ибраими донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ ИЗБОРНИ КОМИСИИ

I.

Во Одлуките за формирање на општинските изборни комисиии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/11, 65/11, 67/11 и 72/11), број 10-1861/1 од 04.06.2011 година и број 10-810/6 од 04.11.2011 година се вршат следните изменувања и дополнувања и тоа:

1. Во составот на Општинската изборна комисија Арачиново заменик претседателот САШО ДОДЕВСКИ, вработен во Министерство за образование и наука се разрешува.

За заменик претседател се именува ЃОРЃИ ТОДОРОВ вработен во ГРАД СКОПЈЕ

2. Во составот на Општинската изборна комисија Центар Жупа претседател ФАТМИР СКЕНДЕРИ вработен во Општина Центар Жупа, СЕ РАЗРЕШУВА.

За претседателот се именува ШЕФКО ЈУСУФ вработен во Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството - Битола.

3. Во составот на Општинската изборна комисија Ѓорче Петров претседател СОЊА КУШЕВСКА, вработена во Министерство за здравство СЕ РАЗРЕШУВА.

За претседател се именува МАЈА КОСТОВА вработена во Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија

4. Во составот на Општинската изборна комисија Чаир претседателот ЕЈУП БЕРИША вработен во Кабинетот на претседателот на државата, СЕ РАЗРЕШУВА.

За претседател се именува БЛЈЕРИМ МУХАЃЕРИ вработен во Секретаријат за спроведување на рамковниот договор

5. Во составот на Општинската изборна комисија Долнени, претседателот ВЕНЧЕ ЃОРЃИОСКИ, вработен во Државното правобранителство на Република Македонија, СЕ РАЗРЕШУВА.

За претседател се именува ЖАРКО МАРКОСКИ вработен во Општина Долнени.

6. Во составот на Општинската изборна комисија Охрид претседателот АНЃЕЛИНА НЕДЕСКА, вработена во Министерство за култура се разрешува.

За претседател се именува МАРИКА КОСТАДИНОВСКА вработена во Министерство за економија.

7. Во составот на Општинската изборна комисија Аеродром заменик членот КИРО ЛЕВЕСКИ вработен во Биро за стопански недоволно развиени подрачја, СЕ РАЗРЕШУВА.

За член се именува ВАНЧО ПОСТОЛОВСКИ вработен во Агенција за катастар за недвижности.

8. Во составот на Општинската изборна комисија Македонски Брод претседателот КАТЕРИНА ШТЕРИОВСКА, вработен во Министерство за надворешни работи, СЕ РАЗРЕШУВА.

За претседател се именува ВАЛЕНТИНА ЃУРЧЕСКА вработена во Министерство за финансии.

9. Во составот на Општинската изборна комисија Бутел претседателот БИЛЈАНА ВЕЛКОВСКА вработена во Општина Бутел, СЕ РАЗРЕШУВА.

За претседател се именува АНГЕЛА ПОП РИСТОВА – АЈДИН вработена во Државен архив на Република Македонија.

10. Во составот на Општинската изборна комисија Ресен заменик членот СЛАВИЦА ИКОНОМОВСКА, вработен во ОПШТИНА РЕСЕН, СЕ РАЗРЕШУВА.

За заменик член се именува МАРИНА ДУМОВСКА вработена во Министерство за финансии.

11. Во составот на Општинската изборна комисија РЕСЕН заменик член БИЛЈАНА ТУЏАРОВСКА КУПЕВА, вработена во Министерство за култура се разрешува.

За заменик член се именува БИЛЈАНА ЈОВАНОВСКА вработена во Министерство за животна средина, просторно планирање и води.

12. Во составот на Општинската изборна комисија Велес претседателот ВАСКА ЛЕФТОВА вработена во Биро за развој на образованието, СЕ РАЗРЕШУВА.

За претседател се именува ЕМИЛИЈА АНДОВСКА вработена во Министерство за образование и наука.

13. Во составот на Општинската изборна комисија Велес членот ВАСКА КОСИЌ, вработен во Биро за развој на образованието, СЕ РАЗРЕШУВА.

За член се именува ЛИЛИ ВЕЛКОВСКА вработена во Општина Велес.

14. Во составот на Општинската изборна комисија Берово претседателот МЕТОДИ ВЕЗЕНКОВСКИ, вработена во Министерство за образование и наука, СЕ РАЗРЕШУВА.

За претседател се именува ЉУБЧО МЕХАНЦИСКИ вработен во Министерство за труд и социјална политика.

15. Во составот на Општинската изборна комисија Ресен заменик претседател СЕВАЉ БАХТИЈАР, вработен во СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР СЕ РАЗРЕШУВА.

За заменик претседател се именува ФАТИМЕ ДЕМИРИ вработена во Министерство за економија.

16. Во составот на Општинската изборна комисија Ресен, членот НЕВЕНКА ЧОНЕВСКА, вработена во ОПШТИНА РЕСЕН, СЕ РАЗРЕШУВА.

За член се именува ВЕРА ИВАНОВСКА вработена во Министерство за економија.

17. Во составот на Општинската изборна комисија Карпош членот ЕМИЛИЈА БОРИСАВЛЕВИЌ вработена во Секретаријат за европски прашања, СЕ РАЗРЕШУВА.

За член се именува ИВАНА ЧЕСМАЦИСКА вработена во Министерство за економија.

18. Во составот на Општинската изборна комисија Карпош заменик членот МАРТИН КОСТОВСКИ, вработен во МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ, СЕ РАЗРЕШУВА.

За заменик член се именува ДЕЈАН АНДРЕЕВ вработен во Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија.

19. Во составот на Општинската изборна комисија Неготино членот ИЛИЈА ВЕЉАНОВ вработен во Општина Неготино, СЕ РАЗРЕШУВА.

За член се именува РИСТЕ ТАШЕВ вработен во Општина Неготино.

20. Во составот на Општинската изборна комисија Богданци заменик членот ВЕНЕРА ЗЕЛЕВА (ВАНЕВА), вработена во Општина Богданци, СЕ РАЗРЕШУВА.

За заменик член се именува ЖАКЛИНА ПОП ИЛИЕВА вработена во Управа за водење матични книги.

21. Во составот на Општинската изборна комисија Шуто Оризари заменик претседателот СЛАВКО ЛАЗОВСКИ, вработен во МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ СЕ РАЗРЕШУВА.

За заменик претседател се именува ЗОРАН ДИМИТРОВСКИ вработена во Управа за хидрометеоролошки работи.

22. Во составот на Општинската изборна комисија Новаци членот ОЛИВЕРА НЕЧАКОВСКА вработена во КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА, СЕ РАЗРЕШУВА.

За член се именува МИРЈАНА КУЗМАНОВСКА вработена во Општина Новаци.

23. Во составот на Општинската изборна комисија Чешиново Облешево заменик членот ЈОРДАН МИТЕВСКИ вработен во Општина Кочани, СЕ РАЗРЕШУВА.

За заменик член се именува БОРЧЕ САНДЕВ вработен во Општина Чешиново Облешево.

24. Во составот на Општинската изборна комисија Чешиново Облешево заменик претседателот СТАНКА АНГЕЛОВА, вработен во Министерство за економија, СЕ РАЗРЕШУВА.

За заменик претседател се именува ДАНИЕЛ ТРЕНЧОВ вработен во Дирекција за безбедност на класифицирани информации - Штип.

25. Во составот на Општинската изборна комисија Струмица заменик членот ТАЊА КРСТЕВСКА вработена во Државен архив на Република Македонија, СЕ РАЗРЕШУВА.

За заменик член се именува ЕВГЕНИЈА ГРАМАТИКОВА вработена во Општина Струмица.

26. Во составот на Општинската изборна комисија Радовиш членот МИЛЕ МАНЧЕВ, вработен во Општина Радовиш СЕ РАЗРЕШУВА.

За член се именува ГОЦЕ ТРАЈАНОВ вработен во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.

27. Во составот на Општинската изборна комисија Сопиште, заменик членот НАТАЛИЈА ДОНОВСКА, вработена во МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО, СЕ РАЗРЕШУВА.

За заменик член се именува МАРИНА МИЛОШЕВСКА вработена во МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА.

28. Во составот на Општинската изборна комисија Штип заменик членот ПАНЧЕ КРАЛЕВ вработен во Генерален секретаријат на владата на Република Македонија, СЕ РАЗРЕШУВА.

За претседател се именува АЛЕКСАНДАР КАРАНФИЛОВСКИ вработен во Управа за хидрометеоролошки работи.

29. Во составот на Општинската изборна комисија Кочани претседателот МИРЈАНА АТАНАСОВА, вработен во Општина Кочани, СЕ РАЗРЕШУВА.

За претседател се именува ИРИНА ХАЦИЕВА вработена во Општина Кочани.

30. Во составот на Општинската изборна комисија Демир Капија заменик членот КОСТАДИН МАЛЕВ, вработена во Министерство за земјоделство шумарство и водостопанство се разрешува.

За заменик член се именува ПАВЛЕ ДИМОВСКИ вработен во Општина Демир Капија.

31. Во составот на Општинската изборна комисија Куманово заменик претседателот ФЛОРИМ РЕЦЕПИ вработен во Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор, СЕ РАЗРЕШУВА.

За заменик претседател се именува ЦАВИТ АЈДИНИ вработен во Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор.

32. Во составот на Општинската изборна комисија Петровец членот АЦО ЈАНЕВСКИ, вработен во Министерство за труд и социјална политика, СЕ РАЗРЕШУВА.

За член се именува ЗОРАН ВЕЛКОВСКИ вработена во Општина Петровец.

33. Во составот на Општинската изборна комисија Прилеп, членот МАРИНА ТОЦЕВА (СПАСОВСКА), вработена во СЕ РАЗРЕШУВА.

За член се именува ЈАСМИНКА ЃУРЧИНОСКА - ШИШЕВСКА вработена во Агенција за храна и ветеринарство.

34. Во составот на Општинската изборна комисија Сарај членот РАБИЈЕ СЕЛМАНИ, вработена во Секретаријат за спроведување на Рамковен договор се разрешува.

За член се именува ХУЗРИЈЕ МУРАТИ вработена во Министерство за култура.

35. Во составот на Општинската изборна комисија Битола, заменик членот ДЕЈАН КРСТАНОВ вработен во Агенција за управување со одземен имот, СЕ РАЗРЕШУВА.

За заменик член се именува АЦО КИМОВСКИ вработена во Државен архив на Република Македонија.

36. Во составот на Општинската изборна комисија Долнени, членот АДНАН ИБРАИМИ, вработен во Секретаријатот за спроведување на рамковен договор, СЕ РАЗРЕШУВА.

За член се именува САМИ МЕРСИМИ вработен во Секретаријат за спроведување на рамковниот договор.

37. Во составот на Општинската изборна комисија Долнени, заменик членот ЈЕЛИС САДУЛОСКА вработена во Секретаријатот за спроведување на рамковен договор, СЕ РАЗРЕШУВА.

За заменик членот се именува АЈША МУАРЕМОСКА – ТОПАЛОСКА вработена во Општина Долнени.

38. Во составот на Општинската изборна комисија Центар, членот МИРЈАНА МИТЕВСКА, вработена во Градот Скопје, СЕ РАЗРЕШУВА.

За член се именува ЛАРИСА КИТАНОВ - АЦЕВСКА вработена во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.

39. Во составот на Општинската изборна комисија Центар, заменик членот ГЕОРГИ ХАЏИВАСКОВ, вработен во Министерство за транспорт и врски, СЕ РАЗРЕШУВА.

За заменик член се именува ВЛАТКО СТАНКОВСКИ вработена во Министерство за надворешни работи.

40. Во составот на Општинската изборна комисија Врпчиште, членот МЕНСУР ЗЕНУНИ, член на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, СЕ РАЗРЕШУВА.

За член се именува ЕЈУП ЈАЈА вработен во Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство.

41. Во составот на Општинската изборна комисија Маврово и Ростуша, заменик членот Душица Стојчева, вработена во општина Зелениково, СЕ РАЗРЕШУВА.

За заменик член се именува ЕЛВИРА ЕЈУПИ вработена во Општина Маврово и Ростуша.

42. Во составот на Општинската изборна комисија Бутел, заменик претседателот БЕСА ГРУБИ, вработена во Министерство за образование и наука, СЕ РАЗРЕШУВА.

За заменик претседател се именува АЈТЕН ИБРАИМИ вработена во Комисија за заштита на правото за слободен пристап до информации.

43. Во составот на Општинската изборна комисија Аеродром, членот САЊА ТРАЈАНОВСКА, вработена во Министерство за труд и социјална политика, СЕ РАЗРЕШУВА.

За член се именува НАДА ШУТИНОСКА вработена во Министерство за финансии.

44. Во составот на Општинската изборна комисија Чаир, заменик претседателот Даниела Брајковска, вработена во Министерство за надворешни работи, СЕ РАЗРЕШУВА.

За заменик претседателот се именува ВЕРА РИСТОВСКА вработена во Министерство за труд и социјална политика.

45. Во составот на Општинската изборна комисија Кочани, член Иван Алексиев, вработена во Министерство за култура, СЕ РАЗРЕШУВА.

За член се именува ЗОРАН ЈАКИМОСКИ вработен во Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија.

46. Во составот на Општинската изборна комисија Новаци, член Оливера Нечаковска, вработена во Комисија за заштита на конкуренцијата, СЕ РАЗРЕШУВА.

За член се именува МИРЈАНА КУЗМАНОВСКА вработена во Општина Новаци.

47. Во составот на Општинската изборна комисија Маврово и Ростуша, заменик член Душан Гоговски, вработен во Министерство за финансии, СЕ РАЗРЕШУВА.

За заменик член се именува СЛОБОДАН ЛАЈКОСКИ вработен во Општина Маврово и Ростуша .

48. Во составот на Општинската изборна комисија Долнени за заменик член се именува ИВАН НИНСКИ вработен во Министерство за информатичко општество и администрација.

49. Во составот на Општинската изборна комисија Могила за претседател се именува РИСТЕ ПРОЈЧЕВСКИ вработен во Генерален секретаријат на Владата на Република Македонија.

50. Во составот на Општинската изборна комисија Новаци за член се именува ЉУПЧО МОЈСОВСКИ вработен во Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството Битола.

51. Во составот на Општинската изборна комисија Новаци за член се именува БОНЕ МАЛАКОВСКИ вработен во Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството Битола.

52. Во составот на Општинската изборна комисија Зелениково за член се именува ЦЕВЦЕТ ФЕРАТИ вработен во Секретаријат за спроведување на рамковниот договор.

53. Во составот на Општинската изборна комисија Кисела Вода за заменик претседател се именува СОФИЈА СПАСОВСКА вработена во Министерство за труд и социјална политика.

Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука, а по сила на закон, престануваат да важат Одлуката за формирање на општинска изборна комисија Вранештица, Одлуката за формирање на општинска изборна комисија Другово, Одлуката за формирање на општинска изборна комисија Кичево, Одлуката за формирање на општинска изборна комисија Зајас и Одлуката за формирање на општинска изборна комисија Осломеј.

II.

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и на интернет страницата на Државна изборна комисија.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука, согласно член 18 став 3 од Изборниот законик, лицето избрано за претседател, заменик претседател, членови или нивни заменици на општинските изборни комисии имаат право да поднесат Изјава за неприфаќање на именувањето.

Изјавата за неприфаќање се поднесува до Државната изборна комисија, во рок од 48 часа, сметано од денот на објавувањето на оваа одлука во Службен весник на Република Македонија.

Доставувањето на Изјавата преку пошта не е дозволено.

Решението на Државната изборна комисија е конечно.

Бр. 07 – 333/1
25 јануари 2013 година
Скопје

Државна изборна комисија,
Претседател,
Борис Кондарко, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

598.

Врз основа на член 145-а став (3) од Законот за игрите на среќа и за забавните игри („Службен весник на Република Македонија“ бр. 24/11, 51/11, 148/11, 74/12 и 171/12), министерот за финансии, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СЕРВИСНАТА КНИШКА ЗА АВТОМАТИТЕ ЗА ИГРИ НА СРЕЌА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на сервисната книшка за автоматите за игри на среќа.

Член 2

Сервисната книшка е со правоаголна форма во А4 формат корица од тврд картон во сина боја и меѓусебно поврзани внатрешни страници.

Член 3

Предната страна на корицата на сервисната книшка содржи: име и лого на фирмата, во средишниот дел називот на книшката, тип на автоматот, верзија, сервиски број, автомат клуб, реден број на автоматот и инвентарен број.

Страниците на сервисната книшка ги содржат следните податоци: датум и време, пломба број, состојба на електронските бројачи пред сервис, состојба на електронските бројачи по сервис, опис на дефектот, вградените резервни делови, потпис на сервисерот и потпис на одговорното лице во правното лице.

Формата и содржината на сервисната книшка е дадена во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20 - 42917/3-12
17 јануари 2013 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

ПРИЛОГ

Име и лого на фирмата

СЕРВИСНА КНИШКА ЗА АВТОМАТ ЗА ИГРИ НА СРЕЌА

ТИП НА АВТОМАТОТ _____

ВЕРЗИЈА _____

СЕРИСКИ БРОЈ _____

АВТОМАТ КЛУБ _____

РЕДЕН БРОЈ НА АВТОМАТОТ _____

ИНВЕНТАРЕН БРОЈ _____

ДАТУМ _____
 ВРЕМЕ _____
 ПЛОМБА БРОЈ _____

ПРЕД СЕРВИС

ЕЛЕКТРОНСКИ БРОЈАЧИ		МЕХАНИЧКИ БРОЈАЧИ
TOTAL IN	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	МЕН. BET <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
TOTAL OUT	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	МЕН. WIN <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
TOTAL IN-OUT	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	МЕН. HANDPAY <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
TOTAL BET	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	МЕН. BILLS <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
TOTAL WON	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>

ПО СЕРВИС

ЕЛЕКТРОНСКИ БРОЈАЧИ		МЕХАНИЧКИ БРОЈАЧИ
TOTAL IN	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	МЕН. BET <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
TOTAL OUT	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	МЕН. WIN <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
TOTAL IN-OUT	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	МЕН. HANDPAY <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
TOTAL BET	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	МЕН. BILLS <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
TOTAL WON	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>

ОПИС НА ДЕФЕКТОТ _____

ВГРАДЕНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

ДЕФЕКТ РЕШЕН НЕРЕШЕН

СЕРВИСЕР

Ред. Бр.

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ ВО ПРАВНОТО ЛИЦЕ

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

599.

Врз основа на член 35 став 2 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09, 36/11, 51/11 и 166/12), министерот за труд и социјална политика донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ИЗБОР НА ЗГРИЖУВАЧКО СЕМЕЈСТВО, ВИДОТ И БРОЈОТ НА КОРИСНИЦИТЕ КОИ МОЖАТ ДА СЕ СМЕСТАТ ВО ЕДНО ЗГРИЖУВАЧКО СЕМЕЈСТВО И ВИДОТ И ОБЕМОТ НА УСЛУГИТЕ ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ШТО МУ СЕ ОБЕЗБЕДУВААТ НА СМЕСТЕНОТО ЛИЦЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат критериумите за избор на згрижувачко семејство, видот и бројот на корисниците кои можат да се сместат во едно згрижувачко семејство и видот и обемот на услугите од социјална заштита што му се обезбедуваат на сместеното лице.

Член 2

Критериуми за избор на згрижувачко семејство кои се однесуваат на згрижувачите се:

- возраст;
- степен на образование;
- здравствена состојба;
- подобност;
- материјални услови, и
- станбени услови.

Член 3

Згрижувач може да биде лице на возраст од 18 до 65 години возраст кое има успешно завршена обука за згрижувачи.

Во случај кога се сместува дете во згрижувачко семејство, старосната разлика помеѓу згрижувачот и згриженото дете треба да е помала и приближна на природен однос родител дете, но не помала од 18 години, ниту поголема од 50 години.

По исклучок од став 1 на овој член, доколку детето кое е згрижено во згрижувачкото семејство е постаро од 16 години, а згрижувачот наполнил 65 години возраст, сместувањето во згрижувачкото семејство може да продолжи до полнолетството на детето, односно до завршување на средно образование, врз основа на наод и мислење на стручниот тим на центарот за социјална работа.

Член 4

Згрижувач може да биде лице кое има завршено најмалку основно образование.

При изборот на згрижувачко семејство, се зема во предвид највисокиот степен на образование на подносителот на барањето или на полнолетните членови на семејството.

Член 5

При изборот на згрижувачко семејство, се зема во предвид општата здравствена состојба на подносителот на барањето и на сите членови на семејството, која се докажува со потврда од матичен лекар.

Член 6

При изборот на згрижувачко семејство, се зема во предвид подобноста на подносителот на барањето и на сите членови на семејството, и тоа:

- подготвеноста за згрижување на лице во семејството, преку утврдување на мотивите за згрижување на лице, ставовите во однос на згрижување лица во семејството и спремноста за згрижување на лице
- структурата на личноста во поглед на личните ставови, способности, интереси и емоции;
- квалитетот на партнерските односи во поглед на меѓусебната комуникација, доколку згрижувачката дејност ја врши брачен пар;
- квалитетот на извршување на родителското право кон сопствените деца;
- квалитетот на релациите со поширокото семејство и пошироката работна, воспитна и животна средина и
- начинот на живеење и организирање на слободното време.

Член 7

При изборот на згрижувачко семејство, се земаат во предвид материјалните услови на семејството.

Згрижувач може да биде лице чии приходи заедно со приходите од сите членови на семејството, остварени по сите основи во последните три месеци пред поднесување на барањето се поголеми од утврдениот износ на правото на социјална парична помош.

Член 8

Згрижувачкото семејство треба да има обезбеден станбен простор.

Станбениот простор и опремата во згрижувачкото семејство треба да одговара на просечна опременост на стан на семејство, согласно бројот на членовите во семејството.

Станбениот простор за сместеното лице во згрижувачкото семејство, треба да овозможува заеднички живот на лицето и членовите на згрижувачкото семејство.

Структурата и површината на станбениот простор треба да ги задоволи потребите на сите членови во семејството во поглед на адекватен дневен престој, простор за спиење, бања, кујна и трепезарија.

Станбениот простор на згрижувачкото семејство треба:

1. да се наоѓа во населено место или во негова близина;
2. да е приклучен на електрична, водоводна, канализациска мрежа, а по можност да има телефон за контакт;
3. да има обезбедено греење;
4. собата во која престојува лицето да биде опремена согласно возраста, специфичните потреби и интересите на сместеното лице, и
5. просторот за лицето со телесна попреченост во развојот треба да биде прилагоден согласно неговите потреби во однос на леглото, опремата, помагалата и сл.

Член 9

Видот и бројот на корисниците кои се сместуваат во згрижувачко семејство, зависи од индивидуалните потреби на корисникот, неговата возраст и потребите за згрижување, условите и можностите за грижа во згрижувачкото семејство.

Во едно згрижувачко семејство може да бидат згрижени најмногу:

- пет деца без родители или родителска грижа;
- едно дете со воспитно-социјални проблеми (занемарено, злоупотребено и социјално необезбедено дете) или дете жртва на семејно насилство;
- едно дете, малолетен сторител на кривично дело или прекршок;
- две лица со умерени и тешки пречки во менталниот развој;
- едно лице со најтешки пречки во менталниот развој;
- две лица со трајна телесна попреченост, возрасни лица со телесна попреченост и лица со пречки во менталниот развој, кои не се во состојба сами да се грижат за себе, и
- три стари лица.

По исклучок од став 1 на овој член во едно згрижувачко семејство можат да бидат сместени најмногу пет лица, ако истите се браќа и сестри.

Член 10

Видот и обемот на услугите кои се обезбедуваат на згриженото лице, зависи од индивидуалните потреби на лицето згрижено во семејството.

Згрижувачкото семејство на лицето сместено кај него, треба да му обезбеди: сместување и згрижување, нега, општа и лична хигиена, исхрана, неопходна облека и обувки, грижа за здравјето, одржување на редовни контакти со родителот, односно други блиски роднини согласно решението на надлежниот центар за социјал-

на работа, задоволување на културните, забавните и рекреативните потреби, почитувајќи ја етничката припадност и верските обичаи на сместеното лице.

Згрижувачкото семејство за секое сместено малолетно лице покрај обезбедувањето на основните потреби, се грижи за неговиот развој, воспитание и образование и во соработка со надлежниот центар за социјална работа обезбедува потребен училиштен прибор согласно потребите и интересите на корисникот.

Член 11

Дете жртва на семејно насилство, дете со воспитно-социјални проблеми, малолетен сторител на кривично дело или прекршок, дете или лице со попреченост, како и старо лице, може да се згрижи во згрижувачко семејство, кое поминало посебна обука за згрижување на вакви лица.

Член 12

Ако е утврдена потреба од итно згрижување на лице или дете кое е грубо занемарено или злоупотребено, или пак, кога родителот/старателот е спречен да се грижи за детето поради болест или смрт, лицето или детето првично се згрижува во згрижувачко семејство кое дало согласност за интервентно сместување на лице или дете.

Член 13

Дете или лице со развојни или здравствени проблеми, кое живее во биолошкото семејство или во згрижувачко семејство, заради превенирање на кризни ситуации и зачувување на капацитетот на семејството, согласно со неговите потреби може да биде привремено згрижено во друго згрижувачко семејство.

Член 14

Со денот на влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за критериумите за избор на згрижувачко семејство, видот и бројот на корисниците кои можат да се сместат во едно згрижувачко семејство и видот и обемот на услугите од социјална заштита што му се обезбедуваат на сместеното лице заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/10).

Член 15

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10 - 318/1

14 јануари 2013 година
Скопје

Министер,
Спиро Ристовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

600.

Врз основа на член 117 став (3) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/10, 53/11 и 1/12), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство донесе

П Р А В И Л Н И К

ЗА БАРАЊАТА ВО ОДНОС НА КВАЛИТЕТОТ НА ОСВЕЖИТЕЛНИТЕ БЕЗАЛКОХОЛНИ ПИЈАЛОЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат барањата во однос на класификација, категоризација и називи на храната, физички, хемиски, физичко-хемиски и сензорни карактеристики и состав на храната од аспект на квалитет, физичко-хемиски и сензорни карактеристики и видот и количеството на суровини, адитиви и други материји кои се употребуваат во производството и преработката на храна од аспект на квалитет како и методи на земање на мостри и аналитички методи на контрола на квалитетот на храната и посебните барања за пакување и означување на освежителните безалкохолни пијалоци.

Член 2

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење :

1) „Освежителните безалкохолни пијалоци“ се производи добиени со посебна технолошка постапка од вода за пиење или природна минерална вода или природна изворска вода, во кои може да се додаваат аромии, шеќери, засладувачи, хидролизати од скроб, овошен сок, концентриран овошен сок, сок од овошје, растителни екстракти, екстракти од овошје, екстракти од чај, жита и производи од жита, соја и производи од соја, хмељ и производи од хмељ, сурутка и други намирници, со или без додавање на јаглороден диоксид, минерални соли и витамини.

2) „Освежителен безалкохолен пијалок со овошен сок“ е производ кој во својот состав покрај состојките кои се дадени во точка 1) од овој став имаат одредена содржина на овошен сок.

3) „Вода со арома“ е производ добиен од природни минерални води, природни изворски води или пакувани води со додавање на соодветна арома.

4) „Сода вода“ е производ добиен со директна импрегнација на вода за пиење со јаглороден диоксид.

5) „Сируп“ е производ кој е наменет за производство или подготвување на освежителни безалкохолни пијалоци со вискозна структура добиен по пат на соодветна технолошка постапка од состојките дадени во точка 1) од овој став.

6) „Прашоци и пастили“ се производи кои се наменети за приготвување на освежителни безалкохолни пијалоци со чие растворање во вода со или без додаток на шеќер или засладувач, согласно упатството дадено од производителот на означувањето, при што се добиваат освежителни безалкохолни пијалоци кои ги исполнуваат барањата за квалитет кои се пропишани со овој правилник.

7) „Освежителен безалкохолен пијалок со минерални соли“ е производ кој се произведува од состојките дадени во точка 1) од овој став со додаток на минерални соли и треба да ги исполнува барањата од член 16 точките 1), 2) и 3) од овој правилник.

8) „Ладен чај“ е производ кој се произведува од состојките од точка 1) од овој став и треба да ги исполнува барањата од член 7 точките 1) и 3) од овој правилник.

Член 3

(1) За производите за кои со овој правилник не се пропишани барањата за квалитет, се применуваат барањата кои се однесуваат на групата сродни производи.

(2) За производите од став (1) на овој член, како и за производите за кои тоа со овој правилник е изречно предвидено, производителот изготвува производствена спецификација.

(3) Производствената спецификација треба да содржи краток опис на технолошкиот процес на производство за производот, основните барања за квалитет, извештај од извршеното хемиско испитување, како и податоци од означувањето кое треба да е во согласност со Правилникот за начинот на означувањето на храната.

Член 4

Производите од овој правилник може да се пуштат во промет само во оригинално пакување.

Член 5

(1) Производите кои се ставаат во промет во оригинално пакување треба да бидат означени согласно Правилникот за начинот на означувањето на храната.

(2) Во производството и преработката на освежителните безалкохолни пијалоци може да се додаваат адитиви во количини согласно Правилникот за адитиви што може да се употребуваат за производство на храна.

(3) При производството, операторот со храна треба да ги исполнува општите барања за хигиена на храната согласно Правилник за општите барања за примарно производство и придружни операции како и општите барања за храна.

Член 6

(1) Концентрирана мешавина од две или повеќе состојки од член 2 точка 1 од овој правилник може да се ставаат во промет како “базна суровина за производство на освежителни безалкохолни пијалоци“.

(2) Базната суровина за производство на освежителните безалкохолни пијалоци може да содржи адитиви во одредено количество пропишано во Правилникот за адитиви што можат да се употребуваат за производство на храна.

(3) Количеството на адитиви во базната суровина за производство на освежителни безалкохолни пијалоци по растворањето согласно упатствата на производителот не треба да биде поголемо од дозволеното количество пропишано во Правилникот за адитиви што можат да се употребуваат за производство на храна.

(4) Базната суровина која што се пушта во промет треба да биде означена во согласност со член 5 став (1) од овој правилник и треба да биде пропратена со извештај од извршено лабораториско испитување на барања за квалитет.

Член 7

(1) Освежителните безалкохолни пијалоци треба да ги исполнуваат следните физички и хемиски барања за квалитет:

1) органолептичките својства да одговараат на видот на означениот пијалок;

2) да содржат најмалку 7% сува материја (мерено со рефрактометар на 20°C), освен за освежителни пијалоци без енергетска вредност, со ниска енергетска вредност или намалена енергетска вредност, вода со арома, сода вода и освежителни безалкохолни пијалоци со минерални соли;

3) да содржат најмногу 0,5% v/v етанол и

4) газираниите освежителни безалкохолни пијалоци треба да содржат јаглероден диоксид, како карактеристична состојка, најмалку 2 g/L.

Член 8

(1) Освежителните безалкохолни пијалоци кои на декларацијата имаат ознака “без кофеин“ треба да содржат најмногу 0,5 mg/l кофеин.

(2) Освежителните безалкохолни пијалоци кои на декларацијата имаат ознака “тоник“ треба да содржат најмалку 15 mg/L кинин.

(3) Освежителните безалкохолни пијалоци кои на декларацијата имаат ознака “со сурутка“ треба да содржат 40-49% сурутка.

Член 9

(1) Освежителните безалкохолни пијалоци можат да се произведуваат и ставаат во промет со следните имиња:

1) освежителни безалкохолни пијалоци;

2) освежителни безалкохолни пијалоци со овошен сок;

3) вода со арома;

4) сода вода;

5) сируп за освежителни безалкохолни пијалоци;

6) прашок за освежителни безалкохолни пијалоци;

7) пастели за освежителни безалкохолни пијалоци;

8) освежителен безалкохолен пијалок со минерални соли;

9) ладен чај.

(2) Освежителните безалкохолни пијалоци од став (1) на овој член, точките 1, 2, 5, 6, 7, и 9 може да се произведуваат без енергетска вредност, со ниска енергетска или намалена енергетска вредност согласно член 29 од Правилникот за начинот на означување на храната.

(3) Името на производот може да се дополни со зборовите: “со вкус на“ и да се наведе карактеристичниот вкус на производот (пр. “освежителен безалкохолен пијалок со вкус на портокал“).

(4) Името на производот може да се дополни и со зборот “со“ за назначување на карактеристичното име на производот (пр. “освежителен безалкохолен пијалок со соја, млеко, мед и слично“).

Член 10

Доколку освежителните безалкохолни пијалоци се ставаат во промет без додавање на јаглероден диоксид, називот на производот треба да го содржи зборот “негазиран“ (пр. “негазиран освежителен безалкохолен пијалок“).

Член 11

(1) Освежителните безалкохолни пијалоци кои во својот состав содржат овошен сок, при означувањето може да имаат слика од соодветното овошје.

(2) Освежителните безалкохолни пијалоци од став (1) од овој член, кои се произведени од мешавина на повеќе видови сокови од овошја и зеленчук се означува така што во списокот на состојки се наведуваат сите видови на употребени сокови во опаѓачки редослед согласно член 13 од Правилникот за начинот на означувањето на храната.

(3) Освежителните безалкохолни пијалоци кои во својот состав содржат овошен сок, во називот на производот задолжително треба да биде означена минималната содржина на овошен сок, овошно пире или мешавина од овие состојки и истата треба да стои во исто видно поле со името на производот (нпр. “освежителен безалкохолен пијалок со овошен сок одминимум ...%).

Член 12

Во називот на водите со арома треба да е содржана информација за видот на водата (пр. “ минерална вода со арома од“).

Член 13

Јаглеродниот диоксид што се употребува за производство на сода вода треба да биде чист и без примеси при што содржината на јаглероден диоксид треба да изнесува најмалку 5 g/L.

Член 14

(1) Сирупот за освежителни безалкохолни пијалоци, кој се става во промет, треба да ги исполни следните барања за квалитет:

1) да има воедначена сирупеста конзистенција без појава на раслојување;

2) количината на вкупната сува материја кај сирупот за освежителните безалкохолни пијалоци треба да биде најмалку 60% м/м (мерено со рефрактометар на 20°C), освен за сирупите за освежителни безалкохолни пијалоци без енергетска вредност, со ниска енергетска вредност или намалена енергетска вредност и за сирупите кои се наменети за употреба во пост микс (post-mix) апарати во кои количеството на сува материја треба да биде најмалку 40% (мерено со рефрактометар на 20°C),

3) количините на адитивите кои се додаваат во сирупите за освежителните безалкохолни пијалоци треба да бидат во согласност со Правилникот за адитиви што може да се употребуваат за производство на храна.

Член 15

Прашоците и пастилите за освежителните безалкохолни пијалоци, треба по растворање во вода да ги содржат сите состојки, по видот и количината, согласно член 2 точка 6 од овој правилник.

Член 16

(1) Вкупната содржина на минерални соли во освежителните безалкохолни пијалоци со минерални соли, не може да биде помала од 1000 mg/L, при што содржината на калиум не треба да ја надминува содржината на натриум.

(2) Освежителните безалкохолни пијалоци со минерални соли може да содржат минерали во количина кои се дадени во Табела 2:

Табела 2

Реден број	Име на минерал	Дозволено количество во mg/L
1	Натриум	Најмногу 1500
2	Калиум	Најмногу 500
3	Магнезиум	Најмалку 5
4	Калциум	Најмногу 100
5	Хлориди	Најмногу 1500

(3) Кај пијалоците кои содржат натриум повеќе од 1000 mg/L, означувањето треба да содржи и предупредување со следната содржина: "Производот не треба да се употребува кај препорачана исхрана со редуцирана содржина на натриум".

(4) Предупредувањето од став 3 на овој член, треба да се наоѓа во исто видно поле со името на производот и треба да биде напишано со букви чија големина не треба да биде помала од големината на буквите со кои се означени состојките.

Член 17

Методите на земање на мостри и аналитички методи на контрола на квалитетот на храната треба да биде согласно Правилникот за начините на земањето мостри од храна.

Член 18

Амбалажата на оригиналното пакување набавена пред денот на влегување во сила на овој правилник продолжува да се користи и по денот на влегување во сила на овој правилник и тоа:

- стаклена амбалажа со трајно втисната декларација – најмногу до пет години од денот на влегување во сила на овој правилник;

- метална, алуминиумска и композитна амбалажа со трајно втисната декларација – најмногу 18 месеци од денот на влегување во сила на овој правилник;

- етикети и останата амбалажа – најмногу 12 месеци од денот на влегување во сила на овој правилник.

Член 19

Со денот на влегувањето на сила на овој правилник престанува да се применува Правилникот за квалитетот на освежителните безалкохолни пијачки („Службен лист на СФРЈ“ број 52/83 и 56/83).

Член 20

Овој правилник влегува на сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 16 – 3986/7
18 јануари 2013 година
Скопје

Директор,
Дејан Рунтевски, с.р.



Службен весник

на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2013 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2013015